




XXIV
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
2020

XXIV

СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

2020



СОДРЖИНА

1. Дневен ред	5	13. Предлог Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2019 година	248
2. Годишна сметка на Друштвото за 2019 година	7	14. Предлог Одлука за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулирана добивка на Друштвото	249
3. Посебни финансиски извештаи на Друштвото за 2019 година и Извештај на независните ревизори	57	15. Предлог Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2019 година	250
4. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година и Извештајот на независните ревизори	97	16. Предлог Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2019 година (дивиденден календар)	251
5. Консолидирана Годишна сметка на Друштвото за 2019 година	99	17. Предлог Одлука за стекнување сопствени акции со откуп	252
6. Консолидирани финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2019 година и Извештај на независните ревизори	151	18. Предлог Одлука за отуѓување сопствени акции	253
7. Предлог Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година и Извештајот на независните ревизори	191	19. Предлог Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година	255
8. Годишен извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2019 година и Годишен извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2019 година	193	20. Известување на членовите на Управниот одбор до Надзорниот одбор на Друштвото	256
9. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2019 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2019 година	229	21. Известување на членовите на Надзорниот одбор до Собранието на акционери на Друштвото	257
10. Годишен извештај на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2019 година	231	22. Извештај за ангажман за уверување во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна на Друштвото	259
11. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2019 година	246	23. Предлог Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна	275
12. Предлог Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2019 година	247	24. Предлог Одлука за измена и дополнување на Статутот на Макпетрол АД Скопје	277

ДНЕВЕН РЕД

I ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

- Избор на Претседавач на Собранието на Друштвото;
- Определување бројач/и на гласови;
- Верификација на список на присутни акционери, односно на нивни полномошници и список на акционери кои гласале со кореспонденција;
- Утврдување на бројот на гласови за работа и одлучување на Собранието (кворум) на Друштвото;

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. **Расправа за Годишната сметка, Финансиските извештаи и Годишниот извештај за 2019 година на Друштвото**

1.1. **Разгледување на Годишната сметка, Посебните финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година и Извештајот на независните ревизори**

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиските извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година и Извештајот на независните ревизори;

1.2. **Разгледување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2019 година и Извештајот на независните ревизори**

- Предлог: Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година и Извештајот на независните ревизори

1.3. **Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2019 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2019 година**

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2019 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2019 година

1.4. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2019 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2019 година;
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2019 година;
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2019 година

2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2019 година

- Предлог: Одлука за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулирана добивка на Друштвото;
- Предлог: Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2019 година;
- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2019 година (дивиденден календар)
- Предлог: Одлука за стекнување сопствени акции со откуп

3. Донесување одлука за отуѓување сопствени акции

- Предлог-одлука за отуѓување сопствени акции;

4. Определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година

- Предлог: Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година

5. Одобрување на зделка со заинтересирана страна

- Предлог: Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна

6. Донесување одлука за измена и дополнување на Статутот на Макпетрол АД Скопје;

- Предлог: Одлука за измена и дополнување на Статутот на Макпетрол АД Скопје.


"МАКПЕТРОЛ"

Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтени деривати

Бр. 0501-1582

05.03.2020 20 год.

ВКУПЊЕ 10



2019

ГОДИШНА СМЕТКА

[][][]			[][][][][]								[][]																
			Период								Контролор																
1	2	3	0	4	0	5	7	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси																

Назив на друштвото **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12. **2019** година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		6.430.913.114	6.362.136.147
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		5.128.187	7.922.681
3.	Издатоци за развој	003		0	
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		5.128.187	7.158.751
5.	Гудвил	005		0	
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006		0	
7.	Нематеријални средства во подготовка	007		0	763.930
8.	Останати нематеријални средства	008		0	
9.	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		3.983.790.996	4.017.436.771
10.	Недвижности (011+012)	010		3.096.624.023	2.999.684.106
10.а.	Земјиште	011		920.413.458	976.433.623
10.б.	Градежни објекти	012		2.176.210.565	2.023.250.483
11.	Постројки и опрема	013		361.255.288	378.328.883
12.	Транспортни средства	014		42.016.376	30.700.381
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		233.516.828	201.931.683

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017		10.748.172	78.687.911
16.	Материјални средства во подготовка	018		232.943.064	321.891.077
17.	Останати материјални средства	019		6.687.245	6.212.730
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020		28.502.672	28.234.000
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		2.413.491.259	2.308.542.695
20.	Вложувања во подружници	022		285.611.087	285.611.087
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		536.118.000	536.118.000
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		2.494.274	3.057.630
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		1.589.267.898	1.483.755.978
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		1.589.267.898	1.483.755.978
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031		0	0
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		1.880.567.998	1.614.940.911
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		954.908.719	764.833.872
33.	Залихи на сировини и материјали	038		180.225.003	142.268.975
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		74.425	74.425
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		12.950.406	2.163.227
36.	Залихи на готови производи	041		673.823	190.158
37.	Залихи на трговски стоки	042		760.985.062	620.137.087
38.	Залихи на биолошки средства	043			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044		3.722.134	
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		663.036.168	588.643.067
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		47.756.610	46.281.747
42.	Побарувања од купувачи	047		362.724.835	401.884.949
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		244.564.139	131.556.742
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		23.358	623.418
45.	Побарувања од вработените	050		7.962.092	8.231.604
46.	Останати краткорочни побарувања	051		5.134	64.607
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		247	116.090
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		247	247
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055		247	247
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057			115.843
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		262.622.864	261.347.882
52.a.	Парични средства	060		144.781.864	103.858.382
52.б.	Парични еквиваленти	061		117.841.000	157.489.500
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062		179.287.605	159.923.950
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		8.494.490.851	8.137.001.008
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064		2.521.630.561	2.343.197.162
56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		5.040.846.625	4.396.316.279
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		3.483.842.000	3.483.842.000
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068		318.804.000	256.308.000
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070		190.640.213	85.128.293
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		529.143.516	335.405.422
63.	Законски резерви	072		72.835.516	33.929.691
64.	Статутарни резерви	073		456.308.000	301.475.731
65.	Останати резерви	074			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		277.873.984	
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076			29.867.928
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		878.150.912	778.116.492
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		0	0
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		3.328.229.646	3.596.227.974
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		2.103.300	2.636.880
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083		2.103.300	2.636.880
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		150.000.000	0
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	Обврски по заеми и кредити	090		150.000.000	
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		3.176.126.346	3.593.591.094
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096		36.754.415	31.465.130
88.	Обврски спрема добавувачи	097		411.462.315	411.915.156
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		115.222.038	96.745.777
90.	Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата	099		30.069.729	24.107.582
91.	Обврски кон вработените	100		60.600.987	50.211.676
92.	Тековни даночни обврски	101		104.677.501	82.464.054
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
95.	Обврски по заеми и кредити	104		2.185.463.271	2.636.279.349

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
96.	Обврски по хартии од вредност	105		230.098.534	258.868.045
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106		1.769.138	1.495.038
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108		8.418	39.287
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		125.414.580	144.456.755
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		8.494.490.851	8.137.001.008
103.	V. ВОЊБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА–ПАСИВА	112		2.521.630.561	2.343.197.162

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

Потпис

Во

На ден

15.03 2020

Во,

На ден

Бојан Лекиќ

0100861

Скопје

15.03 2020

Одобрил:

Саша Лекиќ

Потпис



<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td></tr> </table>				<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td></tr> </table>																												
Период	Контролор																															
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td></tr> </table>				<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">5</td><td style="width: 20px; height: 20px;">7</td><td style="width: 20px; height: 20px;">6</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">3</td></tr> </table>	0	4	0	5	7	6	4	3	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td></tr> </table>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	4	0	5	7	6	4	3																									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26																														
Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)	Резервни кодекси																														

Назив на друштвото **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)
за периодот од **01.01.** до **31.12. 2019** година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		22.751.989.206	21.869.391.402
2.	Приходи од продажба	202		22.460.374.392	21.702.823.319
3.	Останати приходи	203		291.614.814	166.568.083
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204		2.353.385	2.353.385
4.б.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	205		13.624.229	2.353.385
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		21.854.176.530	21.034.562.443
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		178.286.829	150.098.409
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209		19.456.914.777	18.898.230.938
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		600.325.894	499.687.556
11.	Останати трошоци од работењето	212		152.637.043	155.167.786
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		1.051.878.759	930.360.410
12.a.	Плати и надоместоци на плати (нето)	214		673.707.047	599.380.996

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		57.654.330	48.782.343
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		269.332.635	235.184.731
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		51.184.747	47.012.340
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		238.638.451	216.342.142
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219		0	51.557.885
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		47.822.464	68.253.820
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221		2.103.300	2.543.840
17.	Останати расходи од работењето	222		125.569.013	62.319.657
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		145.253.042	131.741.636
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		90.540.432	89.419.757
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225		90.385.893	89.196.919
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226		154.539	222.838
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229		27.720.000	11.880.000
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		21.614.466	25.284.689
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		5.158.355	4.929.161
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233		219.789	228.029
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		84.808.485	111.648.261
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		5.936	39.134
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236		5.936	39.134
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		81.546.514	107.498.085
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		3.256.035	4.111.042

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
31.	Останати финансиски расходи	243			
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244			
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245)	246		969.528.077	854.922.334
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244)	247		0	0
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			
37.	Нето загуба од прекинати работења	249			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		969.528.077	854.922.334
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		0	0
40.	Данок на добивка	252		91.377.165	76.805.842
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		878.150.912	778.116.492
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		0	0
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		1.835	1.779
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		878.150.912	778.116.492
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		878.150.912	778.116.492
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264		8.470	7.307
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265		8.470	7.307
48.б.	Вкупно разводнета заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
48.г.	Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	268			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОФАТНА ДОБИВКА

за периодот од 01.01. до 31.12. 2019 година

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		878.150.912	778.116.492
2.	Загуба за годината	270		0	0
3.	Останата сеофатна добивка (273+275+277+279+281+283) -(274+276+278+280+282+284)	271		105.511.920	85.128.293
4.	Останата сеофатна загуба (274+276+278+280+282+284) - 273+275+277+279+281+283)	272		0	0
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274			
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275		105.511.920	85.128.293
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276			
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеофатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеофатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеофатна добивка	285			
18.	Нето останата сеофатна добивка (271-285)	286		105.511.920	85.128.293
19.	Нето останата сеофатна загуба (285-271) или (272+285)	287			
20.	Вкупна сеофатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		983.662.832	863.244.785
20.а.	Сеофатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		983.662.832	863.244.785
20.б.	Сеофатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеофатна загуба за годината (270-286) или (287-269)	291		0	0
21.а.	Сеофатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21.б.	Сеофатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД

Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници

ДЕЈНОСТ-

4 7 3 0

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтерскиот систем - Службен весник на Република Македонија бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13)

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Бојан Лекиќ

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0100861

Потпис

Bojan Lekic

Во,

Скопје

Во

Скопје

На ден

15.03 2020

На ден

15.03 2020

Одобрил:

Саша Лекиќ

Потпис

Sasha Lekic



Образец „ДЕ“

[][]			[][][][][][][][][][]								[][][][][][][][][][][]														
Период			Контролор																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси														

Назив на субјектот **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за субјектите кои
не применуваат посебни сметковни планови
(големи, средни, мали и микро субјекти)

за 2019 година

(во денари)

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	601	0	0
1.1		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	602		
1.2		Трошоци за материјали и услуги ¹ користени или потрошени при развојот на интерен проект	603		
1.3		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	604		
1.4		Амортизација на патенти и лиценци, користени при развојот на интерен проект	605		
2	008д	Вредносно усогласување на издатоци за развој за сопствени цели	606		

¹ Трошоци за сировини и материјали, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги за развојот на интерен проект.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
3.	009д	Акумулирана амортизација на издатоци за развој за сопствени цели	607		
4.		Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	608	0	0
5.	003д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	609	11.220.405	11.220.405
6.	008д	Вредносно усогласување на софтвер со лиценца	610		
7.	009д	Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	611	11.131.177	11.024.935
8.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	612	89.228	195.470
9.		Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	613		
10.	008д	Вредносно усогласување на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	614		
11.	009д	Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	615		
12.		Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	616	0	0
13.	003д	Набавна вредност на купени бази на податоци	617		
14.	008д	Вредносно усогласување на набавени бази на податоци	618		
15.	009д	Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	619		
16.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	620	0	0
17.	003д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	621		
18.	008д	Вредносно усогласување на бази на податоци развиени за сопствена употреба	622		
19.	009д	Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	624	0	0
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
21.	010д	Земјишта	625	920.413.458	976.433.623
22.	014д	Шуми	626		

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
23.	011д	Набавна вредност на станови и станбени згради	627		
24.	018д	Вредносно усогласување на станови и станбени згради	628		
25.	019д	Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	629		
26.		Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	630	0	0
27.	011д	Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	631	3.732.829.970	3.553.153.551
28.	018д	Вредносно усогласување на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	632	8.791.518	8.791.518
29.	019д	Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	633	1.900.767.383	1.834.355.101
30.		Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност ²⁾ (< или = АОП 012 од БС)	634	1.823.271.069	1.710.006.932
31.	011д	Набавна вредност на објекти од нискоградба ³⁾	635	735.094.043	684.584.622
32.	018д	Вредносно усогласување на објекти од нискоградба	636		
33.	019д	Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	637	382.154.547	371.341.071
34.		Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	638	352.939.496	313.243.551
35.	012д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ⁴⁾	639		
36.	018д	Вредносно усогласување на информациска и телекомуникациска опрема	640		

²⁾ Објекти кои во својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно одат во висина, како: административни згради, фабрички згради, хали, работилници, складишта, силоси, сушални, продавници, мотели, ресторани, одморалишта, градежни објекти за земјоделие и сточарство, градежни објекти за рудници итн.

³⁾ Објекти коишто претежно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патишта, железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн.

⁴⁾ Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
37.	019д	Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	641		
38.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	642	0	0
39.	012д	Набавна вредност на компјутерска опрема ⁵⁾	643	174.521.802	184.098.135
40.	018д	Вредносно усогласување на компјутерска опрема	644		
41.	019д	Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	645	141.966.392	149.625.199
42.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	646	32.555.410	34.472.936
43.	014д	Набавна вредност на повеќегодишните насади	647		
44.	018д	Вредносно усогласување на повеќегодишните насади	648		
45.	019д	Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	649		
46.		Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	650	0	0
47.	014д	Набавна вредност на основното стадо	651		
48.	018д	Вредносно усогласување на основното стадо	652		
49.	019д	Акумулирана амортизација на основното стадо	653		
50.		Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	654	0	0
51.	015д	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста	655		
52.	015д	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично	656	6.669.445	6.194.930
53.	015д	Драгоцени метали и камења	657		
54.	015д	Антиквитети и дрги уметнички дела	658		
55.	015д	Други скапоцености	659		
56.	016д	Вложувања во природни богатства во подготовка	660		
57.	016д	Подобрување на земјиштето	661		

⁵ Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		В. СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			
58.	160, 162, 168д	Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 052 од БС)	662		
59.	162, 168д	Краткорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷ (< или = АОП 052 од БС)	663		115.843
60.	032д (во земјата) 033д (во земјата) 041д (во земјата) 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	664	1.049.315	983.084
61.	032д (во земјата) 041д, 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷	665	810.669	2.292.150
		Г. СРЕДСТВА ВО АКЦИИ И УДЕЛИ			
62.	030д, 031д, 035д, 036д, 165д	Вложувања во акции издадени од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 021 од БС)	666	1.948.651.025	1.948.630.722
63.	030д, 031д	Вложувања во удели во трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	667	285.611.087	210.681.544

6 Се однесува на сите трговски друштва, освен на трговските друштва од финансискиот сектор (банки, лизинг друштва, пензиски и инвестициски фондови, осигурителни друштва, брокерски друштва и т.н.).

7 Финансиските релации со физичките и правните лица од странство не се предмет на известување.

8 Стопанска интересна заедница, здруженија и фондации, други облици на здружување, политички партии, верски заедници, религиозни групи, Црвен крст на Република Македонија, странски и меѓународни организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикати и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Д. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА			
64.	005, 017, 027, 037д (во земјата), 040д (во земјата), 044д, 046д, 110, 112, 116д (во земјата), 120д, 122д, 124д (во земјата)	Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	668	11.576.257	79.217.302
65.	037д, 044д, 046д, 120д, 122д, 138д	Трговски кредити и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	669	36.466.195	1.315.578
66.	037д, 038д (во земјата), 044д, 046д, 120д, 122д	Трговски кредити и аванси дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷	670		
67.	045д, 047д, 114д, 118, 125д, 126д, 127д, 151д, 152д, 153д, 154, 157д, 158д, 168д, 19д, 030д (побарувања за дивиденди), 031д (побарувања за дивиденди)	Останати побарувања од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	671	615.593.400	660.641.769
68.	045д, 047д, 05, 125д, 126д, 127д, 13 (без 138 и 139), 151д, 152д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	672	41.230.865	36.967.042
69.	045д, 047д, 114д, 125д, 126д, 127д, 14 (без 149), 151д, 152д, 153д, 154д, 157д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷	673	41.644.464	34.957.163
		Ѓ. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			
70.	260, 262д, 266д	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 095 од БС)	674		
71.	262д, 266д	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷ (< или = АОП 095 од БС)	675		

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
72.	285д (во земјата), 286д (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 085 од БС)	676		
73.	286д (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷ (< или = АОП 085 од БС)	677		
		Е. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ			
74.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	678	1.313.005.000	1.237.809.063
75.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	679	2.170.837.000	2.246.032.937
76.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< од АОП 065 од БС)	680		
77.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	681		

9 Нето вредност на основна главнина = запишана уплатена основна главнина минус запишана, а неуплатена основна главнина минус сопствени акции и удели т.е. 90д = (900д - 901д - 902д)

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Ж. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ			
78.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	682		
79.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< од АОП 065 од БС)	683		
80.	210д, 212, 220д, 222д, 224д, 262, 280д (во земјата), 281д (во земјата), 282д, 284д (во земјата), 216д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	684	99.084.503	90.628.576
81.	220д, 222д, 224д, 282д, 284д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	685		
82.	220д, 222д, 224д, 282д, 284д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷	686		
83.	214, 216, 218, 225д, 229д, 253д, 254д, 255д, 259д, 262д, 269д, 285д (во земјата), 286д (во земјата), 288д, 29д	Останати обврски кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	687	230.105.309	258.919.968
84.	225д, 229д, 23, 253д, 259д, 269д, 288д, 289,29д	Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	688	135.096.572	118.448.931

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
85.	225д, 229д, 24, 251, 252, 253д, 254д, 255д, 259д, 262д, 265д (во земјата), 269д, 286д (во земјата), 288д, 29д	Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷	689	62.368.662	51.705.251
		3. ПРИХОДИ			
		I. Приходи од продажба			
86.	73д и 74д	Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	690	22.324.722.619	21.601.384.188
87.	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	691	53.050.608	52.168.094
88.	730, 740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	692	21.124.092.830	20.563.619.102
89.	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	693	1.247.393.321	1.084.367.402
90.	731д и 742д	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ ¹⁰ (< или = АОП 202 од БУ)	694	1.074.340.228	948.765.156
91.	745д	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	695		
92.	747	Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	696	80.812.425	48.417.624
93.	747д	Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	697		
94.	748	Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	698		
		II. Останати приходи			
95.	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	699	61.811.221	931.244
96.	761	Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	700		
97.	762	Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	701		
10 Белгија, Германија, Италија, Ликсембург, Франција, Холандија, Данска, Ирска, Велика Британија, Грција, Португалија, Шпанија, Австрија, Финска, Шведска, Кипар, Естонија, Унгарија, Чешка, Летонија, Литванија, Латвија, Малта, Полска, Словачка, Словенија, Бугарија, Романија и Хрватска.					

Реден број	Група на сметки, сметка д = дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
98.	763	Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	702		
99.	764	Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	703	82.819.152	104.537.204
100.	765	Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	704	6.318.103	22.835.119
101.	766	Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	705		
102.	767	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	706		
103.	767д	Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	707		
104.	767д	Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	708		
105.	768	Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	709		
106.	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	710	140.666.338	38.264.516
107.	769д	Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	711		
108.	769д	Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	712	26.497.143	13.362.778
109.	769д	Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	713		
110.	769д	Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	714		
		III. Финансиски приходи			
111.	773д и 776д	Приходи од дивиденди	715	118.105.893	101.076.919
		S. РАСХОДИ			
112.	700	Расходи на продадени производи и услуги	716	6.580.881	5.583.999
		I. Трошоци за суровини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар			
113.	400д	Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	717	45.742.945	38.035.666
114.	400д	Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	718	9.061.358	9.238.167
115.	400д	Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	719	6.580.881	5.583.999

Реден број	Група на сметки, сметка д = дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
116.	400д	Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	720	9.141.957	8.366.996
117.	400д	Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	721		
118.	400д	Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	722	10.586.177	9.455.559
119.	400д	Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	723	4.513.722	4.699.755
120.	400д	Вода (< или = АОП 208 од БУ)	724	9.918.487	8.966.092
121.	402д и 403д	Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	725	74.419.778	67.312.496
122.	402д и 403д	Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	726	4.406.581	4.128.180
123.	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	727	1.542.446	1.063.814
124.	407	Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	728		
		II. Трошоци за услуги			
125.	410д	Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	729	287.375.693	225.506.460
126.	410д	Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	730		
127.	411д	ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	731	25.894.885	25.495.307
128.	411д	ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	732		
129.	412д	Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	733		
130.	412д	Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	734		
131.	414д	Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	735	1.961.192	716.929
132.	414д	Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	736	28.458.180	26.634.918
133.	414д	Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	737		
134.	416д	Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	738		
135.	416д	Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	739		

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		III. Надомести на трошоците за вработените*			
136.	420д, 421д	Вкалкулирани надомести за време на боледување	740	8.221.214	6.919.673
137.	422д	Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	741	2.394.394	2.867.320
138.	422д	Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	742		
139.	422д	Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	743		
140.	422д	Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	744	26.264.099	24.239.394
141.	422д	Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	745	2.320.053	2.349.253
142.	449д	Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	746		
		IV. Останати трошоци од работењето *			
143.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	747	9.896.164	8.666.215
144.	440д	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	748	5.135.891	5.020.015
145.	441	Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	749	6.780.700	6.014.037
146.	441д	Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	750		
147.	441д	Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	751		
148.	441д	Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	752		
149.	441д	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	753		
150.	441д	Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	754	484.629	467.046
151.	441д	Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	755	1.432.803	1.516.489
152.	441д	Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	756	1.115.914	632.552
153.	442	Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	757	864.734	266.664

* Износите во позициите од поглавјето III. Надоместоци на трошоците на вработените и IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
154.	443	Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	758	15.837.614	13.650.401
155.	444	Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	759	8.376.715	11.893.469
156.	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	760	44.772.438	43.630.323
157.	446	Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	761	45.029.359	43.958.009
158.	447д	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	762	6.984.653	5.147.687
159.	447д	Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	763	1.773.922	9.651.686
160.	447д	Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	764	3.494.387	3.395.681
161.	449	Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	765	15.822.587	17.594.643
		V. Останати расходи			
162.	468	Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	766	320.852	509.796
163.	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	767	177.311	378.000
		VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања			
164.	476	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	768		
		VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите и реинвестирана добивка			
165.		Исплатени дивиденди	769	135.235.751	110.411.215
166.		Реинвестирана добивка	770		
		И. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
167.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	771	1.821	1.795

Во Скопје
На ден 15.03.2020

Лице одговорно за составување на
образецот:

Бојан Лекиќ

Овластен застапник на
друштвото:

Саша Лекиќ

Дата на приемот во ЦРМ

Контролата ја извршиле:



[][]			[][][][][][][][]								[][][][][][][][][][]														
			Период								Контролор														
1	2	3	0	4	0	5	7	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси														

Назив на субјектот **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса на е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01. до 31.12. 2019 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. број	Класа ¹	Назив ²	
1.	18.12	Друго печатење	586.420
2.	33.19	Поправка на останата опрема	2.053.573
3.	35.23	Трговија на гас преку дистрибутивни системи	1.229.806.895
4.	43.21	Електроинсталатерски работи	358.934
5.	45.11	Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија	38.445.631
6.	45.20	Одржување и поправка на моторни возила	1.549.367
7.	45.31	Трговија на големо со делови и прибор за моторни возила	24.145.134
8.	45.32	Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила	115.767.122
9.	45.40	Трговија со мотоцикли, и делови и прибор за мотоцикли, одржување и поправка на мотоцикли	31.065.565
10.	46.41	Трговија на големо со текстил	2.773.945
12.	46.45	Трговија на големо со парфимериски и козметички препарати	1.264.977
13.	46.49	Трговија на големо со друга стока за домаќинство	2.204.009
14.	46.51	Трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и софтвер	195.743.984
15.	46.61	Трговија на големо со земјоделски машини, прибор и опрема	829.939
16.	46.69	Трговија на големо со други машини и опрема	3.918.736
17.	46.71	Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи	2.108.265.946
18.	46.75	Трговија на големо со хемиски производи	2.497.965
20.	46.76	Трговија на големо со останати полупроизводи	403.417
21.	47.21	Трговија на мало со овошје и зеленчук во специјализирани продавници	10.503.518
24.	47.22	Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници	2.891.285
25.	47.24	Трговија на мало со леб, пецива, колачи и слатки во специјализирани продавници	30.154.286

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. број	Класа ¹	Назив ²	
26.	47.25	Трговија на мало со пијалоци во специјализирани продавници	201.163.494
27.	47.26	Трговија на мало со производи од тутун во специјализирани продавници	976.553.216
28.	47.29	Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници	292.426.154
29.	47.30	Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници	17.131.731.166
30.	47.51	Трговија на мало со текстил во специјализирани продавници	505.770
31.	47.52	Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници	20.402.889
32.	47.54	Трговија на мало со електрични апарати за домаќинствата во специјализирани продавници	498.499
33.	47.59	Трговија на мало со мебел, опрема за осветлување и др. предмети за домаќинство во специјализирани продавници	39.808.187
34.	47.62	Трговија на мало со весници и канцелариски прибор во специјализирани продавници	2.278.355
35.	47.71	Трговија на мало со облека во специјализирани продавници	566.967
36.	47.72	Трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници	357.651
37.	47.75	Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати во специјализирани продавници	41.002.213
39.	47.78	Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници	159.121.487
40.	52.29	Останати придружни дејности во превозот	13.152.484
41.	55.10	Хотели и слични објекти за сместување	36.267.010
42.	62.09	Останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите	1.097.466
43.	68.10	Купување и продажба на сопствен недвижен имот	146.444.085
44.	68.20	Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	23.266.224
45.	71.20	Техничко испитување и анализа	1.687.044
46.	95.11	Поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерска) опрема	3.681.239
ВКУПНО ПРИХОДИ (збир од АОП 201 + 223 + 244 од Билансот на успех)			22.897.242.248

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

4	7	3	0
---	---	---	---

Трговија на мало со моторни горива и мазива со специјализирани продавници

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници _____ ДЕЈНОСТ-

4	7	3	0
---	---	---	---

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме _____

Бојан Лекиќ

Потпис _____

Во Скопје _____
На ден 15.03 2020

М.П. *

Одобрил _____

Саша Лекиќ

Потпис _____





2019

**ГОДИШНА СМЕТКА
ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ**

Назив на друштвото	Макпетрол А.Д. Скопје
Адреса	ул. Св. Кирил и Методиј број 4
Седиште	Скопје
Телефон	3146-117
Единствен даночен број	4030954258093

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИза **2019** година**1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

Назив на друштвото	Макпетрол А.Д. Скопје		
Форма на трговско друштво	Акционерско друштво		
Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар	30120110044629		
Седиште	ул. Св. Кирил и Методиј број 4	Скопје	
Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување			
Позначајни дејности кои ги извршува	Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници		
	Трговија на големо со моторни горива и мазива		
Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество)	МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ		
	ТЕЛМА ДООЕЛ		
	ШАМПИОН ДООЕЛ		
	ПЕТРОЛМАК А.Д.		
	МАКПЕТРОЛ ДОО		
	ОИЛКО КДА		
	ГА-МА А.Д.		
Број на вработени према степен на образование	Основно	Средно	Високо
	76	1348	452
Сопственичка структура	Правни лица - 37,69% Физички лица - 62,31%		
Други релевантни информации за друштвото			

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка)	Меѓународни стандарди за финансиско известување и Меѓународни сметководствени стандарди/, објавени во Правилникот за водење сметководство
Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана	Поединечна
Валута на презентација	МКД

3 . СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Општи правила за водење сметководство

Друштвото има обврска уредно да води сметководство, трговски книги и годишни сметки на начин определен со закони , прописи за сметководство и даночни прописи.

Друштвото, во согласност со принципите на правилно водено сметководство, води трговски книги на начин што ги прави видливи сите преземени трговски правни работи, состојбата на средствата, обврските , главнината , приходите и расходите.

Трговските книги се водат по системот на двојно книговодство (дневник, главна книга и аналитички евиденции).

Трговските книги по системот на двојно книговодство се водат со примена на единствени сметки пропишани со сметковен план.

Трговските книги се водат на македонски јазик , со арапски цифри и со вредности изразени во денари. Ако се користат кратенки, кодови, знаци или симболи, мора јасно да се објасни нивното значење.

Сите податоци регистрирани во трговските книги мора да бидат целосни и комплетирани, навремено ажурирани и да бидат презентирани хронолошки, односно точно да го одразуваат временскиот редослед на нивното настанување.

Сметководствено финансиската евиденција во Друштвото ја води Дирекцијата за финансии и тоа трговските книги ги води врз основи на оформени и веродостојни сметководствени документи за кои одговара доносителот на документите.

Друштвото известува согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување, утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ , бр. 159/09, 164/10 и 107/11), кои ги содржат:

- Меѓународните сметководствени стандарди - МСС ,
- Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ,
- Толкувањата на Постојниот комитет за толкување - ПКТ и
- Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување - КТМФИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи.

3.1 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

3.2 Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари ("Денари") по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување.

3.3 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и резервирањето поради оштетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2003 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Не се пресметува амортизација на земјиштето и инвестициите во тек. Амортизацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, по стапки дадени во номенклатурата на средства за амортизација објавени во Уредбата за начинот на пресметка на амортизацијата во Сл. весник 64/2002 со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти- 40 години
Погонска опрема-10 години
Останата опрема и моторни возила- 4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентирираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентирираниот износ. Разликите се вклучени во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

3.4 Нематеријални средства

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи, контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

Останати нематеријални средства

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

3.5 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентирираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентирираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребената вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

3.6 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, дадени позајмици како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се било креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Почетно признавање на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка.

Непризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Последователно мерење на финансиски средства

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатната добивка како останати нето добивки / загуби. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во капиталот.

Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања.

Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи и кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котираните вложувања се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотираните хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

Признавање на оштетувањето на финансиските средства

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиска состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатната добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се надоместуваат преку Извештајот за сеопфатната добивка.

3.7 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

3.8 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или

неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентирианиот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентирианиот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во извештајот за сеопфатната добивка.

3.9 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

3.10 Капитал, резерви и акумулирани добивки

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на приливите.

(в) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(г) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

(д) Акумулирани добивки

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

3.11 Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

3.12 Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трансакциони трошоци. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има неусловено право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на известување.

3.13 Тековен и одложен данок од добивка

Согласно промените во законската регулатива за данок од добивка кои се применуваат од 1 јануари 2015 година со утврдување на добивката за деловната 2014 година, данокот од добивка по стапка од 10%, се плаќа на добивката која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди, корегирани за непризнаени расходи за даночни цели и за даночниот кредит. Нераспределената добивка не се оданочува.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок од добивка се терети или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го теретат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

3.14 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Друштвото врши резервирање за пресметани посебени минималени износи за пензионирање на вработените.

3.15 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во билансот на состојба.

3.16 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

3.17 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Приходи од продажба

Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Продажба на мало

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од камата

Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот принос на средствата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

3.18 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

3.19 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

3.20 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

3.21 Настани по периодот на известување

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

4. Користени проценки

Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ.

При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени оценките.

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

5. Промена на сметководствени политики и корекција на грешки

Сметководствените политики се применуваат од период до период на конзистентна основа. Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на МСФИ.

По исклучок, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на

случувањата и позициите во финансиските извештаи. За промените во сметководствените политики одлучува Друштвото.

При ретроспективна промена во сметководствената политика, ентитетот ја применува новата сметководствена политика на компаративните информации за претходните периоди до најраниот датум кога е тоа изводливо, исто како новата сметководствена политика да била применета отсекогаш. Кога е непрактично да се одредат ефектите на поединечните периоди на промена во сметководствената политика на компаративните информации за еден или повеќе презентирани периоди, Друштвото ја применува новата сметководствена политика на сметководствените вредности за средствата и обврските на почетокот на најраниот период за кој е изводлива ретроспективна примена, што пак може да биде тековниот период и ги прави соодветните корекции на почетно салдо на секоја засегната компонента на главнината за тој период.

Согласно МСФИ, колку што е тоа изводливо, Друштвото ретроспективно ја исправа материјалната грешка од претходен период во првиот финансиски извештај одобрен за објавување, откако истата била откриена, така што

а) повторно ги прикажува компаративните износи за претходниот презентирани период(и) кога грешката се појавила, или

б) доколку грешката се појавила пред да биде презентирани најраниот претходен период, повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот претходно презентирани период.

Кога е непрактично да се одредат ефектите на грешката за специфичен период врз компаративните информации за еден или повеќе претходно презентирани периоди, ентитетот повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот период за кој е изводливо ретроспективно повторно прикажување (што може да биде и тековниот период).

6. Управување со ризик

6.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

6.2 Ризик од кредитирање

Друштвото нема значителна концентрација на ризик од кредитирање. Друштвото има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти

со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на извештајот на финансиската состојба.

6.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

6.4 Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 10%. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 10%.

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

6.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за

акционерите и бенфиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	ВКУПНО
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2019 (тековна година)	24.256.163	0	11.220.405	54.997.297	763.930	91.237.795
Зголемување	42.000			3.379.183	2.657.253	6.078.436
Намалување	0		0	0	3.421.183	3.421.183
Салдо на 31 Декември 2019 (тековна година)	24.298.163	0	11.220.405	58.376.480	0	93.895.048
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2019 (тековна година)	24.256.141	0	11.024.935	48.034.038	0	83.315.114
Амортизација	10.522		106.242	5.334.983		5.451.747
Намалување	0		0	0		0
Салдо на 31 Декември 2019 (тековна година)	24.266.663	0	11.131.177	53.369.021	0	88.766.861
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2019 (тековна година)	31.500	0	89.228	5.007.459	0	5.128.187
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2019 (тековна година)	22	0	195.470	6.963.259	763.930	7.922.681

Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2018 (претходна година)	24.256.163	0	11.078.672	54.838.151	763.930	90.936.916
Зголемување			141.733	159.146	300.879	601.758
Намалување					300.879	300.879
Салдо на 31 Декември 2018 (претходна година)	24.256.163	0	11.220.405	54.997.297	763.930	91.237.795
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2018 (претходна година)	24.226.009	0	10.711.525	41.754.546		76.692.080
Амортизација	30.132		313.410	6.279.492		6.623.034
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2018 (претходна година)	24.256.141	0	11.024.935	48.034.038	0	83.315.114
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2018	22	0	195.470	6.963.259	763.930	7.922.681
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2018 (претходна година)	30.154	0	367.147	13.083.605	763.930	14.244.836

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2019 (тековна година)	976.433.623	4.237.738.173	2.518.173.378	400.578.988	8.132.924.162
Зголемување	2.216.469	261.656.912	155.244.850	441.210.539	860.328.770
Намалување	58.236.634	31.471.072	60.101.792	598.098.291	747.907.789
Салдо на 31 Декември 2019 (тековна година)	920.413.458	4.467.924.013	2.613.316.436	243.691.236	8.245.345.143
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2019 (тековна година)	0	2.214.487.690	1.900.999.701	0	4.115.487.391
Амортизација		105.134.582	127.338.488		232.473.070
Намалување		27.908.824	58.497.490		86.406.314
Салдо на 31 Декември 2019 (тековна година)	0	2.291.713.448	1.969.840.699	0	4.261.554.147
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2019 (тековна година)	920.413.458	2.176.210.565	643.475.737	243.691.236	3.983.790.996
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2019 (тековна година)	976.433.623	2.023.250.483	617.173.677	400.578.988	4.017.436.771

Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2018 (претходна година)	860.986.769	4.089.044.885	2.441.089.078	369.671.928	7.760.792.660
Зголемување	115.497.773	148.845.961	103.700.873	579.391.743	947.436.350
Намалување	50.919	152.673	26.616.573	548.484.683	575.304.848
Салдо на 31 Декември 2018 (претходна година)	976.433.623	4.237.738.173	2.518.173.378	400.578.988	8.132.924.162
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2018 (претходна година)	0	2.110.603.772	1.798.676.903	0	3.909.280.675
Амортизација		104.022.219	127.921.479		231.943.698
Намалување		138.301	25.598.681		25.736.982
Салдо на 31 Декември 2018 (претходна година)	0	2.214.487.690	1.900.999.701	0	4.115.487.391
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2018 (претходна година)	976.433.623	2.023.250.483	617.173.677	400.578.988	4.017.436.771
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2018 (претходна година)	860.986.769	1.978.441.113	642.412.175	369.671.928	3.851.511.985

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

2019	Недовршени земјоделски производи	Основно стадо	Обртно стадо	Повеќегодишни насади	Средства во подготовка	ВКУПНО
Состојба на 1 Јануари 2019 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2019 (тековна година)						0
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства						0
2018						
Состојба на 1 Јануари 2018 (претходна година)						0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2018 (претходна година)						0
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства						0

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Вложување во конвертибилни обврзници		
Вкупно:		

Број на конвертибилни обврзници:

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

--

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	340.714.961	395.569.065
Побарувања од купувачи во странство	75.030.416	60.028.301
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	668.206.176	700.825.094
Ведносно усогласување на побарувања	721.226.718	754.537.511
Вкупно:	362.724.835	401.884.949

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	141.564.614	66.724.527
Парични средства во денарска благајна	2.945.810	35.708.421
Девизна сметка	193.355	1.349.775
Девизна благајна	78.085	75.659
Вкупно:	144.781.864	103.858.382

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на	01.01.2019	%	Состојба		31.12.2019	%
				зголем.	намал.		
2019 (тековна година)							
Обични акции	Физички лица	2.246.074.000	64,47%		75.237.000	2.170.837.000	62,31%
	Правни лица	981.460.000	28,17%		243.567.000	737.893.000	21,18%
	Откупени сопствени акции	256.308.000	7,36%	318.804.000		575.112.000	16,51%
Приоритетни акции	ФПИО					0	
Вкупно:		3.483.842.000	100%	318.804.000	318.804.000	3.483.842.000	100%
2018 (претходна година)							
		01.01.2018	%	Состојба		31.12.2018	%
				зголем.	намал.		
Обични акции	Физички лица	2.297.286.000	65,94%		51.212.000	2.246.074.000	64,47%
	Правни лица	1.076.072.000	30,89%		94.612.000	981.460.000	28,17%
	Откупени сопствени акции	110.484.000	3,17%	145.824.000		256.308.000	7,36%
Приоритетни акции	ФПИО					0	
Вкупно:		3.483.842.000	100%	145.824.000	145.824.000	3.483.842.000	100%

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска:	Вид на обезбедување:		
Обврски спрема поврзани друштва			
Обврски кон добавувачи			
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити			
Обврски по основ на кредити			
Обврски по основ на заеми			
Останати долгорочни обврски			
Вкупно:		0	0

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	337.687.521	302.947.490
Добавувачи во странство	73.757.847	108.722.327
Добавувачи за нефактурирани стоки	71.047	364.942
Вкупно:	411.516.415	412.034.759

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0	0
Краткорочни кредити во земјата	2.185.463.271	2.636.279.349
Краткорочни кредити во странство	0	0
Вкупно:	2.185.463.271	2.636.279.349

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	21.132.168.646	20.570.038.293
Приходи од продажба во странство	1.247.393.321	1.084.367.402
Вкупно:	22.379.561.967	21.654.405.695

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	80.812.425	48.417.624
Приходи од наплатени отпишани побарувања	6.318.103	22.835.119
Приходи од државни поддршки		0
Вкупно:	87.130.528	71.252.743

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	287.375.693	225.506.460
Трошоци за саеми	0	0
Наемнина	30.419.372	27.351.847
Дневници за службени патувања и патни трошоци	9.896.164	8.666.215
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	7.996.651	4.096.846
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	97.434.121	89.700.776
Премии за осигурување	50.375.436	49.050.284
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	45.029.359	43.958.009
Трошоци за ревизија	1.173.494	1.542.775
Трошоци за останати интелектуални услуги	15.219.107	14.490.103
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	41.184.071	69.747.093
Загуби од отуѓување на нетековни средства	0	0
Останати расходи	391.435.693	349.888.636
Вкупно останати оперативни расходи	977.539.161	883.999.044

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА


О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи	47.756.610	46.281.747
Обврски по основ на купопродажни односи	36.754.415	31.465.130
Приходи од продажба на готови производи	557.690	597.448
Приходи од продажба на стоки	581.784.119	537.673.457

Во, Скопје

На ден 15.03 2020

Лице одговорно за составување на извештајот:

Бојан Лекиќ



М.П.

Саша Лекиќ





Посебни финансиски извештаи
и Извештај на независниот ревизор

Макпетрол а.д., Скопје

31 декември 2019 година

Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1
Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатната добивка	4
Извештај за промените во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон посебните финансиски извештаи	7
Прилози	



Извештај на независниот ревизор

До Раководството и Акционерите на
Макпетрол а.д., Скопје

Grant Thornton DOO
1000 Skopje
Ul. Sv. Kiril i Metodij 52 b - 1/20
Macedonia

T +389 2 3214 700
F +389 2 3214 710
www.grant-thornton.com.mk

Извештај за посебните финансиски извештаи

Извршивме ревизија на придружните посебни финансиски извештаи на Макпетрол а.д., Скопје (“Друштвото”), составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2019 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 38.

Одговорност на Раководството за посебните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на посебни финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие посебни финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од процената на ревизорот, и истите вклучуваат процена на ризиците од материјално погрешно прикажување во посебните финансиски извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефикасноста на внатрешната контрола на Друштвото.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на посебните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, посебните финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото Макпетрол а.д., Скопје на ден 31 декември 2019 година, како и резултатот од неговото работење и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2019 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2019 година, со историските финансиски информации објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2019, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34 став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба за 2019 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2019.

Скопје,
16 март 2020 година

Грант Торнтон ДОО, Скопје



Управител
Марјан Андонов




Овластен ревизор
Марјан Андонов

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Извештај за финансиската состојба

	Бел.	На 31 декември	
		2019	2018
		000 мкд	000 мкд
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	3,983,791	4,017,437
Нематеријални средства	6	5,128	7,922
Вложувања во недвижности	7	28,503	28,234
Вложувања во подружници	9	285,613	285,613
Вложувања во придружени друштва	9	536,118	536,118
Финансиски средства расположливи за продажба	10	1,589,268	1,483,756
Финансиски побарувања	11	1,027	1,250
		6,429,448	6,360,330
Тековни средства			
Финансиски побарувања	11	1,468	1,923
Залихи	12	954,909	764,833
Побарувања од купувачи и останати побарувања	13	842,321	748,567
Парични средства и еквиваленти	14	262,623	261,348
		2,061,321	1,776,671
Нетековни средства чувани за продажба		3,722	-
Вкупно средства		8,494,491	8,137,001
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал	15	3,165,038	3,227,534
Резерви	15	719,784	420,533
Акумулирани добивки		1,156,025	748,249
		5,040,847	4,396,316
Обврски			
Нетековни обврски			
Позајмици	16	150,000	-
		150,000	-
Тековни обврски			
Позајмици	16	2,185,463	2,636,280
Обврски за данок од добивка		25,006	50,786
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	17	1,093,175	1,053,619
		3,303,644	3,740,685
Вкупно обврски		3,453,644	3,740,685
Вкупно капитал и обврски		8,494,491	8,137,001

Овие посебни финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на ден 10 март 2020 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Андреја Јосифовски,
Претседател на Управен Одбор

Г-дин Саша Лекиќ
Директор на Дирекција за финансии

Придружителите на белешки се составен дел на овие посебни финансиски извештаи



Извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на 31 декември	
		2019 000 мкд	2018 000 мкд
Приходи од продажба	18	22,460,374	21,702,822
Останати деловни приходи	19	409,720	267,647
Потрошени материјали		(178,287)	(150,097)
Набавна вредност на продадени стоки		(19,456,915)	(18,898,231)
Трошоци за користи на вработените	20	(1,053,982)	(933,034)
Амортизација и депрецијација	5,6	(238,639)	(216,341)
Останати деловни трошоци	21	(926,354)	(836,860)
Промени во залихите		11,272	-
Добивка од работење		1,027,189	935,906
Финансиски приходи	22	27,147	30,664
Финансиски расходи	22	(84,808)	(111,648)
Финансиски (расходи), нето		(57,661)	(80,984)
Добивка пред оданочување		969,528	854,922
Данок на добивка	23	(91,377)	(76,806)
Добивка за годината		878,151	778,116
Останата сеопфатна добивка за годината:			
Промена на објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба	10,15	105,512	85,128
Вкупна сеопфатна добивка за годината		983,663	863,244
Добивка расположлива за сопствениците		878,151	778,116
Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците		983,663	863,244
Заработувачка по акција (Денари по акција)			
- Основна и разводнета	24	8,470	7,307

Придружните белешки се составен дел на овие посебни финансиски извештаи

Макпетрол АД, Скопје

5

Посебни финансиски извештаи
31 декември 2019

Извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал			Резерви 000 мкд	Акумулир. Добивки 000 мкд	Вкупно 000 мкд
	Регистриран капитал 000 мкд	Сопствени акции 000 мкд	Премии 000 мкд			
На 01 јануари 2019 година	3,483,842	(256,308)	-	420,533	748,249	4,396,316
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Распоред на акумулирани добивки	-	-	-	193,739	(193,739)	-
Распоред за дивиденди и награди	-	-	-	-	(192,748)	(192,748)
Откуп на сопствени акции	-	(62,496)	-	-	(83,888)	(146,384)
Вкупно трансакции со сопствениците (Бел.15)	-	(62,496)	-	193,739	(470,375)	(339,132)
Добивка за годината	-	-	-	-	878,151	878,151
Останата сеопфатна добивка (Бел.10,15)	-	-	-	105,512	-	105,512
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	105,512	878,151	983,663
На 31 декември 2019 година	3,483,842	(318,804)	-	719,784	1,156,025	5,040,847
На 01 јануари 2018 година	3,483,842	(110,484)	9,647	189,849	301,807	3,874,661
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Распоред на акумулирани добивки	-	-	-	145,556	(145,556)	-
Распоред за дивиденди и награди	-	-	-	-	(156,250)	(156,250)
Поврат на неисплатени дивиденди	-	-	-	-	9,364	9,364
Откуп на сопствени акции	-	(145,824)	(9,647)	-	(39,232)	(194,703)
Вкупно трансакции со сопствениците (Бел.15)	-	(145,824)	(9,647)	145,556	(331,674)	(341,589)
Добивка за годината	-	-	-	-	778,116	778,116
Останата сеопфатна добивка (Бел.10,15)	-	-	-	85,128	-	85,128
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	85,128	778,116	863,244
На 31 декември 2018 година	3,483,842	(256,308)	-	420,533	748,249	4,396,316

Придружните белешки се составен дел на овие посебни финансиски извештаи

Макпетрол АД, Скопје

6

Посебни финансиски извештаи
31 декември 2019

Извештај за паричните текови

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2019 000 мкд	31 декември 2018 000 мкд
Деловни активности			
Приливи од купувачи		22,476,808	21,717,427
Исплати на добавувачи и вработени		(21,659,272)	(20,948,663)
		817,536	768,764
Платена камата		(81,349)	(107,537)
Платен данок од добивка		(117,157)	(22,735)
		619,030	638,492
Инвестициони активности			
Набавка на недвижности, постројки и опрема		(261,093)	(340,318)
Набавка на нематеријални средства		(2,658)	(300)
Набавка на инвестициони недвижности		(1,000)	(28,234)
Продадени недвижности, постројки и опрема		146,408	3,471
Вложувања во хартии од вредност		-	(248,014)
Приливи од финансиски позајмици, нето		678	571
Прилив од камати		21,753	25,735
Приливи од дивиденди		118,106	101,077
		22,194	(486,012)
Финансиски активности			
Платени дивиденди		(192,748)	(156,250)
Откупени сопствени акции		(146,384)	(194,703)
(Отплата) на кредити		(7,412,325)	(7,635,845)
Приливи од кредити		7,111,508	7,749,105
		(639,949)	(237,693)
Нето промена на парични средства и еквиваленти		1,275	(85,213)
Парични средства и еквиваленти на почетокот		261,348	346,561
Парични средства и еквиваленти на крајот	14	262,623	261,348

Придружните белешки се составен дел на овие посебни финансиски извештаи

Белешки кон посебните финансиски извештаи

1 Општи информации

Макпетрол а.д., Скопје (“Друштвото”) е Акционерско Друштво основано во Република Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е: Ул. “Св. Кирил и Методиј”, бр.4, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

Друштвото е најголем специјализиран дистрибутер со нафтени деривати и гас во Република Северна Македонија. Деловните активности на Друштвото исто така вклучуваат и продажба на големо и мало на трговски стоки, како и ексклузивно застапништво и дистрибуција за неколку глобални трговски марки, како што се: Honda, Valvoline, Goodyear и Dell. Друштвото има деловни активности и на меѓународните пазари.

Друштвото поседува лиценци издадени од релевантни регулаторни тела за извршување на следниве дејности: трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, складирање нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт, со биогорива, намешување на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогориво, производство на биогориво, и трговија со природен гас.

Со состојба на датумот на овој извештај Друштвото вработува 1,875 лица (2018: 1,802 лица). Од 2002, акциите на Друштвото котираат на официјалниот пазар на Берзата на Долгорочни Хартии од Вредност на Република Северна Македонија и учествуваат во формирањето на Македонскиот Берзански Индекс.

Друштвото е Матично Друштво на Групата Макпетрол а.д., Скопје и подружници. Деталите на вложувањата на Друштвото во подружниците за објавените финансиски периоди се објавени во Белешката 9.

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Овие посебни финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004... 120/2018) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

**Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)**

Основа за подготовка (продолжува)

Посебните финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструментни), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и оценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие финансиски извештаи претставуваат посебни финансиски извештаи на Матичното Друштво и не ги вклучуваат финансиските извештаи на неговите подружници. Вложувањето на Матичното Друштво во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност (види Бел.9).

Посебните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2019 и 2018 година. Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите посебни финансиски извештаи во локална валута, односно во Македонски Денар (МКД), што претставува функционална и презентациска валута на Друштвото. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие посебни финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2 Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (“Денари”) по средниот курс на Народната Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2019	31 декември 2018
1 УСД	54.9518 Денари	53.6887 Денари
1 ЕУР	61.4856 Денари	61.4950 Денари
1 ЦХФ	56.5593 Денари	54.7742 Денари
1 ГБП	72.1577 Денари	68.1234 Денари
1 ЦАД	42.0529 Денари	39.4148 Денари
1 АУД	38.4477 Денари	37.9248 Денари
1 ЈПУ	0.5032 Денари	0.4865 Денари

2.3 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Макпетрол АД, Скопје

9

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок во периодот на настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користа за Друштвото поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Погонска опрема	10 години
Останата опрема и моторни возила	4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корелираат, на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

2.4 Нематеријални средства

Нематеријални средства стекнати од страна на Друштвото се состојат од права и лиценци со дефиниран век на употреба. Тие се измерени според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација. Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користа за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Овие средства се амортизираат користејќи пропорционална метода во текот на период од пет години.

2.5 Нетековни средства чувани за продажба

Нетековните средства се класифицирани како средства кои се чуваат за продажба кога нивниот евидентиран износ треба да се надомести првенствено преку продажна трансакција, а се смета дека постои голема веројатност за продажбата да се оствари. Тие се евидентирани по понискиот од евидентираните износ и објективната вредност, намалено за трошоците за продажба, доколку нивниот евидентиран износ се надомести пред се преку продажната трансакција наместо преку нивна континуирана употреба.

2.6 Вложувања во недвижности

Недвижностите, сопственост на Друштвото, кои се чуваат, пред се, со цел остварување приход од нивно изнајмување, наместо за употреба во редовниот тек на снабдување со стоки и услуги, за административни потреби или за нивна продажба, се признаени како вложувања во недвижности.

**Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Вложувања во недвижности за изнајмување (продолжува)**

Овие вложувања се евидентирани според нивната набавна вредност, намалена за соодветната исправка на вредноста. Моделот на објективна вредност не е прифатен поради неможноста за нејзино веродостојно утврдување. Имено, споредливите пазарни трансакции за овие ставки на недвижности се ретки и при тоа, не постојат ниту алтернативни проценки, засновани на проекциите за дисконтирани парични текови.

Депрецијацијата на ставките на овие недвижности се пресметува правопрпорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба. Корисниот век на средствата кои се изнајмуваат е ист како во Белешка 2.3.

2.7 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.8 Вложувања во подружници и придружени друштва*Подружници*

Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вложувањето на Друштвото во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност.

Придружени друштва

Придружени друштва се субјекти врз кои Друштвото има значително влијание, но не ги контролира истите. Постоењето на значително влијание се утврдува преку следното: застапеност во одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суптински технички информации, и каде учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 50% од гласачките права. Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според набавна вредност.

2.9 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположиви за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Макпетрол АД, Скопје

11

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи, финансиски побарувања и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Признавање и мерење на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка.

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивки / загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во останатата сеопфатна добивка се вклучува како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност во периодот на кој се однесуваат. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во добивки/загуби како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Макпетрол АД, Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)**Финансиски средства (продолжува)***Депривирање на финансиските средства*

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Оштетувањето на финансиските средства

а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентиранниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентиранниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба се намалува преку тековните добивки или загуби.

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од сеопфатната добивка и се признава како добивка или загуба за периодот.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, загубата поради оштетување се намалува преку тековните добивки или загуби.

Макпетрол АД, Скопје

13

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.10 Пребивање на финансиските средства и обврски

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.11 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

2.12 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на плаќања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираните износ на средството со признавање на поврзаните загуби со признавање на резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки/загуби. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка.

2.13 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на стекнување.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.14 Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции. Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување (нето од данокот) на приливите од емисијата.

(б) Собствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(в) Резерви

Резервите, кои се состојат од законски и други статутарни резерви, се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

(г) Акумулирани добивки

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

2.15 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата останати финансиски обврски евидентирани по нивната амортизирана набавна вредност. Тие се состојат од примени позајмици, обврски кон добавувачи и останати обврски.

Обврски кон добавувачи и други обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот.

Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.16 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба. Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

2.17 Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Со состојба на 31 декември 2019 година Друштвото нема класифицирани средства во оваа категорија. Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Друштвото како закуподавач

Наемот каде Друштвото како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во извештајот за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

2.18 Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Тековен и одложен данок на добивка (продолжува)

Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот или останатата сеопфатна добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот или во останатата сеопфатна добивка соодветно.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. Со состојба на 31 декември 2019 и 2018, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.19 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото пресмета и евидентира резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.20 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

2.21 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна процена на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.22 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместок што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Приходи од продажба

Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки на големо се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Продажба на мало

Приходот од продажба на стоки на мало се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

Макпетрол АД, Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.23 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

2.24 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна процена на износот на загубата.

2.25 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.26 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиската состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во посебните финансиски извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

3 Управување со финансиски ризици

3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитен ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2 Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Друштвото доколку корисникот или договорната страна на финансискиот инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски. Кредитниот ризик настанува од побарувања од купувачи, депозити во банки и парични средства и парични еквиваленти.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е под влијание од страна на индивидуални карактеристики на секој клиент. Друштвото има воспоставени политики, за да се осигура дека продажбата на стоки и услуги е извршена на корисници со соодветна кредитна историја, односно Друштвото има воспоставени политики според кои кредибилитетот на секој дилер и клиент со поголеми нарачки е анализиран пред потпишување на договорот, додека малопродажбата целосно е однапред планирана. Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на извештајот на финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела (во 000 мкд):

	2019	2018
Класи на финанс.средства - евидентирана вредност		
Финансиски средства расположливи за продажба		
Удели во капиталот во домашни котирани и некотирани друштва	1,589,268	1,483,756
Кредити и побарувања		
Финансиски побарувања	2,495	3,173
Побарувања од купувачи, нето	238,396	265,469
Побарувања по камати на купувачите, нето	1,978	3,431
Побарувања од продажба на платежни картички	172,396	179,268
Побарувања од вработени	7,960	8,232
Останати побарувања	4	62
Парични средства и еквиваленти	262,623	261,348
	2,275,120	2,204,739

3.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Ризик од ликвидност (продолжува)

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски (000 мкд).

	31 декември 2019		31 декември 2018	
	Тековни До 1 год.	Нетековни	Тековни До 1 год.	Нетековни
Обврски од добавувачи	448,216	-	443,382	-
Дивиденди	1,769	-	1,495	-
Позајмици со камата	2,185,463	150,000	2,636,280	-
	2,635,448	150,000	3,081,157	-

3.4 Пазарни ризици

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијае на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи (000 мкд):

	2019	2018
Средства		
ЕУР	4,152	9,175
УСД	74,925	60,811
	79,077	69,986
Обврски		
ЕУР	50,343	63,055
GBP	2,783	5
УСД	22,800	48,616
	75,926	111,676

Анализа на сензитивноста

	Промени во		2019		2018	
	2019	2018	Добивка или загуба		(000 мкд)	
ЕУР	1%	1%	(462)	(539)		
GBP	1%	1%	(28)	-		
УСД	5%	5%	2,606	610		

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД. Негативен износ погоре означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако Денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД. При намалување на вредноста на Денарот во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак, како што е прикажано во табелата погоре (во илјади Денари).

Макпетрол АД, Скопје

21

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)

Ризик од каматни стапки врз паричните текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и паричните текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

	2019 (000 мкд)	2018 (000 мкд)
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Фин.средства расположливи за продажба	1,589,268	1,483,756
Побарувања од купувачи, нето	238,396	265,469
Побарувања по камати на купувачите, нето	1,978	3,431
Побарувања од продажба на картички	172,396	179,268
Побарувања од вработени	7,960	8,232
Останати побарувања	4	62
Парични средства и еквиваленти	262,623	216,351
	2,272,625	2,156,569
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Финансиски побарувања	2,495	3,173
Парични средства и еквиваленти	-	44,997
	2,495	48,170
	2,275,120	2,204,739
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски од добавувачи	448,216	443,382
Дивиденди	1,769	1,495
	449,985	444,877
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Позајмици со камата	2,335,463	1,320,000
<i>Со варијабилна каматна стапка</i>		
Позајмици со камата	-	1,316,280
	2,785,448	3,081,157

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

(000 мкд)			2019
	Нето износ	2%	-2%
Со променлива каматна стапка	-	-	-
	Нето износ	2%	2018
Со променлива каматна стапка	(1,316,280)	(26,326)	-2% 26,326

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со своите деловни активности според принципот на континуитет со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците обелоденети во Белешка 16, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, законски резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти. Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2019 (000 мкд)	2018 (000 мкд)
Позајмици	2,335,463	2,636,280
Парични средства и парични еквиваленти	(262,623)	(261,348)
Нето обврски	2,072,840	2,374,932
Капитал – вкупно	5,040,847	4,396,316
	0.41	0.54

3.6 Прцена на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.6.1 Финансиски средства и обврски евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Макпетрол АД, Скопје

23

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Процена на објективна вредност (продолжува)

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади Денари):

	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
31 декември 2019				
<i>Фин. средства расположливи за продажба</i>				
Харт.од вред. кај котирани домашни друштва	438,812	-	-	438,812
<u>Удели во капиталот на домашни некотирани субјекти</u>	<u>-</u>	<u>1,150,456</u>	<u>-</u>	<u>1,150,456</u>
31 декември 2018				
<i>Фин. средства расположливи за продажба</i>				
Харт.од вред.и капит.удели на котирани домашни друштва	333,300	-	-	333,300
<u>Удели во капиталот кај домашни некотирани субјекти</u>	<u>-</u>	<u>1,150,456</u>	<u>-</u>	<u>1,150,456</u>

Усогласувањето на салдата на овие средства помеѓу двата датума на известување е објавено во Белешката 10.

3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Сметководствената и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2019	2018	2019	2018
Средства				
Финансиски побарувања	2,495	3,173	2,495	3,173
Побарувања од купувачи, нето	238,396	265,469	238,396	265,469
Побарувања од пресметани камати на купувачите, нето	1,978	3,431	1,978	3,431
Побарувања од продажба на платежни картички	172,396	179,268	172,396	179,268
Побарувања од вработени	7,960	8,232	7,960	8,232
Останати побарувања	4	62	4	62
Парични средства и еквиваленти	262,623	261,348	262,623	261,348
Вкупни средства	685,852	720,983	685,852	720,983
Обврски				
Позајмици со камата	2,335,463	2,636,280	2,335,463	2,636,280
Обврски од добавувачи	448,216	443,382	448,216	443,382
Дивиденди	1,769	1,495	1,769	1,495
Вкупни обврски	2,785,448	3,081,157	2,785,448	3,081,157

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради нивната краткорочна достасаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната објективна вредност, поради нивното краткорочно доспевање.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на процена на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При процена на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, процената се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2019 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5 и 6. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

Макпетрол АД, Скопје

25

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Значајни сметководствени проценки (продолжува)

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за процена. Во примената на техниките за процена, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

Макпетрол АД, Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5 Недвижности, постројки и опрема

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и останати и средства	Аванси за, инвест. во тек	Вкупно
На 01 јануари 2018 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	860,987	4,089,047	2,441,087	369,671	7,760,792
Исправка на вредноста	-	(2,110,607)	(1,798,673)	-	(3,909,280)
Нето евидентирана вредност	860,987	1,978,440	642,414	369,671	3,851,512
Промени во текот на 2018 година					
Почетна нето евидентирана вредност	860,987	1,978,440	642,414	369,671	3,851,512
Набавки, нето од пренос од инв. во тек	115,498	148,846	91,524	(15,550)	340,318
Исправка на вредноста-обезвреднување на погон за биодизел (Бел.21)	-	(8,791)	(13,350)	-	(22,141)
Трансфер од залихи	-	-	-	46,457	46,457
Вишоци по попис (Бел. 19)	-	-	12,094	-	12,094
(Продажби и расходувања) – набавна вредност	(51)	(153)	(26,617)	-	(26,821)
Продажби и расходувања – исправка на вредноста	-	138	25,599	-	25,737
(Депрецијација) за годината	-	(95,231)	(114,488)	-	(209,719)
Крајна нето евидентирана вредност	976,434	2,023,249	617,176	400,578	4,017,437
На 01 јануари 2019 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	976,434	4,228,949	2,504,738	400,578	8,110,699
Исправка на вредноста	-	(2,205,700)	(1,887,562)	-	(4,093,262)
Нето евидентирана вредност	976,434	2,023,249	617,176	400,578	4,017,437
Промени во текот на 2019 година					
Почетна нето евидентирана вредност	976,434	2,023,249	617,176	400,578	4,017,437
Набавки, нето од пренос од инв. во тек	2,216	261,657	154,607	(157,387)	261,093
Трансфер од залихи	-	-	-	500	500
(Продажби и расходувања) – набавна вредност	(58,237)	(31,471)	(59,442)	-	(149,150)
Продажби и расходувања – исправка на вредноста	-	27,909	58,497	-	86,406
(Депрецијација) за годината	-	(105,135)	(127,321)	-	(232,456)
Останати промени	-	-	(39)	-	(39)
Крајна нето евидентирана вредност	920,413	2,176,209	643,478	243,691	3,983,791
На 31 декември 2019 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	920,413	4,459,135	2,599,864	243,691	8,223,103
Исправка на вредноста	-	(2,282,926)	(1,956,386)	-	(4,239,312)
Нето евидентирана вредност	920,413	2,176,209	643,478	243,691	3,983,791

Продажби и расходувања

Во текот на 2019 година, Друштвото продаде и расходува дел од своите недвижности, постројки и опрема чија нето евидентирана вредност изнесува 62,744 илјади Денари (2018: 1,084 илјади Денари) (види Белешка 21). Продажната вредност на делот кој се однесува на продадените средства изнесува 146,408 илјади Денари (2018: 3,471 илјади Денари) (види Белешка 19).

Макпетрол АД, Скопје

27

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
 (Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Инвестиции во тек

На 31 декември 2019 и 2018 година, авансите за, и инвестициите во тек се состојат од:

	2019	2018
Вложувања во бензиски станици и инсталации за деривати	198,684	294,153
Вложувања во административна зграда	18,320	3,748
Аванси на добавувачи	10,748	78,688
Вложувања во Полнилница Миладиновци	9,697	17,617
Останати вложувања	6,242	6,372
	243,691	400,578

Залог врз недвижности, постројки и опрема

На 31 декември 2019 Друштвото има заложено дел од своите недвижности како обезбедување за позајмиците со камата и платежните гаранции кај домашни финансиски институции, како и за обезбедување за набавка на нафтени деривати. Нивната нето евидентирана вредност на датумот на известувањето изнесува 744,399 илјади Денари, додека проценета вредност, утврдена од независни надворешни проценители, изнесува Еур 33,234,287 (види Белешка 16 и 25).

6 Нематеријални средства

	Права и лиценци	Останати нематеријални средства	Вкупно
На 01 јануари 2018 година			
Набавна или ревалоризирана вредност	78,037	12,899	90,936
Исправка на вредноста	(64,557)	(12,135)	(76,692)
Нето евидентирана вредност	13,480	764	14,244
Промени во текот на 2018 година			
Почетна нето евидентирана вредност	13,480	764	14,244
Набавки во текот на годината	300	-	300
(Амортизација) за годината	(6,622)	-	(6,622)
Крајна нето евидентирана вредност	7,158	764	7,922
На 01 јануари 2019 година			
Набавна или ревалоризирана вредност	78,337	12,899	91,236
Исправка на вредноста	(71,179)	(12,135)	(83,314)
Нето евидентирана вредност	7,158	764	7,922
Промени во текот на 2019 година			
Почетна нето евидентирана вредност	7,158	764	7,922
Набавки во текот на годината	-	2,658	2,658
Трансфер од средства во подготовка	3,422	(3,422)	-
(Амортизација) за годината	(5,452)	-	(5,452)
Крајна нето евидентирана вредност	5,128	-	5,128
На 31 декември 2019 година			
Набавна или ревалоризирана вредност	81,760	12,135	93,895
Исправка на вредноста	(76,632)	(12,135)	(88,767)
Нето евидентирана вредност	5,128	-	5,128

Макпетрол АД, Скопје

28

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

7 Вложувања во недвижности

	2019	2018
Градежни објекти и производна хала- комплекс Млаз Богданци		
Производна хала	26,026	26,360
Административни згради	2,477	1,874
	28,503	28,234

Вложувањата во недвижности се евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнувањето на средствата. Промените во евидентираната вредност на овие вложувања за разгледуваните периоди е како што следи:

	Вложувања во објект
На 01 Јануари 2018 година	-
Набавки во текот на годината (Депрецијација) за годината	28,234
На 31 декември 2018 / 01 јануари 2019 година	28,234
Набавки во текот на годината (Депрецијација) за годината	1,000 (731)
На 31 декември 2019 година	28,503

8 Финансиски инструменти по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	2019	2018
Средства според Извештајот за финансиската состојба		
Финансиски средства расположливи за продажба		
Хартии од вредност и капитални удели во домашни котираани и некотираани друштва	1,589,268	1,483,756
	1,589,268	1,483,756
Кредити и побарувања		
Финансиски побарувања	2,495	3,173
Побарувања од купувачи, нето	238,396	265,469
Побарувања од пресметани камати на купувачите, нето	1,978	3,431
Побарувања од продажба на платежни картички	172,396	179,268
Побарувања од вработени	7,960	8,232
Останати побарувања	4	62
Парични средства и еквиваленти	262,623	261,348
	685,852	720,983
	2,275,120	2,204,739
Обврски според Извештајот за финансиската состојба		
Останати финансиски обврски по аморт.наб.вр.		
Позјамници	2,335,463	2,636,280
Обврски спрема добавувачи	448,216	443,382
Обврски по дивиденди	1,769	1,495
	2,785,448	3,081,157

Макпетрол АД, Скопје

29

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

9 Вложувања во подружници и придружени друштва

Подружници

Следната табела ја прикажува вредноста и учеството на Друштвото во капиталот на неговите подружници на датумите на известување:

	% од учест.	Земја на основање	Валута	31 декември 2019		31 декември 2018	
				Износ во вал.	(000 МКД)	Износ во вал.	(000 МКД)
Макпетрол – Телма Шампион	100.00	Македонија	МКД	-	200,310	-	200,310
Макпетрол	100.00	Македонија	МКД	-	372	-	372
Пром-гас	100.00	Македонија	МКД	-	10,000	-	10,000
Макпетрол доо	100.00	Србија	УСД	452,500	25,075	452,500	25,075
Петролмак							
Грција	100.00	Грција	ЕУР	810,000	49,856	810,000	49,856
					285,613		285,613

Придружени друштва

Следната табела ја прикажува вредноста и учеството на Друштвото во капиталот на придружените друштва на датумите на известување:

	% од учест.	Земја на основање	Валута	31 декември 2019		31 декември 2018	
				Износ во валута	(000 МКД)	Износ во валута	(000 МКД)
Оилко КДА	35.60	Македонија	МКД	-	536,118	-	536,118
					536,118		536,118

Приходи од дивиденда

Во текот на 2019 година, Друштвото оствари приход од дивиденди од вложувањата во подружници и придружени друштва, како и од финансиските средства расположливи за продажба во вкупен износ од 118,106 илјади Денари (2018: 101,077 илјади Денари) (види Белешка 19).

10 Финансиски средства расположливи за продажба

	2019	2018
<i>Вложувања во хартии од вредност во домашни финансиски институции (котирачки)</i>		
Комерцијална Банка АД	438,768	333,300
<i>Вложувања во удели во капиталот на домашни правни субјекти (некотирачки)</i>		
Вложувања во АД ГА-МА	1,150,456	1,150,456
Останати вложувања	44	-
	1,589,268	1,483,756

Движењето на сметката на вложувања во финансиски средства расположливи за продажба за разгледуваните периоди е како што следи:

	2019	2018
На 01 јануари	1,483,756	1,150,614
Набавки во периодот	-	248,014
Промена на објективна вредност - признаено во останата сеопфатна добивка (ревалоризациони резерви) (Бел.15)	105,512	85,128
На 31 декември	1,589,268	1,483,756

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Финансиски средства расположливи за продажба (продолжува)

Вложувања во АД ГА-МА

Вложувањето во АД ГА-МА, Скопје, кое со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година изнесува 1,150,456 илјади Денари во целост се состои од паричен и непаричен влог. Непаричниот влог се состои од недвижности, постројки и опрема кои го сочинуваат Гасоводниот систем на Република Северна Македонија. Влогот е евидентиран според набавната вредност на средствата на датумот на вложувањето.

АД ГА-МА е акционерско друштво чии акционери се Република Северна Македонија и Макпетрол АД, Скопје. Основната главнина на АД ГА-МА е поделена на две обични акции со право на глас, од кои по една обична акција за секој поединечен акционер. Владата на Република Северна Македонија има покренато и на датумот на известување сеуште е во тек судски спор за утврдување на учеството на двата акционера во основната главнина на АД ГА-МА. Повеќе детали се објавени во Белешката 25 во продолжение на посебните финансиски извештаи.

11 Финансиски побарувања	2019	2018
Финансиски позајмици на физички лица и вработени	1,849	2,190
Финансиски позајмици на домашни правни субјекти	646	983
	2,495	3,173
Од кои:		
Краткорочни финансиски побарувања	1,468	1,923
Долгорочни финансиски побарувања	1,027	1,250
	2,495	3,173

Во текот на 2019 година, Друштвото одобри позајмици во износ од 1,779 илјади Денари (2018: 2,038 илјади Денари) и оствари прилив од наплата во износ од 2,457 илјади Денари (2018: 2,609 илјади Денари).

Старосна структура и квалитет на кредитното портфолио

Салдото на финансиските побарувања може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
31 декември 2019				
Набавна вредност	2,495	-	34,944	37,439
Исправка на вредност	-	-	(34,944)	(34,944)
Нето евидентирана вредност	2,495	-	-	2,495
31 декември 2018				
Набавна вредност	3,173	-	35,079	38,252
Исправка на вредност	-	-	(35,079)	(35,079)
Нето евидентирана вредност	3,173	-	-	3,173

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата поради оштетување на финансиските побарувања во текот на 2019 и 2018 година е како што следи:

	2019	2018
На 01 јануари	35,079	5,662
Тековен расход од оштетување (Бел.21)	-	29,417
Отпис на резервација	(135)	-
На 31 декември	34,944	35,079

Макпетрол АД, Скопје

31

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

12 Залихи

	2019	2018
Деривати и останати трговски стоки	760,985	620,136
Ситен инвентар и резервни делови	180,298	142,343
Недовршено производство и готови производи	13,626	2,354
	954,909	764,833

13 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2019	2018
Побарувања од купувачи		
Домашни купувачи	387,455	431,797
Странски купувачи	75,030	60,029
Поврзани субјекти	47,758	46,282
	510,243	538,108
Намалено за: резервирање поради оштетување	(271,847)	(272,639)
	238,396	265,469
Останати тековни побарувања		
Побарувања од пресметани камати на купувачите	449,071	485,331
Побарувања од продажба на платежни картички	172,396	179,268
Аванси на добавувачи	244,564	131,557
Припејд картички за гориво	82,523	71,635
Однапред платени трошоци	96,764	88,290
Побарувања од вработени	7,960	8,232
Побарувања од државата по основ на даноци	23	623
Останати побарувања	4	62
	1,053,305	964,998
Намалено за: резервирање поради оштетување по камати	(449,380)	(481,900)
	603,925	483,098
	842,321	748,567

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачи

Салдото на побарувањата од купувачите може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

31 декември 2019	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	229,379	9,017	271,847	510,243
Исправка на вредност	-	-	(271,847)	(271,847)
Нето евидентирана вредност	229,379	9,017	-	238,396

31 декември 2018	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	246,567	18,902	272,639	538,108
Исправка на вредност	-	-	(272,639)	(272,639)
Нето евидентирана вредност	246,567	18,902	-	265,469

Анализата на старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачите е како што следи:

	2019	2018
Од 1 - 3 месеци	5,198	9,984
Од 3 - 6 месеци	2,433	4,253
Од 6 - 12 месеци	1,316	3,065
Над 1 година	70	1,600
	9,017	18,902

Макпетрол АД, Скопје

32

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата од оштетувања на побарувања од купувачи и останатите побарувања во текот на 2019 и 2018 година е како што следи:

	Купувачи		Останати побарувања		Вкупно	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
На 01 јануари	272,639	292,357	481,900	666,568	754,539	958,925
Тековни оштетувања (Б.21)	39,266	50,414	1,498	17,840	40,764	68,254
Ослобод.на резервации (Б.19)	(4,044)	(18,643)	(2,274)	(4,193)	(6,318)	(22,836)
Интерен трансфер	12,370	-	(12,370)	-	-	-
Отпис на резервација	(48,384)	(51,489)	(19,374)	(198,315)	(67,758)	(249,804)
На 31 декември	271,847	272,639	449,380	481,900	721,227	754,539

Во текот на 2019 година, Друштвото изврши директен отпис на целосно ненаплатливи побарувањата од купувачи и останати побарувања во износ од 420 илјади Денари (2018: 1,494 илјади Денари) (види Белешка 21).

14 Парични средства и еквиваленти

	2019	2018
Денарски и девизни сметки кај домашни банки	115,832	44,997
Готовина во благајна	3,024	35,784
Парични еквиваленти – вредносни картички	117,841	157,490
Останати средства	25,926	23,077
	262,623	261,348

15 Капитал

Акционерски капитал

На 31 декември 2019 и 2018 година регистрираниот акционерски капитал на Друштвото изнесува 3,483,842 илјади Денари, (денарска противвредност на 57,459,792 Евра). Истиот е поделен на 112,382 запишани и во целост платени обични акции со право на глас со номинална вредност од 511.29 Евра по акција.

	Број на акции			Износ (000 мкд)			
	емитирани	Сопствени	во оптек	емитирани	сопствени	премија	во оптек
01 јан.2018	112,382	(3,564)	108,818	3,483,842	(110,484)	9,647	3,383,005
Откуп на сопств.акции	-	(4,704)	(4,704)	-	(145,824)	(9,647)	(155,471)
31 дек. 2018	112,382	(8,268)	104,114	3,483,842	(256,308)	-	3,227,534
01 јан.2019	112,382	(8,268)	104,114	3,483,842	(256,308)	-	3,227,534
Откуп на сопств.акции	-	(2,016)	(2,016)	-	(62,496)	-	(62,496)
31 дек. 2019	112,382	(10,284)	102,098	3,483,842	(318,804)	-	3,165,038

Во текот на 2019 година Друштвото откупи 2,016 сопствени акции (2018: 4,704 сопствени акции) за износ од 146,384 илјади Денари (2018: 194,703 илјади Денари).

Макпетрол АД, Скопје

33

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Капитал (продолжува)

Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	31 декември 2019	31 декември 2018
Домашни правни лица	37.27%	34,90%
Домашни физички лица	61.43%	63.52%
Странски правни лица	0.42%	0.63%
Странски физички лица	0.88%	0.95%
	100.00%	100.00%

Резерви

Движењето на сметката на резервите во текот на 2019 и 2018 година е како што следи:

	Законски резерви	Статутарни резерви	Ревалоризациони резерви	Вкупно
На 01 јануари 2018	18,839	171,010	-	189,849
Распоред на акум.добивка	15,090	130,466	-	145,556
Ефект од промена на објект.вред.на вложувања (бел.10)	-	-	85,128	85,128
На 31 дек. 2018 / 01 јануари 2019	33,929	301,476	85,128	420,533
Распоред на акум.добивка	38,907	154,832	-	193,739
Ефект од промена на објект.вред.на влож.увања (Б.10)	-	-	105,512	105,512
На 31 декември 2019	72,836	456,308	190,640	719,784

Дивиденди

Во текот на 2019 Друштвото распредели дел од акумулираните добивки за дивиденди и награди во вкупен износ од 192,748 илјади Денари (2018: 156,250 илјади Денари).

16 Позајмици

	2019	2018
Долгорочни позајмици со камата од домашни банки		
Позајмици со фиксна стапка (2.8%п.а., краен рок на доспевање 20.11.2021, еднократно)	150,000	-
Краткорочни позајмици со камата од домашни банки		
Позајмици со фиксна стапка (2.8% – 3.3% п.а.)	2,185,463	1,320,000
Варијабилна стапка во рамки од (реф.ст.+ 1.3%-1.8% п.а.)	-	1,316,280
	2,335,463	2,636,280

Во текот на 2019 година, Друштвото позајми краткорочни средства во вкупен износ од 7,111,508 илјади Денари (2018: 7,749,105 илјади Денари) и отплати дел од вкупните позајмици во износ од 7,412,325 илјади Денари (2018: 7,635,937 илјади Денари). Отплатата на позајмиците е гарантирана со залог врз дел од недвижностите, постројките и опремата на Друштвото (Белешки 5 и 25).

Макпетрол АД, Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
 (Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

17 Обврски кон добавувачи и останати обврски

	2019	2018
Добавувачи		
Домашни добавувачи	337,704	303,194
Странски добавувачи	73,758	108,722
Поврзани субјекти	36,754	31,466
	448,216	443,382
Останати тековни обврски		
Издадени платежни картички ВЕРНА	230,099	258,868
Примени аванси од купувачи	115,222	96,746
Плати, персонален данок и придонеси од плати	90,738	74,495
Обврски по картици за гориво	65,522	56,292
Пресметани трошоци	59,893	88,163
Обврски за ДДВ	41,138	30,993
Обврски за акцизи	38,469	511
Обврски за отпремнини	2,103	2,637
Обврски по дивиденди	1,769	1,495
Останато	6	37
	644,959	610,237
Вкупно добавувачи и останати обврски	1,093,175	1,053,619

18 Приходи од продажба

	2019	2018
Приходи од продажба на домашен пазар	21,206,736	20,614,200
Приходи од продажба на странски пазар	1,253,638	1,088,622
Вкупно приходи од продажба	22,460,374	21,702,822

19 Останати деловни приходи

	2019	2018
Продажба на недвижности, постројки и опрема (Бел. 5)	146,408	3,471
Приходи од дивиденди (Бел. 9)	118,106	101,077
Приходи од отпис на обврски и вишоци по попис	82,819	92,443
Приходи од добиени работи	21,620	-
Ослободување на резервации од оштетув.на побарув. (Бел.13)	6,318	22,836
Вишоци на недвижности, постројки и опрема по попис (Бел. 5)	-	12,094
Ослободување на резервација кај залихи	-	1,403
Останато	34,449	34,323
Вкупно останати деловни приходи	409,720	267,647

20 Трошоци за користи на вработените

	2019	2018
Бруто плати	1,000,694	883,348
Останати со закон утврдени надоместоци	51,185	47,142
Отпремнини при пензионирање	2,103	2,544
	1,053,982	933,034

Останатите со закон утврдени надоместоци спрема вработените се однесуваат главно на надоместоците за регреси за годишен одмор, отпремнини при пензионирање, разни видови помош и сл.

Макпетрол АД, Скопје

35

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

21 Останати деловни трошоци

	2019	2018
Транспортни услуги	287,376	225,507
Промоција, пропаганда, реклами и репрезентација	105,811	101,464
Останати услуги	88,553	78,652
Услуги за одржување и заштита	78,645	57,079
Неотпишана вред.на продадена и расходувана опрема (Бел.5)	62,744	1,084
Загуби од оштетување на побарувањата (Бел.13)	40,764	68,254
Премии за осигурување	44,772	43,631
Кусоци на залихи	41,666	43,528
Банкарски и трошоци на платниот промет	45,029	43,958
Загуби од оштетување на финансиски побарувања (Бел.11)	-	29,417
Наемнини	30,419	27,352
ПТТ услуги	25,895	25,494
Донации	15,838	13,650
Други даноци, придонеси и членарини	12,253	18,196
Вредносно усогласување на залихи	7,058	-
Расход од отпис на ненаплатливи побарувања (Бел.13)	420	1,494
Загуба од обезвреднување на погон за биодизел (Бел.5)	-	22,141
Останати трошоци	39,111	35,959
Вкупно останати деловни расходи	926,354	836,860

22 Финансиски приходи и расходи

	2019	2018
Приходи		
Приходи од камати	21,989	25,735
Позитивни курсни разлики	5,158	4,929
	27,147	30,664
Расходи		
Расходи по камати	(81,552)	(107,537)
Негативни курсни разлики	(3,256)	(4,111)
	(84,808)	(111,648)
Финансиски (расходи), нето	(57,661)	(80,984)

23 Данок на добивка

Усогласувањето на вкупниот даночен трошок според Извештајот за сеопфатната добивка за 2019 и 2018 е како што следи:

	2019	2018
Добивка пред оданочување:	969,528	854,922
Усогласување за:		
Неодбитни трошоци за даночни цели	79,771	113,883
Даночен кредит за расходите со одложено признавање	(8,318)	(8,588)
Даночен кредит за дивиденда	(118,106)	(101,077)
Основа за оданочување	922,875	859,140
Даночна стапка	10%	10%
Тековен даночен трошок	92,288	85,914
Намалување на пресметаниот данок на добивка	911	(9,108)
Данок на добивка	91,377	76,806
<i>Ефективна даночна стапка</i>	<i>9.42%</i>	<i>8.98%</i>

24 Заработувачка по акција

Заработувачката по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2019	2018
Добивка која припаѓа на имателите на обични акции	878,151	778,116
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	103,683	106,496
Заработувачка по акција – основна и разводнета (денари по акција)	8,470	7,307

Макпетрол АД, Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
 (Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

25 Неизвесни и превземени обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2019 судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат 2,628,071 илјади Денари (2018: 2,579,678 илјади Денари). Од овој износ, 2,543,847 илјади денари се однесуваат на судски спор покренат од Владата на Република Северна Македонија. Судскиот спор се однесува на утврдување на учеството на Република Северна Македонија и Макпетрол АД во основната главнина на АД Гама. До донесување на правосилна одлука на судот, основната главнина на АД ГА-МА е поделена на две обични акции со право на глас, од кои по една обична акција за Република Северна Македонија и Макпетрол АД, како акционери на АД ГА-МА. Поединечната номинална вредност на акцијата изнесува 1,150,456 илјади Денари.

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови давајќи при тоа посебна важност на тужбата поднесена од Владата на Република Северна Македонија според која ќе го остваруваат само тужбеното барање кое се однесува на утврдувањето на правото на Република Северна Македонија на сопственост на идеален дел на Гасоводниот систем на Република Северна Македонија. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Заложени средства

Со состојба на 31 декември 2019 година, Друштвото има залог врз дел од своите недвижности, постројки и опрема како обезбедување на банкарските кредити и договори за набавка на нафтени деривати (Белешки 5 и 16).

Примател на залогот	Опис на недвижноста	Процент Износ (во ЕУР)
Халк Банка	Деловни објекти - Бензински Станици	10,906,677
Комерцијална Банка АД Скопје	Деловни објекти – Управна зграда, административни објекти, хотел Маврово, останат недвижен имот, опрема, инвентар, енергетски постројки	22,327,610
		33,234,287

Долгорочни и краткорочни гаранции

Со состојба на 31 декември 2019, Друштвото има превземени обврски по долгорочни и краткорочни денарски и девизни гаранции издадени од страна на неколку домашни банки во вкупен износ од 71,051 илјади Денари (2018: 69,041 илјади Денари).

Даночни обврски

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да произлезат дополнителни даноци и трошоци. Врз основа на проценката на Раководството на денот на овие финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни потенцијални обврски по тој основ.

Макпетрол АД, Скопје

37

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Даночни обврски (продолжува)

Согласно измените во законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и содржината на извештајот за трансферни цени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019), Друштвото има обврска да изготви извештај за трансферни цени за 2019 година најдоцна до 30 септември 2020 година. До датумот на овој извештај, Друштвото нема изготвено извештај за трансферни цени. Друштвото спроведува редовна проценка на потенцијалните даночни ефекти што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни цени. Раководството на Друштвото оценува дека таквите износи што можат да се појават нема да имаат никаков материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените даноци.

26 Трансакции со поврзани субјекти

Друштвото има трансакции со своите подружници и придружени друштва во текот на своите редовни деловни активности. Овие трансакции се извршени во согласност со тековните пазарни услови, цени и каматни стапки.

Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2019 и 2018 година.

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2019				
Подружници				
ТВ канал Макпетрол – Телма	1,484	5,881	5,350	59,871
Шампион Макпетрол	-	-	111	1,789
Пром Гас	23,613	-	447,426	-
Макпетрол доо Белград	1,429	154	301	16,207
Петролмак Грција	2,346	2,016	1	52,934
Придружени друштва				
Оилко КДА	14,797	20,673	113,228	378,850
Субјекти каде Друштвото има подеднакво учество во капиталот				
Гама ад	4,128	8,049	30,943	53,608
Клучен раководен кадар				
Клучен раководен кадар – побарувања	1,487	-	-	-
Краткор.користи за клучен раководен кадар	-	-	-	51,359
	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2018				
Подружници				
ТВ канал Макпетрол – Телма	652	5,850	3,521	60,583
Шампион Макпетрол	-	-	111	1,770
Пром Гас	33,335	-	439,344	-
Макпетрол доо Белград	1,118	-	-	18,993
Петролмак Грција	7,413	2,954	3,159	51,169
Придружени друштва				
Оилко КДА	11,866	13,356	107,772	295,758
Субјекти каде Друштвото има подеднакво учество во капиталот				
Гама ад	1,609	9,334	15,781	52,724
Клучен раководен кадар				
Клучен раководен кадар - побарувања	1,361	-	-	-
Краткор.користи за клучен раководен кадар	-	-	-	38,112

Макпетрол АД, Скопје

38

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

27 Настани по периодот на известување

По 31 декември 2019 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие посебни финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на посебните финансиски извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие посебни финансиски извештаи.

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIV СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
20.6.2020 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXIV. седница, одржана на 20.6.2020 година, донесе

О Д Л У К А

за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото, за периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година и Извештајот на независните ревизори

Член 1

Се усвојува Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото, за периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година и Извештајот на независните ревизори, со следниве резултати :

1. Вкупен приход	22.897.242.248 ден.
2. Вкупен расход	21.927.714.171 ден.
3. Добивка пред оданочување	969.528.077 ден.
4. Данок на добивка	91.377.165 ден.
5. Добивка по оданочување	878.150.912 ден.

Годишната сметка, посебните Финансиски извештаи и извештајот на независните ревизори од ставот 1 на овој член, се составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

"МАКПЕТРОЛ"
Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтени деривати
Бр. 0501-1986/1
23. 03. 2020 20 год.
СКОПЈЕ 5



2019

**ГОДИШНА СМЕТКА
КОНСОЛИДИРАНА**

[][][]			[][][][][][][][]								[][][][][][][][][][][][][][][][][]								
1 2 3			4 5 6 7 8 9 10 11								12 13 14 15 # 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26								
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси								

Назив на друштвото **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12. **2019** година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		6.289.795.589	6.226.127.762
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		7.605.252	12.377.368
3.	Издатоци за развој	003		0	
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		7.605.252	11.613.438
5.	Гудвил	005		0	
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006		0	
7.	Нематеријални средства во подготовка	007		0	763.930
8.	Останати нематеријални средства	008		0	
9.	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		4.046.986.694	4.090.645.003
10.	Недвижности (011+012)	010		3.106.754.052	3.009.887.217
10.а.	Земјиште	011		920.413.458	976.433.623
10.б.	Градежни објекти	012		2.186.340.594	2.033.453.594
11.	Постројки и опрема	013		401.261.460	425.366.879
12.	Транспортни средства	014		45.544.683	34.368.567
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		242.946.432	214.129.036

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017		10.748.172	78.687.911
16.	Материјални средства во подготовка	018		232.943.064	321.891.077
17.	Останати материјални средства	019		6.788.831	6.314.316
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020		28.502.672	28.234.000
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		2.206.700.971	2.094.871.391
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		614.465.961	604.794.143
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		2.967.112	6.321.270
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		1.589.267.898	1.483.755.978
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		1.589.267.898	1.483.755.978
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031		0	0
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		1.984.192.826	1.713.828.916
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		972.024.269	778.602.185
33.	Залихи на сировини и материјали	038		180.225.003	155.846.699
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		150.144	265.014
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		12.950.406	2.163.227
36.	Залихи на готови производи	041		673.823	190.158
37.	Залихи на трговски стоки	042		778.024.893	620.137.087
38.	Залихи на биолошки средства	043			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044		3.722.134	
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		731.527.690	658.412.912
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		18.884.224	11.531.470
42.	Побарувања од купувачи	047		455.784.257	502.862.281
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		244.574.709	131.588.688
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		468.754	1.916.918
45.	Побарувања од вработените	050		8.223.021	8.506.561
46.	Останати краткорочни побарувања	051		3.592.725	2.006.994
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		247	116.090
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		247	247
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.b.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055		247	247
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057			115.843
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		280.640.620	276.697.729
52.a.	Парични средства	060		162.780.120	119.008.246
52.b.	Парични еквиваленти	061		117.860.500	157.689.483
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062		212.369.601	190.700.818
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		8.490.080.150	8.130.657.496
55.	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064		2.521.630.561	2.343.197.162
56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		5.000.278.557	4.358.335.993
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		3.483.842.000	3.483.842.000
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068		318.804.000	256.308.000
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070		177.627.651	72.330.209
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		530.157.738	336.419.644
63.	Законски резерви	072		73.849.738	34.943.913
64.	Статутарни резерви	073		456.308.000	301.475.731
65.	Останати резерви	074			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		361.320.130	74.742.930
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		109.642.570	125.881.794
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		875.777.608	773.191.004
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		0	0
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		3.364.387.013	3.626.767.903
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		2.103.300	2.636.880
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083		2.103.300	2.636.880
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		150.000.000	0
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	Обврски по заеми и кредити	090		150.000.000	
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		3.212.283.713	3.624.131.023
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096		34.311.205	29.134.857
88.	Обврски спрема добавувачи	097		433.496.620	425.543.445
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		125.248.300	108.926.608
90.	Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата	099		31.521.097	25.519.556
91.	Обврски кон вработените	100		63.593.549	53.178.813
92.	Тековни даночни обврски	101		106.459.181	84.690.246
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
95.	Обврски по заеми и кредити	104		2.185.463.271	2.636.279.349

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
96.	Обврски по хартии од вредност	105		230.098.534	258.868.045
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106		1.769.138	1.495.038
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108		322.818	495.066
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		125.414.580	145.553.600
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		8.490.080.150	8.130.657.496
103.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА–ПАСИВА	112		2.521.630.561	2.343.197.162

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

Потпис



Во

Скопје

На ден

31.03 2020

Во,

На ден

Бојан Лекиќ

0100861

Скопје

31.03 2020

Одобрил:

Саша Лекиќ

Потпис



[] [] [] []			Период							[] []		Контролор						
[] [] []	[0] [4] [0] [5] [7] [6] [4] [3]	[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]																
1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26																
Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)	Резервни кодекси																

Назив на друштвото **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта normativa@makpetrol.com.mk

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)
за периодот од 01.01. до 31.12. **2019** година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		22.912.403.990	22.053.099.362
2.	Приходи од продажба	202		22.619.821.901	21.866.549.279
3.	Останати приходи	203		292.582.089	186.550.083
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204		2.353.385	2.353.385
4.б.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	205		13.624.229	2.353.385
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		22.011.313.549	21.216.171.726
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		171.286.016	139.261.747
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209		19.561.764.251	19.012.649.687
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		497.911.628	398.333.612
11.	Останати трошоци од работењето	212		221.021.881	242.085.153
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		1.128.189.301	1.005.235.047
12.a.	Плати и надоместоци на плати (нето)	214		729.907.477	653.674.021

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		60.484.321	51.679.300
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		283.925.095	249.550.246
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		53.872.408	50.331.480
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		255.295.016	233.120.548
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			51.557.885
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		47.991.304	68.327.485
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221		2.103.300	2.543.840
17.	Останати расходи од работењето	222		125.750.852	63.056.722
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		131.013.317	116.353.845
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		75.721.588	73.684.938
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225		75.615.890	73.494.790
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226		105.698	186.090
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			4.058
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229		27.720.000	11.880.000
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		21.780.514	25.438.272
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		5.303.884	5.122.606
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233		487.331	228.029
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		84.862.202	112.008.528
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		8.150	153.027
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236		5.936	39.174
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238		2.214	113.853
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		81.549.889	107.533.439
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		3.304.163	4.322.062

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
31.	Останати финансиски расходи	243			
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244		9.671.818	9.635.342
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245)	246		968.184.218	850.908.295
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244)	247		0	0
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			
37.	Нето загуба од прекинати работења	249			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		968.184.218	850.908.295
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		0	0
40.	Данок на добивка	252		92.406.610	77.717.291
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		875.777.608	773.191.004
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		0	0
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		1.959	1.916
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		875.777.608	773.191.004
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		875.777.608	773.191.004
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264		8.447	7.260
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265		8.447	7.260
48.б.	Вкупно разводнета заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
48.г.	Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	268			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОФАТНА ДОБИВКА

за периодот од 01.01. до 31.12. 2019 година

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		875.777.608	773.191.004
2.	Загуба за годината	270		0	0
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) -(274+276+278+280+282+284)	271		105.296.920	85.710.293
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - 273+275+277+279+281+283)	272		0	0
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			582.000
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274		215.000	
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275		105.511.920	85.128.293
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276			
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		105.296.920	85.710.293
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287			
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		981.074.528	858.901.297
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		981.074.528	858.901.297
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270-286) или (287-269)	291		0	0
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД

Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници

ДЕЈНОСТ-

4 7 3 0

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтерскиот систем - Службен весник на Република Македонија бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13)


Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Бојан Лекиќ

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0100861

Потпис



Во,

Скопје

Во

Скопје

На ден

31.03 2020

На ден

31.03 2020

Одобрил:

Саша Лекиќ

Потпис



Образец „ДЕ“

			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="border: none;">Период</td> <td colspan="2" style="border: none;">Контролор</td> </tr> </table>																		Период								Контролор							
Период								Контролор																												
			0	4	0	5	7	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1 2 3			4 5 6 7 8 9 10 11								12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26																									
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси																									

Назив на субјектот **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за субјектите кои
не применуваат посебни сметковни планови
(големи, средни, мали и микро субјекти)

за 2019 година

(во денари)

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	601	0	0
1.1		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	602		
1.2		Трошоци за материјали и услуги ¹ користени или потрошени при развојот на интерен проект	603		
1.3		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	604		
1.4		Амортизација на патенти и лиценци, користени при развојот на интерен проект	605		
2	008д	Вредносно усогласување на издатоци за развој за сопствени цели	606		

¹ Трошоци за сировини и материјали, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги за развојот на интерен проект.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
3.	009д	Акумулирана амортизација на издатоци за развој за сопствени цели	607		
4.		Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	608	0	0
5.	003д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	609	11.220.405	11.220.405
6.	008д	Вредносно усогласување на софтвер со лиценца	610		
7.	009д	Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	611	11.131.177	11.024.935
8.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	612	89.228	195.470
9.		Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	613		
10.	008д	Вредносно усогласување на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	614		
11.	009д	Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	615		
12.		Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	616	0	0
13.	003д	Набавна вредност на купени бази на податоци	617		
14.	008д	Вредносно усогласување на набавени бази на податоци	618		
15.	009д	Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	619		
16.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	620	0	0
17.	003д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	621		
18.	008д	Вредносно усогласување на бази на податоци развиени за сопствена употреба	622		
19.	009д	Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	624	0	0
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
21.	010д	Земјишта	625	920.413.458	976.433.623
22.	014д	Шуми	626		

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
23.	011д	Набавна вредност на станови и станбени згради	627		
24.	018д	Вредносно усогласување на станови и станбени згради	628		
25.	019д	Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	629		
26.		Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	630	0	0
27.	011д	Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	631	3.732.829.970	3.553.153.551
28.	018д	Вредносно усогласување на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	632	8.791.518	8.791.518
29.	019д	Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	633	1.900.767.383	1.834.355.101
30.		Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност ²⁾ (< или = АОП 012 од БС)	634	1.823.271.069	1.710.006.932
31.	011д	Набавна вредност на објекти од нискоградба ³⁾	635	735.094.043	684.584.622
32.	018д	Вредносно усогласување на објекти од нискоградба	636		
33.	019д	Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	637	382.154.547	371.341.071
34.		Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	638	352.939.496	313.243.551
35.	012д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ⁴⁾	639		
36.	018д	Вредносно усогласување на информациска и телекомуникациска опрема	640		

²⁾ Објекти кои во својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно одат во висина, како: административни згради, фабрички згради, хали, работилници, складишта, силоси, сушални, продавници, мотели, ресторани, одморалишта, градежни објекти за земјоделие и сточарство, градежни објекти за рудници итн.

³⁾ Објекти коишто претежно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патишта, железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн.

⁴⁾ Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
37.	019д	Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	641		
38.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	642	0	0
39.	012д	Набавна вредност на компјутерска опрема ⁵⁾	643	174.521.802	184.098.135
40.	018д	Вредносно усогласување на компјутерска опрема	644		
41.	019д	Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	645	141.966.392	149.625.199
42.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	646	32.555.410	34.472.936
43.	014д	Набавна вредност на повеќегодишните насади	647		
44.	018д	Вредносно усогласување на повеќегодишните насади	648		
45.	019д	Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	649		
46.		Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	650	0	0
47.	014д	Набавна вредност на основното стадо	651		
48.	018д	Вредносно усогласување на основното стадо	652		
49.	019д	Акумулирана амортизација на основното стадо	653		
50.		Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	654	0	0
51.	015д	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста	655		
52.	015д	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично	656	6.669.445	6.194.930
53.	015д	Драгоцени метали и камења	657		
54.	015д	Антиквитети и дрги уметнички дела	658		
55.	015д	Други скапоцености	659		
56.	016д	Вложувања во природни богатства во подготовка	660		
57.	016д	Подобрување на земјиштето	661		

⁵ Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		В. СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			
58.	160, 162, 168д	Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 052 од БС)	662		
59.	162, 168д	Краткорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷ (< или = АОП 052 од БС)	663		115.843
60.	032д (во земјата) 033д (во земјата) 041д (во земјата) 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	664	1.049.315	983.084
61.	032д (во земјата) 041д, 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷	665	810.669	2.292.150
		Г. СРЕДСТВА ВО АКЦИИ И УДЕЛИ			
62.	030д, 031д, 035д, 036д, 165д	Вложувања во акции издадени од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 021 од БС)	666	1.948.651.025	1.948.630.722
63.	030д, 031д	Вложувања во удели во трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	667	285.611.087	210.681.544

6 Се однесува на сите трговски друштва, освен на трговските друштва од финансискиот сектор (банки, лизинг друштва, пензиски и инвестициски фондови, осигурителни друштва, брокерски друштва и т.н.).

7 Финансиските релации со физичките и правните лица од странство не се предмет на известување.

8 Стопанска интересна заедница, здруженија и фондации, други облици на здружување, политички партии, верски заедници, религиозни групи, Црвен крст на Република Македонија, странски и меѓународни организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикати и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Д. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА			
64.	005, 017, 027, 037д (во земјата), 040д (во земјата), 044д, 046д, 110, 112, 116д (во земјата), 120д, 122д, 124д (во земјата)	Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	668	11.576.257	79.217.302
65.	037д, 044д, 046д, 120д, 122д, 138д	Трговски кредити и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	669	36.466.195	1.315.578
66.	037д, 038д (во земјата), 044д, 046д, 120д, 122д	Трговски кредити и аванси дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷	670		
67.	045д, 047д, 114д, 118, 125д, 126д, 127д, 151д, 152д, 153д, 154, 157д, 158д, 168д, 19д, 030д (побарувања за дивиденди), 031д (побарувања за дивиденди)	Останати побарувања од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	671	615.593.400	660.641.769
68.	045д, 047д, 05, 125д, 126д, 127д, 13 (без 138 и 139), 151д, 152д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	672	41.230.865	36.967.042
69.	045д, 047д, 114д, 125д, 126д, 127д, 14 (без 149), 151д, 152д, 153д, 154д, 157д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷	673	41.644.464	34.957.163
		Ѓ. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			
70.	260, 262д, 266д	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 095 од БС)	674		
71.	262д, 266д	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷ (< или = АОП 095 од БС)	675		

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
72.	285д (во земјата), 286д (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 085 од БС)	676		
73.	286д (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ , во земјата ⁷ (< или = АОП 085 од БС)	677		
		Е. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ			
74.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	678	1.313.005.000	1.237.809.063
75.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	679	2.170.837.000	2.246.032.937
76.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< од АОП 065 од БС)	680		
77.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	681		

⁹ Нето вредност на основна главнина = запишана уплатена основна главнина минус запишана, а неуплатена основна главнина минус сопствени акции и удели т.е. 90д = (900д - 901д - 902д)

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Ж. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ			
78.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	682		
79.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< од АОП 065 од БС)	683		
80.	210д, 212, 220д, 222д, 224д, 262, 280д (во земјата), 281д (во земјата), 282д, 284д (во земјата), 216д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	684	99.084.503	90.628.576
81.	220д, 222д, 224д, 282д, 284д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	685		
82.	220д, 222д, 224д, 282д, 284д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷	686		
83.	214, 216, 218, 225д, 229д, 253д, 254д, 255д, 259д, 262д, 269д, 285д (во земјата), 286д (во земјата), 288д, 29д	Останати обврски кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	687	230.105.309	258.919.968
84.	225д, 229д, 23, 253д, 259д, 269д, 288д, 289, 29д	Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	688	135.096.572	118.448.931

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
85.	225д, 229д, 24, 251, 252, 253д, 254д, 255д, 259д, 262д, 265д (во земјата), 269д, 286д (во земјата), 288д, 29д	Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷	689	62.368.662	51.705.251
		З. ПРИХОДИ			
		I. Приходи од продажба			
86.	73д и 74д	Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	690	22.324.722.619	21.601.384.188
87.	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	691	53.050.608	52.168.094
88.	730, 740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	692	21.124.092.830	20.563.619.102
89.	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	693	1.247.393.321	1.084.367.402
90.	731д и 742д	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ ¹⁰ (< или = АОП 202 од БУ)	694	1.074.340.228	948.765.156
91.	745д	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	695		
92.	747	Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	696	80.812.425	48.417.624
93.	747д	Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	697		
94.	748	Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	698		
		II. Останати приходи			
95.	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	699	61.811.221	931.244
96.	761	Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	700		
97.	762	Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	701		
10 Белгија, Германија, Италија, Ликсембург, Франција, Холандија, Данска, Ирска, Велика Британија, Грција, Португалија, Шпанија, Австрија, Финска, Шведска, Кипар, Естонија, Унгарија, Чешка, Летонија, Литванија, Латвија, Малта, Полска, Словачка, Словенија, Бугарија, Романија и Хрватска.					

Реден број	Група на сметки, сметка д = дел	П О З И Ц И Ј А	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
98.	763	Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	702		
99.	764	Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	703	82.819.152	104.537.204
100.	765	Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	704	6.318.103	22.835.119
101.	766	Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	705		
102.	767	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	706		
103.	767д	Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	707		
104.	767д	Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	708		
105.	768	Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	709		
106.	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	710	140.666.338	38.264.516
107.	769д	Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	711		
108.	769д	Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	712	26.497.143	13.362.778
109.	769д	Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	713		
110.	769д	Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	714		
		III. Финансиски приходи			
111.	773д и 776д	Приходи од дивиденди	715	118.105.893	101.076.919
		S. РАСХОДИ			
112.	700	Расходи на продадени производи и услуги	716	6.580.881	5.583.999
		I. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар			
113.	400д	Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	717	45.742.945	38.035.666
114.	400д	Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	718	9.061.358	9.238.167
115.	400д	Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	719	6.580.881	5.583.999

Реден број	Група на сметки, сметка д = дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
116.	400д	Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	720	9.141.957	8.366.996
117.	400д	Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	721		
118.	400д	Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	722	10.586.177	9.455.559
119.	400д	Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	723	4.513.722	4.699.755
120.	400д	Вода (< или = АОП 208 од БУ)	724	9.918.487	8.966.092
121.	402д и 403д	Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	725	74.419.778	67.312.496
122.	402д и 403д	Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	726	4.406.581	4.128.180
123.	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	727	1.542.446	1.063.814
124.	407	Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	728		
		II. Трошоци за услуги			
125.	410д	Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	729	287.375.693	225.506.460
126.	410д	Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	730		
127.	411д	ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	731	25.894.885	25.495.307
128.	411д	ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	732		
129.	412д	Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	733		
130.	412д	Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	734		
131.	414д	Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	735	1.961.192	716.929
132.	414д	Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	736	28.458.180	26.634.918
133.	414д	Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	737		
134.	416д	Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	738		
135.	416д	Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	739		

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		III. Надомести на трошоците за вработените*			
136.	420д, 421д	Вкалкуирани надомести за време на боледување	740	8.221.214	6.919.673
137.	422д	Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	741	2.394.394	2.867.320
138.	422д	Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	742		
139.	422д	Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	743		
140.	422д	Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	744	26.264.099	24.239.394
141.	422д	Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	745	2.320.053	2.349.253
142.	449д	Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	746		
		IV. Останати трошоци од работењето *			
143.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	747	9.896.164	8.666.215
144.	440д	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	748	5.135.891	5.020.015
145.	441	Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	749	6.780.700	6.014.037
146.	441д	Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	750		
147.	441д	Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	751		
148.	441д	Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	752		
149.	441д	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	753		
150.	441д	Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	754	484.629	467.046
151.	441д	Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	755	1.432.803	1.516.489
152.	441д	Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	756	1.115.914	632.552
153.	442	Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	757	864.734	266.664

* Износите во позициите од поглавјето III. Надоместоци на трошоците на вработените и IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
154.	443	Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	758	15.837.614	13.650.401
155.	444	Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	759	8.376.715	11.893.469
156.	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	760	44.772.438	43.630.323
157.	446	Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	761	45.029.359	43.958.009
158.	447д	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	762	6.984.653	5.147.687
159.	447д	Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	763	1.773.922	9.651.686
160.	447д	Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	764	3.494.387	3.395.681
161.	449	Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	765	15.822.587	17.594.643
		V. Останати расходи			
162.	468	Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	766	320.852	509.796
163.	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	767	177.311	378.000
		VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања			
164.	476	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	768		
		VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите и реинвестирана добивка			
165.		Исплатени дивиденди	769	135.235.751	110.411.215
166.		Реинвестирана добивка	770		
		И. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
167.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	771	1.821	1.795

Во Скопје
 На ден 31.03 2020

Лице одговорно за составување на
 образецот:
 Бојан Лекиќ

Овластен застапник на
 друштвото:
 Саша Лекиќ

Дата на приемот во ЦРМ

Контролата ја извршиле:



[][][]			[][][][][][][][]								[][][][][][][][][][]						[][][][][][][][][][][][][][][]					
1 2 3			0 4 0 5 7 6 4 3								0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0 0 0 0 0					
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси											

Назив на субјектот **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса на е-пошта normativa@makpetrol.com.mk

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)во периодот од **01.01.** до **31.12.** 2019 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. број	Класа ¹	Назив ²	
1.	18.12	Друго печатење	586.420
2.	33.19	Поправка на останата опрема	2.053.573
3.	35.23	Трговија на гас преку дистрибутивни системи	783.652.005
4.	43.21	Електроинсталатерски работи	358.934
5.	45.11	Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија	36.586.912
6.	45.20	Одржување и поправка на моторни возила	1.549.367
7.	45.31	Трговија на големо со делови и прибор за моторни возила	24.145.134
8.	45.32	Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила	115.767.122
9.	45.40	Трговија со мотоцикли, и делови и прибор за мотоцикли, одржување и поправка на мотоцикли	31.065.565
10.	46.41	Трговија на големо со текстил	2.773.945
12.	46.45	Трговија на големо со парфимериски и козметички препарати	1.264.977
13.	46.49	Трговија на големо со друга стока за домаќинство	2.204.009
14.	46.51	Трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и софтвер	195.542.518
15.	46.61	Трговија на големо со земјоделски машини, прибор и опрема	829.939
16.	46.69	Трговија на големо со други машини и опрема	3.918.736
17.	46.71	Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи	2.601.200.453
18.	46.75	Трговија на големо со хемиски производи	2.497.965
20.	46.76	Трговија на големо со останати полупроизводи	403.417
21.	47.21	Трговија на мало со овошје и зеленчук во специјализирани продавници	10.503.518
24.	47.22	Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници	2.891.285
25.	47.24	Трговија на мало со леб, пецива, колачи и слатки во специјализирани продавници	30.154.286

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. број	Класа ¹	Назив ²	
26.	47.25	Трговија на мало со пијалоци во специјализирани продавници	201.163.494
27.	47.26	Трговија на мало со производи од тутун во специјализирани продавници	976.553.216
28.	47.29	Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници	292.426.154
29.	47.30	Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници	17.141.402.984
30.	47.51	Трговија на мало со текстил во специјализирани продавници	505.770
31.	47.52	Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници	20.402.889
32.	47.54	Трговија на мало со електрични апарати за домаќинствата во специјализирани продавници	498.499
33.	47.59	Трговија на мало со мебел, опрема за осветлување и др. предмети за домаќинство во специјализирани продавници	39.808.187
34.	47.62	Трговија на мало со весници и канцелариски прибор во специјализирани продавници	2.278.355
35.	47.71	Трговија на мало со облека во специјализирани продавници	566.967
36.	47.72	Трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници	357.651
37.	47.75	Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати во специјализирани продавници	41.002.213
39.	47.78	Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници	159.121.487
40.	52.29	Останати придружни дејности во превозот	55.895.306
41.	55.10	Хотели и слични објекти за сместување	36.267.010
42.	60.20	Дејност на телевизиската програма	61.635.725
43.	62.09	Останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите	1.097.466
44.	64.99	Други финансиски услуги	28.582
45.	68.10	Купување и продажба на сопствен недвижен имот	146.444.085
46.	68.20	Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	20.314.722
47.	71.20	Техничко испитување и анализа	1.687.044
48.	95.11	Поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерска) опрема	3.681.239
ВКУПНО ПРИХОДИ (збир од АОП 201 + 223 + 244 од Билансот на успех)			23.053.089.125

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

4 7 3 0

Трговија на мало со моторни горива и мазива со специјализирани продавници

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници _____ ДЕЈНОСТ-

4 7 3 0

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме _____ Бојан Лекиќ _____


Потпис _____

Во Скопје
На ден 31.03 2020

М.П. *

Потпис _____





ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ
2019 КОНСОЛИДИРАНА
ГОДИШНА СМЕТКА

Назив на друштвото	Макпетрол А.Д. Скопје
Адреса	ул. Св. Кирил и Методиј број 4
Седиште	Скопје
Телефон	3146-117
Единствен даночен број	4030954258093

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИза **2019** година**1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

Назив на друштвото	Макпетрол А.Д. Скопје		
Форма на трговско друштво	Акционерско друштво		
Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар	30120110044629		
Седиште	ул. Св. Кирил и Методиј број 4	Скопје	
Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување			
Позначајни дејности кои ги извршува	Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници		
	Трговија на големо со моторни горива и мазива		
Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество)	МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ		
	ТЕЛМА ДООЕЛ		
	ШАМПИОН ДООЕЛ		
	ПЕТРОЛМАК А.Д.		
	МАКПЕТРОЛ ДОО		
	ОИЛКО КДА		
	ГА-МА А.Д.		
Број на вработени према степен на образование	Основно	Средно	Високо
	76	1396	530
Сопственичка структура	Правни лица - 37,69% Физички лица - 62,31%		
Други релевантни информации за друштвото			

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка)	Меѓународни стандарди за финансиско известување и Меѓународни сметководствени стандарди/, објавени во Правилникот за водење сметководство
Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана	Консолидирана
Валута на презентација	МКД

3 . СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Општи правила за водење сметководство

Друштвото има обврска уредно да води сметководство, трговски книги и годишни сметки на начин определен со закони , прописи за сметководство и даночни прописи.

Друштвото, во согласност со принципите на правилно водено сметководство, води трговски книги на начин што ги прави видливи сите преземени трговски правни работи, состојбата на средствата, обврските , главнината , приходите и расходите.

Трговските книги се водат по системот на двојно книговодство (дневник, главна книга и аналитички евиденции).

Трговските книги по системот на двојно книговодство се водат со примена на единствени сметки пропишани со сметковен план.

Трговските книги се водат на македонски јазик , со арапски цифри и со вредности изразени во денари. Ако се користат кратенки, кодови, знаци или симболи, мора јасно да се објасни нивното значење.

Сите податоци регистрирани во трговските книги мора да бидат целосни и комплетирани, навремено ажурирани и да бидат презентирани хронолошки, односно точно да го одразуваат временскиот редослед на нивното настанување.

Сметководствено финансиската евиденција во Друштвото ја води Дирекцијата за финансии и тоа трговските книги ги води врз основи на оформени и веродостојни сметководствени документи за кои одговара доносителот на документите.

Друштвото известува согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување, утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ , бр. 159/09, 164/10 и 107/11), кои ги содржат:

- Меѓународните сметководствени стандарди - МСС ,
- Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ,
- Толкувањата на Постојниот комитет за толкување - ПКТ и
- Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување -КТМФИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи.

3.1 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

3.2 Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари ("Денари") по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување.

3.3 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и резервирањето поради оштетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2003 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Не се пресметува амортизација на земјиштето и инвестициите во тек. Амортизацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува правопрпорционално, по стапки дадени во номенклатурата на средства за амортизација објавени во Уредбата за начинот на пресметка на амортизацијата во Сл. весник 64/2002 со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти- 40 години

Погонска опрема-10 години

Останата опрема и моторни возила- 4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентируваниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентируваниот износ. Разликите се вклучени во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

3.4 Нематеријални средства

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи, контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

Останати нематеријални средства

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

3.5 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

3.6 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, дадени позајмици како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се било креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Почетно признавање на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка.

Непризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Последователно мерење на финансиски средства

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатната добивка како останати нето добивки / загуби. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во капиталот.

Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања.

Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи и кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котираните вложувања се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за

некотирани хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

Признавање на оштетувањето на финансиските средства

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиска состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатната добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се надоместуваат преку Извештајот за сеопфатната добивка.

3.7 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

3.8 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот

расход поради оштетување во тековниот извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во извештајот за сеопфатната добивка.

3.9 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

3.10 Капитал, резерви и акумулирани добивки

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на приливите.

(в) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(г) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

(д) Акумулирани добивки

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

3.11 Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

3.12 Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трансакциони трошоци. Последователно, позајмиците се евидентираат

според нивната амортизирана набавна вредност. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловено право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на известување.

3.13 Тековен и одложен данок од добивка

Согласно промените во законската регулатива за данок од добивка кои се применуваат од 1 јануари 2015 година со утврдување на добивката за деловната 2014 година, данокот од добивка по стапка од 10%, се плаќа на добивката која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди, корегирани за непризнаени расходи за даночни цели и за даночниот кредит. Нераспределената добивка не се оданочува.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок од добивка се терети или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го теретат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

3.14 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Друштвото врши резервирање за пресметани посебени минималени износи за пензионирање на вработените.

3.15 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се

признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и

- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во билансот на состојба.

3.16 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

3.17 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Приходи од продажба

Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Продажба на мало

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од камата

Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот принос на средствата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

3.18 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

3.19 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

3.20 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

3.21 Настани по периодот на известување

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

4. Користени проценки**Значајни сметководствени проценки**

При примената на сметководствените политики на Друштвото, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

5. Промена на сметководствени политики и корекција на грешки

Сметководствените политики се применуваат од период до период на конзистентна основа. Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на МСФИ.

По исклучок, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи. За промените во сметководствените политики одлучува Друштвото.

При ретроспективна промена во сметководствената политика, ентитетот ја применува новата сметководствена политика на компаративните информации за претходните периоди до најраниот датум кога е тоа изводливо, исто како новата сметководствена политика да била применета отсекогаш. Кога е непрактично да се одредат ефектите на поединечните периоди на промена во сметководствената политика на компаративните информации за еден или повеќе презентирани периоди, Друштвото ја применува новата сметководствена политика на сметководствените вредности за средствата и обврските на почетокот на најраниот период за кој е изводлива ретроспективна примена, што пак може да биде тековниот период и ги прави соодветните корекции на почетно салдо на секоја засегната компонента на главнината за тој период.

Согласно МСФИ, колку што е тоа изводливо, Друштвото ретроспективно ја исправа материјалната грешка од претходен период во првиот финансиски извештај одобрен за објавување, откако истата била откриена, така што

а) повторно ги прикажува компаративните износи за претходниот презентирани период(и) кога грешката се појавила, или

б) доколку грешката се појавила пред да биде презентирани најраниот претходен период, повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот претходно презентирани период.

Кога е непрактично да се одредат ефектите на грешката за специфичен период врз компаративните информации за еден или повеќе претходно презентирани периоди, ентитетот повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот период за кој е изводливо ретроспективно повторно прикажување (што може да биде и тековниот период).

6. Управување со ризик

6.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

6.2 Ризик од кредитирање

Друштвото нема значителна концентрација на ризик од кредитирање. Друштвото има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на извештајот на финансиската состојба.

6.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

6.4 Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 10%. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 10%.

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

6.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенфиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	ВКУПНО
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2019 (тековна година)	28.192.963	0	22.205.278	54.997.297	763.930	106.159.468
Зголемување	42.000		201.466	3.379.183	2.657.253	6.279.902
Намалување	0		97	0	3.421.183	3.421.280
Салдо на 31 Декември 2019 (тековна година)	28.234.963	0	22.406.647	58.376.480	0	109.018.090
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2019 (тековна година)	28.192.941	0	17.555.024	48.034.038	0	93.782.003
Амортизација	10.522		2.285.330	5.334.983		7.630.835
Намалување	0		0	0		0
Салдо на 31 Декември 2019 (тековна година)	28.203.463	0	19.840.354	53.369.021	0	101.412.838
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2019 (тековна година)	31.500	0	2.566.293	5.007.459	0	7.605.252
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2019 (тековна година)	22	0	4.650.254	6.963.259	763.930	12.377.465

Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2018 (претходна година)	28.192.963	0	21.939.341	54.838.151	763.930	105.734.385
Зголемување			265.937	159.146	300.879	725.962
Намалување					300.879	300.879
Салдо на 31 Декември 2018 (претходна година)	28.192.963	0	22.205.278	54.997.297	763.930	106.159.468
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2018 (претходна година)	28.162.809	0	15.018.869	41.754.546	0	84.936.224
Амортизација	30.132		2.536.155	6.279.492		8.845.779
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2018 (претходна година)	28.192.941	0	17.555.024	48.034.038	0	93.782.003
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2018	22	0	4.650.254	6.963.259	763.930	12.377.465
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2018 (претходна година)	30.154	0	6.920.472	13.083.605	763.930	20.798.161

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2019 (тековна година)	976.433.623	4.250.699.885	2.740.122.316	400.578.988	8.367.834.812
Зголемување	2.216.469	261.706.857	160.554.829	441.210.539	865.688.694
Намалување	58.236.634	31.471.072	62.529.088	598.098.291	750.335.085
Салдо на 31 Декември 2019 (тековна година)	920.413.458	4.480.935.670	2.838.148.057	243.691.236	8.483.188.421
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2019 (тековна година)	0	2.217.246.291	2.059.943.518	0	4.277.189.809
Амортизација		105.257.609	141.693.280		246.950.889
Намалување		27.908.824	60.030.147		87.938.971
Салдо на 31 Декември 2019 (тековна година)	0	2.294.595.076	2.141.606.651	0	4.436.201.727
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2019 (тековна година)	920.413.458	2.186.340.594	696.541.406	243.691.236	4.046.986.694
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2019 (тековна година)	976.433.623	2.033.453.594	680.178.798	400.578.988	4.090.645.003

Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2018 (претходна година)	860.986.769	4.101.976.678	2.660.552.643	369.671.928	7.993.188.018
Зголемување	115.497.773	148.875.880	108.122.449	579.391.743	951.887.845
Намалување	50.919	152.673	28.552.776	548.484.683	577.241.051
Салдо на 31 Декември 2018 (претходна година)	976.433.623	4.250.699.885	2.740.122.316	400.578.988	8.367.834.812
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2018 (претходна година)	0	2.113.235.267	1.944.212.808	0	4.057.448.075
Амортизација		104.149.325	142.223.830		246.373.155
Намалување		138.301	26.493.120		26.631.421
Салдо на 31 Декември 2018 (претходна година)	0	2.217.246.291	2.059.943.518	0	4.277.189.809
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2018 (претходна година)	976.433.623	2.033.453.594	680.178.798	400.578.988	4.090.645.003
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2018 (претходна година)	860.986.769	1.988.741.411	716.339.835	369.671.928	3.935.739.943

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

2019	Недовршени земјоделски производи	Основно стадо	Обратно стадо	Повеќегодишни насади	Средства во подготовка	ВКУПНО
Состојба на 1 Јануари 2019 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2019 (тековна година)						0
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства						0
2018						
Состојба на 1 Јануари 2018 (претходна година)						0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2018 (претходна година)						0
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства						0

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Вложување во конвертибилни обврзници		
Вкупно:		

Број на конвертибилни обврзници:

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

--

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	433.693.336	504.224.478
Побарувања од купувачи во странство	75.111.463	60.109.348
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	668.206.176	700.825.094
Ведносно усогласување на побарувања	721.226.718	754.727.756
Вкупно:	455.784.257	510.431.164

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	159.521.221	81.674.304
Парични средства во денарска благајна	2.981.290	35.801.131
Девизна сметка	193.355	1.457.152
Девизна благајна	78.085	75.659
Вкупно:	162.773.951	119.008.246

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на	01.01.2019	%	Состојба		31.12.2019	%
				зголем.	намал.		
2019 (тековна година)							
Обични акции	Физички лица	2.246.074.000	64,47%		75.237.000	2.170.837.000	62,31%
	Правни лица	981.460.000	28,17%		243.567.000	737.893.000	21,18%
	Откупени сопствени акции	256.308.000	7,36%	318.804.000		575.112.000	16,51%
Приоритетни акции	ФПИО					0	
Вкупно:		3.483.842.000	100%	318.804.000	318.804.000	3.483.842.000	100%
2018 (претходна година)							
		01.01.2018	%	Состојба		31.12.2018	%
				зголем.	намал.		
Обични акции	Физички лица	2.297.286.000	65,94%		51.212.000	2.246.074.000	64,47%
	Правни лица	1.076.072.000	30,89%		94.612.000	981.460.000	28,17%
	Откупени сопствени акции	110.484.000	3,17%	145.824.000		256.308.000	7,36%
Приоритетни акции	ФПИО					0	
Вкупно:		3.483.842.000	100%	145.824.000	145.824.000	3.483.842.000	100%

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска:	Вид на обезбедување:		
Обврски спрема поврзани друштва			
Обврски кон добавувачи			
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити			
Обврски по основ на кредити			
Обврски по основ на заеми			
Останати долгорочни обврски			
Вкупно:		0	0

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	357.177.476	316.447.338
Добавувачи во странство	76.302.197	108.862.603
Добавувачи за нефактурирани стоки	71.047	364.942
Вкупно:	433.550.720	425.674.883

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		
Краткорочни кредити во земјата	2.185.463.271	2.636.279.349
Краткорочни кредити во странство		
Вкупно:	2.185.463.271	2.636.279.349

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	21.793.945.261	20.723.863.211
Приходи од продажба во странство	1.258.080.177	1.023.266.111
Вкупно:	23.052.025.438	21.747.129.322

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	77.860.926	49.255.686
Приходи од наплатени отпишани побарувања	6.318.103	22.835.119
Приходи од државни поддршки	0	0
Вкупно:	84.179.029	72.090.805

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	236.172.762	173.089.070
Трошоци за саеми	22.705	8.000
Наемнина	30.419.374	30.279.456
Дневници за службени патувања и патни трошоци	10.820.648	10.242.820
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	7.996.651	4.096.846
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	37.758.737	89.924.704
Премии за осигурување	51.801.200	50.928.547
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	45.242.734	44.222.143
Трошоци за ревизија	1.579.838	1.878.674
Трошоци за останати интелектуални услуги	19.985.915	23.501.392
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	41.345.611	68.920.758
Загуби од отуѓување на нетековни средства		
Останати расходи	404.557.291	369.896.086
Вкупно останати оперативни расходи	887.703.466	866.988.496

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА


О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи	18.730.139	55.085.728
Обврски по основ на купопродажни односи	34.311.205	80.444.456
Приходи од продажба на готови производи	557.690	597.448
Приходи од продажба на стоки	71.987.457	537.673.457

Во, _____ Скопје

На ден 31.03 2020 _____

Лице одговорно за составување на извештајот:

Бјан Лекиќ



М.П.





Консолидирани финансиски извештаи и
Извештај на независниот ревизор

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

31 декември 2019 година

Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1
Консолидиран Извештај за финансиската состојба	3
Консолидиран Извештај за сеопфатната добивка	4
Консолидиран Извештај за промените во капиталот	5
Консолидиран Извештај за паричните текови	6
Белешки кон Консолидираните финансиски извештаи	7
Прилози	



Извештај на независниот ревизор

Grant Thornton DOO
1000 Skopje
Sv. Kiril i Metodij 52 b- 1/20
Macedonia

T +389 2 3214 700
F +389 2 3214 710
www.grant-thornton.com.mk

До Раководството и Акционерите на
Матичното Друштво - Макпетрол а.д., Скопје

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните консолидирани финансиски извештаи на Макпетрол а.д., Скопје – Матичното Друштво и подружниците (во понатамошниот текст “Групата”), составени од консолидираниот Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2019 година, и консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка, консолидираниот Извештај за промените во капиталот, и консолидираниот Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 38.

Одговорност на Раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на консолидирани финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во консолидираните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективността на внатрешната контрола на Групата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Наше мислење е дека, консолидираните финансиски извештаи ја презентираат објективно во сите материјални аспекти финансиската состојба на Групата Макпетрол а.д., Скопје на ден 31 декември 2019 година, како и резултатот од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Матичното Друштво е исто така одговорно за изготвување на Консолидиран годишен извештај за работењето на Групата Макпетрол а.д., Скопје за 2019 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на консолидираниот годишен извештај на Групата за 2019 година, со историските финансиски информации објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2019, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата Макпетрол а.д., Скопје за 2019 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2019.

Скопје,
03 април 2020 година

Грант Торнтон ДОО, Скопје


Управител
Марјан Андонов




Овластен ревизор
Марјан Андонов

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Консолидиран Извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2019 000 мкд	31 декември 2018 000 мкд
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	6	4,046,986	4,090,645
Нематеријални средства	7	7,605	12,377
Вложувања во недвижности	8	28,503	28,234
Вложувања во придружени друштва	10	614,466	604,794
Финансиски средства распол.за продажба	12	1,589,268	1,483,756
Финансиски побарувања	13	1,027	1,250
		6,287,855	6,221,056
Тековни средства			
Финансиски побарувања	13	1,941	5,187
Залихи	14	972,025	778,601
Побарувања од купувачи и останати побарувања	15	943,661	848,001
Побарувања за данок на добивка		236	1,113
Парични средства и еквиваленти	16	280,640	276,699
		2,198,503	1,909,601
Средства наменети за продажба		3,722	-
Вкупно средства		8,490,080	8,130,657
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал	17	3,165,038	3,227,534
Резерви		707,785	408,749
Акумулирани добивки		1,127,455	722,052
		5,000,278	4,358,335
Обврски			
Нетековни обврски			
Позајмици со камата	18	150,000	-
		150,000	-
Тековни обврски			
Позајмици со камата	18	2,185,463	2,636,280
Обврски за данок на добивка		25,006	50,940
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	19	1,129,333	1,085,102
		3,339,802	3,772,322
Вкупно обврски		3,489,802	3,772,322
Вкупно капитал и обврски		8,490,080	8,130,657

Овие Консолидирани финансиски извештаи се одобрени од Управниот Одбор на Матичното Друштво на ден 26 март 2020 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Андреј Јовановски,
Претседател на Управен Одбор



Г-дин Саша Лекиќ
Директор на Дирекција за финансии

Придружени белешки се составен дел на овие Консолидирани финансиски извештаи

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

Консолидирани финансиски извештаи
31 декември 2019

Консолидиран Извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2019 000 мкд	31 декември 2018 000 мкд
Приходи од продажба	5	22,619,866	21,866,512
Останати деловни приходи	20	395,918	271,925
Потрошени материјали		(181,313)	(153,610)
Набавна вредност на продадени стоки		(19,551,763)	(18,998,345)
Трошоци за вработени	21	(1,130,108)	(1,007,445)
Депрецијација и амортизација	6,7,8	(255,296)	(233,118)
Останати деловни трошоци	22	(892,881)	(823,615)
Промени во залихи		11,272	-
Добивка од работењето		1,015,695	922,304
Финансиски приходи	23	27,678	31,014
Финансиски (расходи)	23	(84,861)	(112,045)
Нето финансиски (расходи)		(57,183)	(81,031)
Удел во добивките на придружени друштва	10,11	9,672	9,635
Добивка пред оданочување		968,184	850,908
Данок на добивка	24	(92,406)	(77,717)
Добивка за годината по оданочување		875,778	773,191
Останата сеопфатна добивка за годината			
Промена на обј. вред. на фин. с-ва распол. за прод.	12,17	105,512	85,128
Преведување на странски валути	17	(215)	582
		105,297	85,710
Вкупна сеопфатна добивка за годината		981,075	858,901
Добивка за сопствениците		875,778	773,191
Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците		981,075	858,901
Заработувачка по акција	25		
- Основна и разводнета (Денари по акција)		8,447	7,260

Придружните белешки се составен дел на овие Консолидирани финансиски извештаи

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

5

Консолидирани финансиски извештаи
31 декември 2019

Консолидиран Извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал 000 мкд	Премии 000 мкд	Резерви 000 мкд	Акумулирани добивки 000 мкд	Вкупно 000 мкд
На 01 јануари 2019 година	3,227,534	-	408,749	722,052	4,358,335
Трансакции со сопствениците					
Распоред во резерви (Б.17)	-	-	193,739	(193,739)	-
Распоред за дивиденди (Б.17)	-	-	-	(192,748)	(192,748)
Откуп на сопствени акции (Б.17)	(62,496)	-	-	(83,888)	(146,384)
	(62,496)	-	193,739	(470,375)	(339,132)
Сеопфатна добивка					
Добивка за годината	-	-	-	875,778	875,778
Останата сеопфатна добивка	-	-	105,297	-	105,297
	-	-	105,297	875,778	981,075
На 31 декември 2019 година	3,165,038	-	707,785	1,127,455	5,000,278
На 01 јануари 2018 година	3,373,358	9,647	177,181	280,837	3,841,023
Трансакции со сопствениците					
Откуп на сопствени акции (Б.17)	-	-	145,858	(145,858)	-
Распоред за дивиденди (Б.17)	-	-	-	(156,250)	(156,250)
Поврат на неисплатени дивиденди	-	-	-	9,364	9,364
Откуп на сопствени акции (Б.17)	(145,824)	(9,647)	-	(39,232)	(194,703)
	(145,824)	(9,647)	145,858	(331,976)	(341,589)
Сеопфатна добивка					
Добивка за годината	-	-	-	773,191	773,191
Останата сеопфатна добивка	-	-	85,710	-	85,710
	-	-	85,710	773,191	858,901
На 31 декември 2018 година	3,227,534	-	408,749	722,052	4,358,335

Придружните белешки се составен дел на овие Консолидирани финансиски извештаи

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

Консолидирани финансиски извештаи
31 декември 2019

Консолидиран Извештај за паричните текови

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2019 000 мкд	31 декември 2018 000 мкд
Оперативни активности			
Приливи од купувачи		22,631,489	22,053,109
Исплати на добавувачи и вработени		(21,794,136)	(21,265,386)
		837,353	787,723
(Платена) камата	23	(81,555)	(107,630)
(Платен) данок од добивка		(117,463)	(24,970)
		638,335	655,123
Инвестициони активности			
Прилив од продадени недвиж, постројки и опрема	6,20	146,408	3,471
(Плаќања) за набавка на недвиж, постројки и опрема	6	(266,019)	(345,173)
(Плаќања) за набавка на нематеријални средства	7	(2,859)	(300)
(Плаќања) за набавка на вложувања во недвижности	8	(1,000)	(28,234)
Вложувања во хартии од вредност	12	-	(248,014)
Прилив од наплата на фин. побарувања	13	3,469	570
Наплатени камати	23	22,435	25,899
Приливи од дивиденди	20	103,336	85,375
		5,770	(506,406)
Финансиски активности			
Платени дивиденди	17	(192,748)	(156,250)
Откуп на сопствени акции	17	(146,384)	(194,703)
(Отплата) на кредити	18	(7,412,325)	(7,635,845)
Приливи од кредити	18	7,111,508	7,749,105
		(639,949)	(237,693)
Нето промена на парич.средства и еквиваленти		4,156	(88,976)
Парични средства и еквиваленти на почетокот		276,699	365,093
Преведување на странски валути		(215)	582
Парични средства и еквиваленти на крајот	16	280,640	276,699

Придружните белешки се составен дел на овие Консолидирани финансиски извештаи

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

1 Општи информации

Макпетрол а.д., Скопје (“Матичното Друштво”) е Акционерско Друштво основано во Република Северна Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е следната: Ул. “Св. Кирил и Методиј”, бр.4, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

Матичното Друштво е основано во 1947 и е најголем специјализиран дистрибутер на нафтени деривати и гас во Република Северна Македонија. Групата има деловни активности и на меѓународните пазари. Со состојба на 31 декември 2019 година Групата вработува 1,959 лица (2018: 1,913 лица).

Од 2002, акциите на Матичното Друштво котираат на официјалниот пазар на Македонска берза на хартии од вредност и со состојба на датумот на овој консолидиран Извештај, Матичното Друштво е рангирано меѓу првите 10 најликвидни правни субјекти кои котираат на Берзата и учествуваат во формирањето на Македонскиот Берзански Индекс. Тековните активности на Матичното Друштво исто така вклучуваат и продажба на големо и мало на различни видови стока, како и ексклузивно застапништво и дистрибуција за неколку марки, како што се: Хонда, Валволине, Goodyear и DELL.

Консолидираните финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на Матичното Друштво и подружниците (во продолжение “Групата”) кои се целосно под нејзина контрола. Контролата се остварува преку можноста на Матичното Друштво да управува со финансиските и деловните политики на подружниците, како и да ги користи придобивките од нивните активности.

Следната табела ги прикажува консолидираните подружници и учеството на Матичното Друштво во нивниот капитал:

	% од учест.	Земја на основање	Валута	31 декември 2019		31 декември 2018	
				Износ во вал.	(000 МКД)	Износ во вал.	(000 МКД)
Макпетрол - Телма	100.00	Северна Македонија	МКД	-	200,310	-	200,310
Шампион	100.00	Северна Македонија	МКД	-	372	-	372
Пром-гас	100.00	Северна Македонија	МКД	-	10,000	-	10,000
Макпетрол ДОО	100.00	Србија	УСД	452,500	25,075	452,500	25,075
Петролмак	100.00	Грција	ЕУР	810,000	49,856	810,000	49,856
					285,613		285,613

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основи за подготовка

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004 ... 120/2018) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Групата да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и оценките се значајни за консолидираните финансиски извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2019 и 2018. Известувачка и функционална валута е Македонски Денар (МКД или Денар). Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2 Консолидација

Подружници

Финансиските извештаи на подружниците се вклучени во консолидираните финансиски извештаи од датумот на пренесување на контролата до датумот на престанокот на истата. Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вишокот на трошокот на стекнувањето над неговата објективна вредност претставува гудвил.

Интеркомпаниските трансакции, салда и нерализирани добивки од трансакциите помеѓу деловните субјекти се елиминирани. Нерализираните загуби се елиминирани исто така, освен во случај кога трошокот не може да биде надоместен.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

9

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Консолидација (продолжува)

Придружени друштва

Придружени друштва се субјекти врз кои Матичното друштво има значително влијание, но не ги контролира истите. Постојењето на значително влијание се утврдува преку следното: застапеност во Одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации и каде учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 50% од гласачките права. Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според методот на главнина. Нереализираните добивки или загуби од трансакциите помеѓу Групата и придружените друштва се елиминирани согласно обемот на учеството на Групата во овие ентитети. При елиминирање на нереализираните загуби, средствата се тестираат за загуби поради оштетување.

2.3 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

2.4 Трансакции во странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден девизен курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (Денари) по официјалниот среден курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како финансиски приходи или расходи за пресметковниот период. Средните девизни курсеви применети за прикажување на позициите во консолидираниот Извештај за финансиската состојба деноминирани во странска валута се следните:

	31 декември 2019	31 декември 2018
1 УСД	54.9518 Денари	53.6887 Денари
1 ЕУР	61.4856 Денари	61.4950 Денари
1 ЦХФ	56.5593 Денари	54.7742 Денари
1 ГБП	72.1577 Денари	68.1234 Денари
1 ЦАД	42.0529 Денари	39.4148 Денари
1 АУД	38.4477 Денари	37.9248 Денари
1 ЈПУ	0.5032 Денари	0.4865 Денари

Средствата, обврските, приходите, расходите и резултатот од работењето на подружници кои имаат различна валута од валутата на известување, се искажани во валутата на известување како што следи:

- Средствата и обврските се пресметани според средниот курс на датумот на Извештајот на финансиската состојба;
- Приходите и расходите се пресметани со примена на просечниот курс за периодот на известување (освен ако просечниот курс не претставува разумна основа за изразување на кумулативниот ефект на курсевите на денот на трансакцијата, во кој случај е користен курсот на трансакцијата); и
- Курсните разлики произлезени од погоренаведеното се прикажани како посебна ставка во останатата сеопфатна добивка.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.5 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува правопрпорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Погонска опрема	10 години
Останата опрема и моторни возила	4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

2.6 Нетековни средства чувани за продажба

Нетековните средства се класифицирани како средства кои се чуваат за продажба кога нивниот евидентиран износ треба да се надомести првенствено преку продажна трансакција, а се смета дека постои голема веројатност за продажбата да се оствари. Тие се евидентирани по понискиот од евидентираните износ и објективната вредност, намалено за трошоците за продажба, доколку нивниот евидентиран износ се надомести пред се преку продажната трансакција наместо преку нивна континуирана употреба.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.7 Вложувања во недвижности

Недвижностите, сопственост на Групата, кои се чуваат, пред се, со цел остварување приход од нивно изнајмување, наместо за употреба во редовниот тек на снабдување со стоки и услуги, за административни потреби или за нивна продажба, се признаени како вложувања во недвижности.

Овие вложувања се евидентирани според нивната набавна вредност, намалена за соодветната исправка на вредноста. Моделот на објективна вредност не е прифатен поради неможноста за нејзино веродостојно утврдување. Имено, споредливите пазарни трансакции за овие ставки на недвижности се ретки и при тоа, не постојат ниту алтернативни проценки, засновани на проекциите за дисконтирани парични текови.

Депрецијацијата на ставките на овие недвижности се пресметува правопрпорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба. Корисниот век на средствата кои се изнајмуваат е ист како во Белешка 2.5.

2.8 Нематеријални средства

Нематеријални средства стекнати од страна на Групата, со дефиниран век на употреба, се мерат според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од оштетување, доколку постојат.

Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите останати трошоци се признаваат во добивки или загуби во периодот кога настануваат. Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува правопрпорционално во период од пет години.

2.9 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се поврати. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.10 Финансиски средства

Групата ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства кои се чуваат до доспевање, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година Групата нема класифицирано средства во оваа категорија.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Групата има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година Групата нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Групата на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи, побарувања за дадени позајмици и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Признавање и мерење на финансиски средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Групата има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Групата ги пренела значително сите ризици и користи од сопственоста.

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како останати нето добивки/загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди од финансиските средства преку добивки и загуби се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се општетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во консолидираниот Извештај на сеопфатната добивка како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)**

Финансиски средства (продолжува)

Оштетување на финансиски средства

а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиската состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираните износ на средството се намалува и износот на загубата истовремено се признава во консолидираниот Извештај на сеопфатната добивка. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Групата може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот Извештај на сеопфатната добивка.

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиска состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Групата ги користи критериумите наведени во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во консолидираниот Извештај за финансиската состојба, се отстранува од капиталот и се признава во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Загубите поради оштетување признаени во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се корелираат преку консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот Извештај на сеопфатната добивка.

2.11 Пребивање на финансиските средства и обврски

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.12 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

2.13 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се признава кога постои објективен доказ дека Групата нема да може да ги наплати сите доспееани побарувања според нивните оригинални услови на плаќање.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство.

Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираните износ на средството со признавање на поврзаните загуби преку сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот консолидиран Извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

2.14 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.15 Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Сопствени акции

Кога Групата откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(в) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на недвижностите, постројките и опремата и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на Раководството и акционерите на Групата.

(г) Акумулирани добивки/загуби

Акумулираните добивки/загуби ги вклучуваат задржаните добивки/загуби од тековниот и претходните периоди.

2.16 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Групата на датумите на известување се класифицирани во категоријата финансиски обврски по амортизирана набавна вредност и се состојат од позајмици со камата и обврски спрема добавувачи и останати обврски.

Обврски кон добавувачи и други обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски.

Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето.

Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Групата има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)**

2.17 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

2.18 Наем

Групата признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Групата како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Групата суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Наем плаќањата се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Групата ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Групата нема класифицирани средства во оваа категорија.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Групата како закуподавач

Наемот каде Групата како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во консолидираниот Извештај за финансиската состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки/загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

2.19 Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Консолидираниот Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

17

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Тековен и одложен данок на добивка (продолжува)***Одложен данок на добивка*

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот или останатата сеопфатна добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот или во останатата сеопфатна добивка соодветно.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2019 и 2018, Групата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.20 Надомести за вработените*Придонеси за пензиско осигурување*

Групата има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Групата признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Групата има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Групата, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Групата нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за консолидираните финансиски извештаи.

2.21 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.22 Резервирања

Резервирање се признава кога Групата има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корелираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.23 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместокот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Групата, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Групата.

Приходи од продажба

Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Продажба на мало

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

Финансиски приходи и расходи

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските расходи се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

19

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Признавање на приходите и расходите (продолжува)

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Групата учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Групата ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.24 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Групата е евидентирана како обврска во консолидираните финансиски извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Групата.

2.25 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во консолидираните финансиски извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во консолидираните финансиски извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.26 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Групата со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.27 Настани по датумот на известување

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во консолидираните финансиски извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)

3 Управување со финансиски ризици**3.1 Фактори на финансиски ризици**

Деловните активности на Групата се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Групата се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Групата.

Управувањето со ризици на Групата го врши Раководството на Матичното Друштво и подружниците врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2 Кредитен ризик

Групата нема значителна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и региони од земјата и странство. Групата има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Групата има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Максималната изложеност на Групата на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на консолидираниот Извештај на финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела:

	2019 (000 мкд)	2018 (000 мкд)
Класи на фин. средства - евидентирана вредност		
Фин. средства расположливи за продажба		
Вложув. во удели и хартии од вредност	1,589,268	1,483,756
	1,589,268	1,483,756
Кредити и побарувања		
Финансиски побарувања	2,968	6,437
Побарувања од купувачи, нето	302,550	331,649
Побарув. од пресм. камати на купувачи, нето	2,019	3,477
Побарувања од продажба на платежни картички	172,396	179,268
Побарувања од вработени	8,221	8,506
Останати побарувања	3,594	2,006
Парични средства и еквиваленти	280,640	276,699
	772,388	808,042
	2,361,656	2,291,798

3.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Групата, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии. Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Групата.

	2019		2018	
	Тековни (до 12 мес.) (000 мкд)	Нетековни (000 мкд)	Тековни (до 12 мес.) (000 мкд)	Нетековни (000 мкд)
Позајмици	2,185,463	150,000	2,636,280	-
Обврски спрема добавувачи	467,806	-	454,690	-
Обврски по дивиденди	1,769	-	1,495	-
	2,655,038	150,000	3,092,465	-

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.4 Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Групата има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложена на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Групата не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Групата е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Групата деноминирани во странски валути е како што следи:

	2019	2018	2019	2018
	средства		обврски	
	(000 МКД)	(000 МКД)	(000 МКД)	(000 МКД)
ЕУР	12,148	10,238	58,375	63,315
РСД	417	290	2,080	1,299
ГБП	-	-	2,783	5
УСД	74,925	60,811	22,800	48,616
	87,490	71,339	86,038	113,235

Анализа на сензитивноста на странски валути

	Промена во	Промена во	2019	2018
	2019	2018	Добивка или загуба Во илјади Денари	
ЕУР	1%	1%	(462)	(531)
РСД	5%	5%	(83)	(50)
ГБП	1%	1%	(28)	-
УСД	5%	5%	2,606	610

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 1% или 5% соодветно. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 1% или +/- 5%.

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Групата е изложена на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Групата е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)**

Пазарни ризици (продолжува)

Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Групата. Групата не е значајно изложена на ризикот од флукуација на пазарните каматни стапки бидејќи нема позајмици ниту пласмани со променлива каматна стапка.

	31 декември 2019			31 декември 2018		
	Без камата	Каматоносни Фиксна	Варијаб.	Без камата	Каматоносни Фиксна	Варијаб.
Средства						
Вложув.во удели и ХВ	1,589,268	-	-	1,483,756	-	-
Финан. побарувања	-	2,968	-	-	6,437	-
Побарув.од купувачи	-	302,550	-	-	331,649	-
Поб.по кам.на куп, нето	2,019	-	-	3,477	-	-
Поб.од прод.на пласт.карт.	172,396	-	-	179,268	-	-
Побарувања од вработени	8,221	-	-	8,506	-	-
Останати побарувања	3,594	-	-	2,006	-	-
Парич.сва и еквиваленти	280,640	-	-	216,645	60,054	-
	2,056,138	305,518	-	1,893,658	398,140	-
Обврски						
Обврски спрема добавувачи	467,806	-	-	454,690	-	-
Обврски по дивиденди	1,769	-	-	1,495	-	-
Позајмици со камата	-	2,335,463	-	-	1,320,000	1,316,280
	469,575	2,335,463	-	456,185	1,320,000	1,316,280
Нето изложеност	-	-	-	-	-	(1,316,280)
Анализа на сензитивноста						
Промена + 2%	-	-	-	-	-	(26,326)
Промена - 2%	-	-	-	-	-	26,326

3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Групата при управување со капиталот се овозможување на Групата да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенфиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Групата може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Групата се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмици обелоденети во Белешка 17, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по позајмици се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2019	2018
Позајмици со камата	2,335,463	2,636,280
Парични средства и еквиваленти	(280,640)	(276,699)
Нето обврски	2,054,823	2,359,581
Капитал	5,000,278	4,358,335
	0.41	0.54

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.6 Проценка на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.6.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства и тоа:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Консолидираниот извештај за финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади Денари):

	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
31 декември 2019				
<i>Фин. средства расположливи за продажба</i>				
Харт.од вред. кај котираны домашни друштва	438,768	-	-	438,768
Удели во капиталот на домашни некотираны субјекти	-	1,150,456	44	1,150,500
31 декември 2018				
<i>Фин. средства расположливи за продажба</i>				
Харт.од вред. кај котираны домашни друштва	333,300	-	-	333,300
Удели во капиталот кај домашни некотираны субјекти	-	1,150,456	-	1,150,456

Усогласувањата на салдата помеѓу двата датума на известување е обелоденето во Белешка 11.

3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2019	2018	2019	2018
Средства				
Финансиски побарувања	2,968	6,437	2,968	6,437
Побарувања од купувачи, нето	302,550	331,649	302,550	331,649
Побарувања од пресм.камата на купувачи, нето	2,019	3,477	2,019	3,477
Побарувања од продажба на платежни картички	172,396	179,268	172,396	179,268
Побарувања од вработени	8,221	8,506	8,221	8,506
Останати побарувања	3,594	2,006	3,594	2,006
Парични средства и еквиваленти	280,640	276,699	280,640	276,699
Вкупни средства	772,388	808,042	772,388	808,042
Обврски				
Позајмици со камата	2,335,463	2,636,280	2,335,463	2,636,280
Обврски спрема добавувачи	467,806	454,690	467,806	454,690
Обврски по дивиденди	1,769	1,495	1,769	1,495
Вкупни обврски	2,805,038	3,092,465	2,805,038	3,092,465

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

24

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Проценка на објективна вредност (продолжува)

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради краткорочната доспеаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната објективна вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Групата, опишани во Белешка 2 кон овие консолидирани финансиски извештаи, од Раководството на Групата се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

*Несигурност во проценките**Оштетување кај нефинансиски средства*

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

*Оштетување кај финансиски средства**Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања*

Групата пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможнота купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2019 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 6 и 7. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази/податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Значајни сметководствени проценки (продолжува)***Објективна вредност на финансиски средства*

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

27

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5 Известување по сегменти

На 31 декември 2019 и 2018 година, Групата е организирана во следниве деловни сегменти:

- Трговска мрежа;
- Производство на производи од обновливи извори на енергија - биодизел;
- Радиодифузија.

Резултатите од работењето по сегменти за годините што завршуваат на 31 декември 2019 и 2018 се како што следат:

	Трговија	Производи од обновливи извори на енергија	Радиодифузија	Вкупно
Година што завршува на 31 декември 2019				
Продажба	23,080,248	-	121,507	23,201,755
Интер-сегментна продажба	(520,966)	-	(60,923)	(581,889)
Нето продажба	22,559,282	-	60,584	22,619,866
Добивка од делов. активности				1,015,695
Финансиски резултат, нето				(57,183)
Удел во добивката на придруж. друштва				9,672
Добивка пред оданочување				968,184
Данок на добивка				(92,406)
Добивка за годината				875,778
Година што завршува на 31 декември 2018				
Продажба	22,303,006	-	123,618	22,426,624
Интер-сегментна продажба	(500,674)	-	(59,438)	(560,112)
Нето продажба	21,802,332	-	64,180	21,866,512
Добивка од делов. активности				922,304
Финансиски резултат, нето				(81,031)
Удел во добивката на придруж. друштва				9,635
Добивка пред оданочување				850,908
Данок на добивка				(77,717)
Добивка за годината				773,191

Сегментните средства, обврски и капитални трошоци се како што следи:

2019 година				
Средства	8,154,225	223,992	111,863	8,490,080
Обврски	3,469,445	-	20,357	3,489,802
Капитални трошоци	284,188	-	3,547	287,735
2018 година				
Средства	7,761,042	249,705	119,910	8,130,657
Обврски	3,759,979	-	12,343	3,772,322
Капитални трошоци	369,662	-	4,045	373,707

Продажбата по категории е како што следи:

	2019	2018
Деривати	20,314,043	19,637,484
Трговски стоки	2,141,462	2,057,761
Услуги	103,777	107,087
Радиодифузија	60,584	64,180
	22,619,866	21,866,512
Од кои:		
- На домашен пазар	21,361,846	20,773,198
- На странски пазари	1,258,020	1,093,314
	22,619,866	21,866,512

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

28

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

6 Недвижности, постројки и опрема

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и останати средства	Аванси за, и инвестиции во тек	Вкупно
На 01 јануари 2018 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	860,987	4,099,763	2,655,211	369,671	7,985,632
Исправка на вредноста	-	(2,108,694)	(1,939,049)	-	(4,047,743)
Преведување на странски валути	-	(2,329)	182	-	(2,147)
Нето книговодствена вредност	860,987	1,988,740	716,344	369,671	3,935,742
Промени во текот на 2018 година					
Почетна нето книговодствена вредност	860,987	1,988,740	716,344	369,671	3,935,742
Набавки, нето од пренос од инв. во тек	115,498	148,846	96,255	(15,426)	345,173
Трансфер од залихи	-	-	-	46,457	46,457
Трансфер во нематеријални средства	-	-	-	(124)	(124)
Исправка на вредноста-обезвреднување на погон за биодизел (Бел.22)	-	(8,791)	(13,350)	-	(22,141)
Вишоци по попис (Бел.20)	-	-	12,094	-	12,094
(Продажби и расходи) по набав.вред.	(51)	(153)	(26,617)	-	(26,821)
(Продажби и расходи) по исправ. на вред.	-	138	25,599	-	25,737
(Депрецијација) за годината	-	(95,231)	(128,907)	-	(224,138)
Преведување на странски валути	-	(123)	(1,211)	-	(1,334)
Крајна нето книговодствена вредност	976,434	2,033,426	680,207	400,578	4,090,645
На 31 декември 2018 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	976,434	4,239,665	2,723,593	400,578	8,340,270
Исправка на вредноста	-	(2,203,787)	(2,042,357)	-	(4,246,144)
Преведување на странски валути	-	(2,452)	(1,029)	-	(3,481)
	976,434	2,033,426	680,207	400,578	4,090,645
Промени во текот на 2019 година					
Почетна нето книговодствена вредност	976,434	2,033,426	680,207	400,578	4,090,645
Набавки, нето од пренос од инв. во тек	2,216	261,657	159,917	(157,387)	266,403
Трансфер од залихи	-	-	-	500	500
(Продажби и расходи) по набав.вред.	(58,237)	(31,471)	(61,586)	-	(151,294)
(Продажби и расходи) по исправ. на вред.	-	27,909	59,972	-	87,881
(Депрецијација) за годината	-	(105,258)	(141,676)	-	(246,934)
Преведување на странски валути	-	-	(215)	-	(215)
Крајна нето книговодствена вредност	920,413	2,186,263	696,619	243,691	4,046,986
На 31 декември 2019 година					
Набавна или ревалоризирана вредност	920,413	4,469,851	2,821,924	243,691	8,455,879
Исправка на вредноста	-	(2,281,136)	(2,124,061)	-	(4,405,197)
Преведување на странски валути	-	(2,452)	(1,244)	-	(3,696)
	920,413	2,186,263	696,619	243,691	4,046,986

Продажби и расходувања

Во текот на 2019 година, Групата продаде и расходува дел од своите недвижности, постројки и опрема чија нето евидентирана вредност изнесува 63,413 илјади Денари (2018: 1,084 илјади Денари) (Белешка 22). Продажната вредност на делот кој се однесува на продадените средства изнесува 146,408 илјади Денари (2018: 3,471 илјади Денари) (Белешка 20).

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

29

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
 (Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Инвестиции во тек

На 31 декември 2019 и 2018 година, авансите за, и инвестициите во тек се состојат од:

	2019	2018
Вложувања во бензиски станици и инсталации за деривати	198,684	294,153
Аванси на добавувачи	10,748	78,688
Вложувања во Полнилница Миладиновци	9,697	17,617
Останати вложувања	24,562	10,120
	243,691	400,578

Залог врз недвижности, постројки и опрема

На 31 декември 2019 Групата има заложено дел од своите недвижности, постројки и опрема како обезбедување за примени позајмици со камата и издадени платежни гаранции од страна на домашни финансиски институции, како и обезбедување за набавка на нафтени деривати. Нивната нето евидентирана вредност на датумот на известувањето изнесува 744,399 илјади Денари, додека проценета вредност, утврдена од независни надворешни проценители, изнесува Еур 33,234,287 (Белешка 18 и 26).

7 Нематеријални средства

	Права и лиценци	Останато	Аванси за, и средства во подготовка	Вкупно
На 01 јануари 2018 година				
Набавна или ревалоризирана вредност	92,371	12,135	764	105,270
Исправка на вредноста	(72,833)	(12,135)	-	(84,968)
Преведување на странски валути	495	-	-	495
Нето евидентирана вредност	20,033	-	764	20,797
Промени во текот на 2018 година				
Почетна нето евидентирана вредност	20,033	-	764	20,797
Набавки, нето од преноси	300	-	-	300
Трансфер од недв. постројки и опрема (Амортизација) за годината	124	-	-	124
	(8,980)	-	-	(8,980)
Преведување на странски валути	136	-	-	136
Крајна нето евидентирана вредност	11,613	-	764	12,377
На 31 декември 2018 година				
Набавна или ревалоризирана вредност	92,795	12,135	764	105,694
Исправка на вредноста	(81,813)	(12,135)	-	(93,948)
Преведување на странски валути	631	-	-	631
Нето евидентирана вредност	11,613	-	764	12,377
Промени во текот на 2019 година				
Почетна нето евидентирана вредност	11,613	-	764	12,377
Набавки, нето од преноси	201	-	2,658	2,859
Трансфер од аванси	3,422	-	(3,422)	-
(Амортизација) за годината	(7,631)	-	-	(7,631)
Преведување на странски валути	-	-	-	-
Крајна нето евидентирана вредност	7,605	-	-	7,605
На 31 декември 2019 година				
Набавна или ревалоризирана вредност	96,418	12,135	-	108,553
Исправка на вредноста	(89,444)	(12,135)	-	(101,579)
Преведување на странски валути	631	-	-	631
Нето евидентирана вредност	7,605	-	-	7,605

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

30

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

8 Вложувања во недвижности

	2019	2018
Градежни објекти и производна хала- комплекс Млаз Богданци		
Производна хала	26,026	26,360
Административни згради	2,477	1,874
	28,503	28,234

Вложувањата во недвижности се евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнувањето на средствата. Последователно, овие средства се признаени по нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација. Промените во евидентираната вредност на овие вложувања за разгледуваните периоди е како што следи:

	износ
На 01 Јануари 2018 година	-
Набавки во текот на годината	28,234
(Депрецијација) за годината	-
На 31 декември 2018 / 01 јануари 2019 година	28,234
Набавки во текот на годината	1,000
(Депрецијација) за годината	(731)
На 31 декември 2019 година	28,503

9 Финансиски инструменти по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Групата признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	Бел.	2019	2018
Средства			
Финансиски средства распол.за прод.			
Вложувања во удели во капиталот и харт.од вр. (Бел.12)		1,589,268	1,483,756
		1,589,268	1,483,756
Кредити и побарувања			
Финансиски побарувања	13	2,968	6,437
Побарувања од купувачи, нето	15	302,550	331,649
Побарув.од пресм.камати на купув., нето	15	2,019	3,477
Побарув.од продажба на платежни к.	15	172,396	179,268
Побарувања од вработени	15	8,221	8,506
Останати побарувања	15	3,594	2,006
Парични средства и еквиваленти	16	280,640	276,699
		772,388	808,042
		2,361,656	2,291,798
Обврски			
Останати финансиски обврски по аморт.наб.вред.			
Позајмици	18	2,335,463	2,636,280
Обврски спрема добавувачи	19	467,806	454,690
Обврски по дивиденди	19	1,769	1,495
		2,805,038	3,092,465

10 Вложувања во придружени друштва

	2019	2018
Оилко КДА, Скопје, РМ (35.6% удел)		
На 1 јануари	604,794	595,159
Удел во тековните добивки	9,672	9,635
На 31 декември	614,466	604,794

Во текот на 2019 година, Групата оствари приход од дивиденди од вложувањето во придруженото друштво во износ од 11,616 илјади Денари (2018: 8,495 илјади Денари).

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

31

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

11 Удел во добивките на придружени друштва

Збирните финансиски информации на придруженото друштво се како што следи:

	2019	2018
Вкупни средства	1,768,425	1,727,879
Вкупни обврски	(42,869)	(29,483)
Нето средства	1,725,556	1,698,396
Вкупни приходи	521,267	430,006
Вкупни расходи	(402,421)	(374,130)
Добивка пред одданочување	118,846	55,876
Данок од добивката	(9,317)	(3,870)
Добивка за годината	109,529	52,006

Усогласувањето со евидентираната вредност на вложувањето е како што следи

	2019	2018
Вкупни нето средства	1,725,556	1,698,396
Учество на Групата во капиталот на придруженото друштво	35.61%	35.61%
Евидентирана вредност (Бел.10)	614,466	604,794

12 Финансиски средства расположливи за продажба

	2019	2018
<i>Вложувања во хартии од вредност во домашни финансиски институции (котирачки)</i>		
Комерцијална Банка АД	438,768	333,300
<i>Вложувања во удели во капиталот на домашни правни субјекти (некотирачки)</i>		
Вложувања во АД ГА-МА	1,150,456	1,150,456
Останати вложувања	44	-
1,589,268	1,483,756	

Движењето на сметката на вложувања за разгледуваните периоди е како што следи:

	2019	2018
На 01 јануари	1,483,756	1,150,614
Набавки во периодот	-	248,014
Промена на објективна вредност - признаено во останата сеопфатна добивка (ревалоризациони резерви) (Бел.17)	105,512	85,128
На 31 декември	1,589,268	1,483,756

Вложувања во АД ГА-МА

Вложувањето во АД ГА-МА, Скопје, кое со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година изнесува 1,150,456 илјади Денари во целост се состои од паричен и непаричен влог. Непаричниот влог се состои од недвижности, постројки и опрема кои го сочинуваат Гасоводниот систем на Република Северна Македонија. Влогот е евидентиран според набавната вредност на средствата на датумот на вложувањето.

АД ГА-МА е акционерско друштво чии акционери се Република Северна Македонија и Матичното Друштво Макпетрол АД, Скопје. Основната главнина на АД ГА-МА е поделена на две обични акции со право на глас, од кои по една обична акција за секој поединечен акционер. Владата на РМ има покренато и на датумот на известување сеуште е во тек судски спор за утврдување на учеството на двата акционера во основната главнина на АД ГА-МА. Повеќе детали се објавени во Белешката 26 во продолжение на консолидираните финансиски извештаи.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

32

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

13 Финансиски побарувања

	2019	2018
Финансиски позајмици на правни субјекти	1,119	4,247
Финансиски позајмици на вработени	1,849	2,190
Останати финансиски побарувања	-	-
	2,968	6,437
Од кои:		
Краткорочни финансиски побарувања	1,941	5,187
Долгорочни финансиски побарувања	1,027	1,250
	2,968	6,437

Во текот на 2019 година, Групата одобри нови кредити по основ на продажба на стоки на кредит во износ од 1,779 илјади Денари (2018: 2,039 илјади Денари) и оствари прилив од наплата на кредити и позајмици во износ од 5,248 илјади Денари (2018: 2,609 илјади Денари).

Старосна структура и квалитет на кредитното портфолио

Салдото на финансиските побарувања на датумот на известување може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

	Недоспеани	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
31 декември 2019				
Набавна вредност	2,968	-	34,944	37,912
Исправка на вредност	-	-	(34,944)	(34,944)
Нето евидентирана вредност	2,968	-	-	2,968
31 декември 2018				
Набавна вредност	6,437	-	35,079	41,516
Исправка на вредност	-	-	(35,079)	(35,079)
Нето евидентирана вредност	6,437	-	-	6,437

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата поради оштетување на финансиските побарувања во текот на 2019 и 2018 година е како што следи:

	2019	2018
На 01 јануари	35,079	5,662
Резервација поради оштетување (Бел.22)	-	29,417
Отпис на резервација	(135)	-
На 31 декември	34,944	35,079

14 Залихи

	2019	2018
Трговски стоки	778,025	633,715
Ситен инвентар и резервни делови	180,374	142,532
Недовршено производство и готови производи	13,626	2,354
	972,025	778,601

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

33

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

15 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2019	2018
Побарувања од купувачи		
Домашни купувачи	503,061	555,935
Странски купувачи	71,336	48,544
	574,397	604,479
Намалено за: резервирања за оштетувања	(271,847)	(272,830)
	302,550	331,649
Останати тековни побарувања		
Побарувања од пресметани камати на купувачите	449,112	485,377
Аванси на добавувачи	244,575	131,589
Побарувања од продажба на платежни картички	172,396	179,268
Однапред платени трошоци	129,846	119,067
Припејд картички за гориво	82,523	71,635
Побарувања од вработени	8,221	8,506
Побарувања од државата по основ на даноци и сл.	232	804
Останати побарувања	3,594	2,006
	1,090,499	998,252
Намалено за: резервирања за оштетувања	(449,388)	(481,900)
	641,111	516,352
	943,661	848,001

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата

31 декември 2019	Недоспеани	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	277,691	24,859	271,847	574,397
Исправка на вредност	-	-	(271,847)	(271,847)
Нето евидентирана вредност	277,691	24,859	-	302,550

31 декември 2018

Набавна вредност	296,114	35,535	272,830	604,479
Исправка на вредност	-	-	(272,830)	(272,830)
Нето евидентирана вредност	296,114	35,535	-	331,649

Старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачите е како што следи:

	2019	2018
Од 1 - 3 месеци	11,608	17,921
Од 3 - 6 месеци	5,352	7,228
Од 6 - 12 месеци	4,948	7,675
Над 1 година	2,951	2,711
	24,859	35,535

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

	2019	2018
На 01 јануари	754,730	959,043
Тековни оштетувања (Б.22)*	40,933	68,327
Ослобод.на резервации (Б.20)	(6,318)	(22,836)
Отпис на резервација	(68,110)	(249,804)
На 31 декември	721,235	754,730
Отпис на ненаплат.побарув.* (Б.22)	420	1,494
Вкупно оштетување и отписи* (Бел.22)	41,353	69,821

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

16 Парични средства и еквиваленти

	2019	2018
Денарски и девизни сметки кај домашни банки	133,794	60,054
Готовина во благајна	3,079	36,077
Парични еквиваленти – вредносни картички	117,841	157,490
Средства во процес на наплата	25,926	23,078
	280,640	276,699

17 Капитал

Акционерски капитал

	Број на акции			Износ (000 мкд)			
	емитирани	сопствени	во оптек	емитирани	сопствени	премија	во оптек
01 јан.2018	112,382	(3,564)	108,818	3,483,842	(110,484)	9,647	3,383,005
Откуп на сопств.акции	-	(4,704)	(4,704)	-	(145,824)	(9,647)	(155,471)
31 дек. 2018	112,382	(8,268)	104,114	3,483,842	(256,308)	-	3,227,534
01 јан.2019	112,382	(8,268)	104,114	3,483,842	(256,308)	-	3,227,534
Откуп на сопств.акции	-	(2,016)	(2,016)	-	(62,496)	-	(62,496)
31 дек. 2019	112,382	(10,284)	102,098	3,483,842	(318,804)	-	3,165,038

Номинална вредност по акција – 511.29 Евра

Во текот на 2019 година Матичното Друштво откупи 2,016 сопствени акции (2018: 4,704 сопствени акции) за износ од 146,384 илјади Денари (2018: 194,703 илјади Денари).

Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	31 декември 2019	31 декември 2018
Домашни правни лица	37.27%	34.90%
Домашни физички лица	61.43%	63.52%
Странски правни лица	0.42%	0.63%
Странски физички лица	0.88%	0.95%
	100.00%	100.00%

Резерви

Движењето на сметките на резервите е како што следи:

	Ревал. Резерви	Законски резерви	Статут. резерви	Рез.од прев.на стр.вал.	Вкупно
01 јануари 2018	5	19,551	171,010	(13,385)	177,181
Распоред на акумул.добивка	-	15,392	130,466	-	145,858
Ефект од ревал.на вложувања (Бел.12)	85,128	-	-	-	85,128
Преведување на странски валути	-	-	-	582	582
31 декември 2018	85,133	34,943	301,476	(12,803)	408,749
01 јануари 2019	85,133	34,943	301,476	(12,803)	408,749
Распоред на акумул.добивка	-	38,907	154,832	-	193,739
Ефект од ревал.на вложувања (Бел.12)	105,512	-	-	-	105,512
Преведување на странски валути	-	-	-	(215)	(215)
31 декември 2019	190,645	73,850	456,308	(13,018)	707,785

Дивиденди

Во текот на 2019 Матичното Друштво распредели дел од акумулираните добивки за дивиденди и награди во вкупен износ од 192,748 илјади Денари (2018: 156,250 илјади Денари).

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

35

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

18 Позајмици со камата

	2019	2018
Долгорочни позајмици со камата од домашни банки		
Позајмици со фиксна стапка (2.8%п.а., краен рок на доспевање 20.11.2021, еднократно)	150,000	-
Краткорочни позајмици со камата од домашни банки		
- со фиксна стапка (2.8% – 3.3% п.а.)	2,185,463	1,320,000
- со варијаб.стапка (реф.ст.+ 1.3% - 1.8% п.а.)	-	1,316,280
Се вкупно – позајмици	2,335,463	2,636,280

Во текот на 2019 година, Групата позајми краткорочни средства во вкупен износ од 7,111,508 илјади Денари (2018: 7,749,105 илјади Денари) и отплати дел од вкупните позајмици во износ од 7,412,325 илјади Денари (2018: 7,635,845 илјади Денари). Отплатата на позајмиците е гарантирана со залог врз дел од недвижностите, постројките и опремата на Матичното Друштво (Белешки 6 и 26).

19 Обврски кон добавувачи и останати обврски

	2019	2018
Добавувачи		
Домашни добавувачи	391,504	345,840
Странски добавувачи	76,302	108,850
	467,806	454,690
Останати тековни обврски		
Обврски од издадени купони и платежни картички	295,621	315,160
Аванси од купувачи	125,249	108,921
Обврски кон вработени за плати и придонеси	95,210	78,915
Обврски по ДДВ и акцизи	81,361	33,536
Пресмет.трош.и однапред наплатени приходи	59,893	89,260
Резервирања за отпремнини	2,103	2,637
Обврски по дивиденди	1,769	1,495
Останати обврски	321	488
	661,527	630,412
	1,129,333	1,085,102

20 Останати деловни приходи

	2019	2018
Приход од продажба на недвиж, постројки и опрема (Бел. 6)	146,408	3,471
Приходи од дивиденди	103,336	85,375
Приход од отпис на обврски	82,819	104,537
Приходи од добиени работи	21,620	-
Приход од ослобод.на резерв. на побарувања (Бел.15)	6,318	22,836
Приход од вишоци на опрема по попис (Бел.6)	-	12,094
Ослободување на резервација кај залихи	-	1,403
Субвенции и донации	-	19,260
Останати приходи	35,417	22,949
	395,918	271,925

21 Трошоци на вработени

	2019	2018
Бруто плати	1,074,325	954,904
Останати со закон утврдени надоместоци	53,680	49,997
Отпремнини за пензионирање	2,103	2,544
	1,130,108	1,007,445

Останатите задолжителни надоместоци спрема вработените се однесуваат главно на надоместоците за исхрана на вработените, превоз до и од работа, регреси за годишен одмор, разни видови помош и сл.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

22 Останати деловни трошоци

	2019	2018
Трошоци за транспорт и комуникации	262,235	198,770
Услуги од надворешни субјекти	90,366	82,698
Одржување	80,347	60,225
Маркетинг и промоции (вклуч.и донации)	66,197	58,081
Неамортиз.вредн.на прод. недвиж. постројки и опрема (Бел.6)	63,413	1,084
Трошоци за ТВ емитувања и продукција (вкл.автор.дог.)	50,509	53,382
Трошоци за осигурување	46,198	45,509
Банкарски трошоци	45,242	44,203
Кусоци	41,666	43,527
Расход од оштетување и отпис на побарувања (Бел.15)	41,353	69,821
Закупнини	30,419	27,348
Членарина и слични трошоци	14,001	21,297
Вредносно усогласување на залихи	7,058	-
Загуби од оштетување на финансиски побарувања (Бел.13)	-	29,417
Загуба од безвреднување на погон за биодизел (Бел.6)	-	22,141
Останато	53,877	66,112
	892,881	823,615

23 Финансиски приходи и расходи

	2019	2018
Приходи		
Приходи од камати	22,435	25,899
Позитивни курсни разлики	5,243	5,115
	27,678	31,014
Расходи		
Расходи по камати	(81,555)	(107,630)
Негативни курсни разлики	(3,306)	(4,415)
	(84,861)	(112,045)
Финансиски (расходи), нето	(57,183)	(81,031)

24 Данок на добивка

Усогласувањето на вкупниот даночен трошок со добивката според консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за 2019 и 2018 е како што следи:

	2019	2018
Добивка пред оданочување	968,184	850,908
Усогласување за:		
Неодбитни трошоци за даночни цели	80,324	114,696
Даночен кредит за расходите со одложено плаќање	(8,318)	(8,588)
Даночен кредит за дивиденди	(118,106)	(101,077)
Основа за оданочување	922,084	855,939
Даночна стапка	10%	10%
Тековен даночен трошок	92,208	85,594
Намалување на пресметаниот данок на добивка	(1,401)	(9,846)
Ефект од консолидациски усогласувања	1,599	1,969
Данок на добивка	92,406	77,717
<i>Ефективна даночна стапка</i>	<i>9,54%</i>	<i>9,13%</i>

25 Заработувачка по акција

Заработувачката по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2019	2018
Добивка за сопствениците на обични акции	875,778	773,191
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	103,683	106,496
Заработувачка по акција – осн. и развод.(денари по акција)	8,447	7,260

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

26 Неизвесни и превземени обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2019 судските постапки покренати против Групата изнесуваат 2,628,071 илјади Денари (2018: 2,579,678 илјади Денари). Од овој износ, 2,543,847 илјади денари се однесуваат на судски спор покренат од Владата на Република Северна Македонија. Судскиот спор се однесува на утврдување на учеството на Република Северна Македонија и Макпетрол АД во основната главнина на АД Гама. До донесување на правосилна одлука на судот, основната главнина на АД ГА-МА е поделена на две обични акции со право на глас, од кои по една обична акција за Република Северна Македонија и Макпетрол АД, како акционери на АД ГА-МА. Поединечната номинална вредност на акцијата изнесува 1,150,456 илјади Денари.

На датумот на овие консолидирани финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Групата, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови давајќи при тоа посебна важност на тужбата поднесена од Владата на Република Северна Македонија според која ќе го остваруваат само тужбеното барање кое се однесува на утврдувањето на правото на Република Северна Македонија на сопственост на идеален дел на Гасоводниот систем на Република Северна Македонија. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Групата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Заложени средства

Со состојба на 31 декември 2019 година, Групата има залог врз дел од своите недвижности, постројки и опрема како обезбедување на банкарските кредити (Белешки 6 и 18).

Примател на залогот	Опис на недвижноста	Процент Износ во ЕУР
Халк Банка	Деловни објекти - Бензински Станици	10,906,677
Комерцијална Банка	Деловни објекти – Управна зграда, административни објекти, хотел Маврово, останат недвижен имот, опрема, инвентар, енергетски постројки	22,327,610
		33,234,287

Долгорочни и краткорочни гаранции

Со состојба на 31 декември 2019 година, Групата има превземени обврски по долгорочни и краткорочни денарски и девизни гаранции издадени од страна на неколку домашни банки во вкупен износ од 71,051 илјади Денари (2018: 69,041 илјади Денари).

Даночни обврски

Консолидираните финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Групата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години и по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да произлезат дополнителни даноци и трошоци. Врз основа на проценката на Раководството на денот на овие консолидирани финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни потенцијални обврски по тој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во консолидираните финансиски извештаи.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
 (Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

27 Трансакции со поврзани субјекти

Групата има трансакции со своите подружници и придружени друштва во текот на своите редовни деловни активности. Овие трансакции се извршени во согласност со тековните пазарни услови, цени и каматни стапки. Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2019 и 2018 година.

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2019				
Субјекти каде Друштвото има поеднакво учество во капиталот				
Га-ма АД Скопје*	4,128	13,656	30,943	86,997
Клучен раководен кадар				
Побарувања	1,487	-	-	-
Краткорочни користи	-	-	-	51,359
2018				
Субјекти каде Друштвото има поеднакво учество во капиталот				
Га-ма АД Скопје*	1,609	9,334	15,781	52,724
Клучен раководен кадар				
Побарувања	1,361	-	-	-
Краткорочни користи	-	-	-	38,112

*Обемот и салдата на трансакциите со поврзаното Друштво Га-ма АД Скопје ги вклучуваат трансакциите извршени од страна на сите друштва вклучени во консолидираните финансиски извештаи на Групата

28 Настани по периодот на известување

Раководството на Матичното Друштво е во тек на проценка на влијанието на појавата и ширењето на ЦОВИД – 19 врз деловните активности на Групата. Раководството смета дека овој настан не предизвикува потреба од корекција на консолидираните финансиски извештаи со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2019. Понатаму, Раководството смета дека во последователниот период до датумот на издавањето на овие консолидирани финансиски извештаи, оваа ситуација нема материјално значајно влијание врз деловните активности и финансиската состојба на Групата. Сепак, поради големата неизвесност од идниот развој на ситуацијата со коронавирусот, на меѓународно и локално ниво, не е можно да се направат сигурни и точни проценки на потенцијалното идно влијание врз финансиската состојба и резултатите од деловните активности на Групата. Раководството на Друштвото внимателно ги разгледува тековните пакет мерки донесени од Владата. Раководството е посветено на превземање на сите неопходни мерки со цел амортизирање на потенцијално негативниот ефект од коронавирус ситуацијата и обезбедување континуирано деловно работење, преку внимателно планирање на својата ликвидност и приспособување кон новонастанатата ситуација.

Освен погоренаведеното, по 31 декември 2019 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие консолидирани финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на консолидираните финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие консолидирани финансиски извештаи.

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIV СОБРАНИЕ
Бр. 0201-29/1-2
20.6.2020 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXIV. седница, одржана на 20.6.2020 година, донесе

О Д Л У К А

**за усвојување на Консолидираната Годишна сметка,
Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и
подружниците за периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година и
Извештајот на независните ревизори**

Член 1

Се усвојуваат Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година и Извештајот на независните ревизори, со следниве резултати :

1. Вкупен приход	23.043.417.307 ден.
2. Удел во добивката на Придружното друштво ОИЛКО	9.671.818 ден.
3. Се вкупен приход	23.053.089.125 ден.
4. Вкупен расход	22.084.904.907 ден.
5. Добивка пред оданочување	968.184.218 ден.
6. Данок на добивка	92.406.610 ден.
7. Добивка по оданочување	875.777.608 ден.

Годишната сметка, Консолидираните Финансиски извештаи и извештајот на независните ревизори од ставот 1 на овој член, се составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

"МАКПЕТРОЛ"
Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтени деривати
Бр. 0501-1708 / Λ
10. 03. 2020 20__ год.
СКОПЈЕ 5



2019

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА УПРАВЕН ОДБОР

I. ГЛАВНИ ФАКТОРИ И ОКОЛНОСТИ КОИШТО ВЛИЈАЕЛЕ ВРЗ РАБОТЕЊЕТО, ПРОМЕНИ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО ВО ЧИИШТО РАМКИ ДЕЈСТВУВА „МАКПЕТРОЛ“ АД СКОПЈЕ, ОДГОВОР НА ТИЕ ПРОМЕНИ И НИВНО ВЛИЈАНИЕ

Во 2019 година, во светот продолжи конфронтацијата помеѓу големите сили, како на политички така и на економски план. Состојбата во кризните региони (Украина, Сирија, Ирак, Либија, Иран и Балканот) е непроменета.

На економски план, САД отпочнаа трговска војна со Кина, а меѓусебните санкции на САД и ЕУ од една страна и Русија од друга, останаа во сила.

Обидите на САД да ја сопрат изградбата на двата гасовода „Северен поток 2 “ и „Турски поток “, останаа без успех.

На светските берзи, цената на суровата нафта се движеше помеѓу 60 - 70 УСД/барел.

Во 2019 година, и покрај решавањето на повеќедеценискиот спор околу името на нашата земја со Република Грција, Република Северна Македонија, за жал, не доби датум за отпочнување на преговори за членство во ЕУ.

Од друга страна пак, се потпиша Спогодба со НАТО која беше ратификувана од Парламентите на 28 земји членки на Алијансата, и по ратификација на истата од страна на Парламентите на Шпанија и на Република Северна Македонија, нашата земја ќе стане полноправна членка на НАТО.

Во 2019 година, Република Северна Македонија не бележи поголем напредок на економски план.

БДП бележи раст од 3,6%, трговскиот дефицит во размената со странство е на високо ниво, како и задолженоста на земјата кај странските и кај домашните кредитори.

На предлог на Владата на РСМ, во Собранието беа изгласани измени во даночната политика, со кои од 2020 година се враќа примената на рамниот данок наместо прогресивното оданочување.

Во 2019 година истече важноста на 20-годишниот купопродажен Договор на Рафинеријата ОКТА, со што престана да важи и Методологијата за формирање на рафинериските цени на нафтените деривати во земјата. Од тие причини, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги донесе нова методологија за формирање на малопродажните цени на нафтените деривати со примена од 27.5.2019 година.

Со новата методологија, за првпат по 15 години, се зголемија трговската маржа и трошоците за транспорт на нафтените деривати во земјата. Маржата кај светлите нафтени деривати (моторни бензини и дизел горива) се зголеми од 3,2 на 5,6 ден /литар, кај мазутот од 0,4 на 1,0 ден /килограм, додека транспортните трошоци кај моторните бензини и дизелот се зголемија од 0,5 на 0,75 ден/литар.

Од друга страна, сè уште не е донесен ниту еден од подзаконските акти за регулирање на пазарот со нафтени деривати, предвидени во Законот за енергетика, и понатаму оставајќи простор од страна на надлежните државни институции за постоење висок процент на криминал во нафтениот бизнис.

Она што особено треба да се потенцира е увозот на нафтени деривати со несоодветен квалитет кој предизвикува енормно загадување на животната средина.

Во 2019 година продолжи наградната игра на МАКПЕТРОЛ - „Верна лојалност“, но истовремено продолжија и нападите на вооружените грабежи на малопродажните објекти на МАКПЕТРОЛ АД Скопје.

Спорот помеѓу МАКПЕТРОЛ АД Скопје и Владата на РСМ околу сопственичката структура во АД „ГАМА“ - Скопје конечно резултираше со договор двете страни да бидат сопственици со по 50%, а судските спорови да се повлечат.

Овој Договор беше постигнат во Виена, во ноември 2019 година, со посредство на Секретаријатот на Енергетската заедница.

Согласно Законот за Енергетика и Третиот енергетски пакет, во процесот на Медијација беше договорено и прифатено од двете страни, до 25.12.2019 година, Владата на РСМ да ја купи акцијата на МАКПЕТРОЛ АД во АД ГАМА - Скопје и да стане единствен сопственик на Системот за пренос на природен гас во земјата. За оваа трансакција, Владата на РСМ требаше да му плати 32.773.905 евра на МАКПЕТРОЛ АД Скопје, односно 50% од вредноста на АД ГАМА - Скопје, утврдена со проценка, изготвена од Бирото за судски вештачења.

За нас од непознати причини, Владата на РСМ не ја реализираше Спогодбата постигната во Виена, за што МАКПЕТРОЛ АД Скопје го извести Секретаријатот на Енергетската заедница. Каква ќе биде нивната реакција и кои мерки ќе бидат преземени кон РСМ, останува да се види.

II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТИГНАТИОТ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ НА МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ ВО 2019 ГОДИНА

- **Остварени вкупни приходи во однос на претходниот период, кратка анализа на приходите и расходите и на остварениот финансиски резултат;**

Во овој период, „МАКПЕТРОЛ“ АД - Скопје оствари **вкупен приход** во износ од 22,9 милијарди денари, кој е поголем од минатогодишниот за 907 милион денари, односно остварен е пораст од 4,1%. Во структурата на приходите, најголем удел со 98,1% имаат приходите од продажба, од коишто 94,4% приходи се остваруваат со продажба на домашниот пазар.

Во истиот период, остварени се **вкупни расходи** во висина од 21,9 милијарди денари што претставува зголемување во однос на минатата година за 793 милиони денари или 3,8%.

На крајот на овој период, Друштвото оствари позитивни финансиски резултати исказани преку **добивка** пред оданочување во износ од 969,5 милиони денари, односно добивка по оданочување во износ од 878,1 милион денари, која е поголема 13% од остварената добивка минатата година кога изнесуваше 778,1 милион денари.

во 000 ден.

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	2015	2016	2017	2018	2019
ПРИХОДИ	18.563.354	16.561.126	18.810.647	22.001.133	22.908.513
РАСХОДИ	18.531.253	16.150.427	18.481.694	21.146.211	21.938.985




ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	2015	2016	2017	2018	2019
БРУТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	32.101	410.699	328.953	854.922	969.528
ДАНОК НА ДОБИВКА	19.033	33.911	27.147	76.806	91.377
НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	13.068	376.788	301.806	778.116	878.151



Висината на остварената добивка пред оданочување во 2019 година по квартали, како и вкупната добивка, се искажани во следниов графикон;

Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување



Основни **причини** за остварената **добивка** се следниве:

- Зголемената продажба** на енергенси во малопродажбата, особено продажбата на светлите деривати и метанот за 4% во споредба со минатата година и зголемување за 12% на прометот на останатиот малопродажен асортиман (ДАС).

Трендот на пораст на прометот на малопродажните објекти во извештајниот периодот е прикажан во следнава табела:

ПРОМЕТ НА МАЛО ПО КВАРТАЛИ ВО 2019 ГОДИНА


Деривати	2019					Вкупно	во тони	Индекс 19/18
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	2018			
Бензини	10.536	12.729	16.109	12.198	51.572	49.972	103	
Дизели	39.456	46.247	57.292	46.959	189.954	181.635	105	
Бутан-пропан	995	977	1.131	1.200	4.303	3.935	109	
Автоплин	3.689	4.376	4.918	4.411	17.394	17.050	102	
Метан	124	141	193	232	690	403	171	
Вкупно	54.800	64.470	79.643	65.000	263.913	252.995	104	

2. **Зголемување** на приходи од продажба на странски пазар за 15% ;
3. **Зголемување** на залихите на готови производи и на недовршено производство за 479 %;
4. **Зголемување** на останатите оперативни приходи за 75% при што најголемо учество имаат капиталната добивка и други приходи;
5. **Зголемување** на приходи од вложувања, камати и курсни разлики во однос на истиот период од минатата година за 10%;
6. **Зголемување** на оперативната добивка за 9%;
7. **Намалените** расходи по основ на камати за 24%;
8. **Негативно** влијание врз остварената добивка е најизразено поради зголемувањето на набавната вредност на стоките за 3%, зголемените трошоци за сировини и други материјали за 19%, зголемените трошоци за услуги со карактер на материјални трошоци за 20% во што најголемо учество имаат трошоците за развоз и трошоците за вработените 13%.

Вкупниот обем на остварената продажба на трговската стока на Друштвото во 2019 година споредена со минатогодишната и планираната се прикажани во следниве табела и графикон:

ПРОДАДЕНА ТРГОВСКА СТОКА ВО 2019

	Единична мера	Остварено 2019			Остварено 2018			План 2019			Индекси	
		Вкупно	Мало	Големо	Вкупно	Мало	Големо	Вкупно	Мало	Големо	ост.	план.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(2/5)
Бензини	тони	52.036	51.572	464	50.517	49.972	545	48.803	48.229	574	103	107
Дизели	тони	199.088	189.954	9.134	192.061	181.635	10.426	196.001	185.501	10.500	104	102
Мазут	тони	5.981		5.981	6.985		6.985	8.000		8.000	86	75
Битумен	тони											
Млазно гориво	тони	27.196		27.196	22.943		22.943	24.030		24.030	119	113
Бутан-пропан	тони	4.954	4.303	651	4.522	3.935	587	4.678	4.078	600	110	106
Автоплин	тони	17.394	17.394		17.050	17.050		17.891	17.891		102	97
Вкупно деривати	тони	306.649	263.223	43.426	294.078	252.592	41.486	299.403	255.699	43.704	104	102
Биодизел	тони											
Глицерин-раст. пот.	тони											
Природен гас	тони	45.219		45.219	42.858		42.858	48.860		48.860	106	93
Природен гас	000м3	64.783		64.783	61.139		61.139	70.000		70.000	106	93
Метан	тони	1.448	690	758	600	403	197	581	401	180	241	249
Метан	000м3	2.074	989	1.086	856	575	281	832	574	258	242	249
Вкупно	тони	353.316	263.913	89.403	337.536	252.995	84.541	348.844	256.100	92.744	105	101
Масла	000 литри	1.178	1.123	55	1.137	1.085	52	1.167	1.110	57	104	101
Автомобили Honda	парчиња	38		38	50		50	50		50	76	76
Мотори Honda	парчиња	80	4	76	62	19	43	55	11	44	129	145
Резер. дел. Honda	ф.р.000 д.	16.112	7.783	8.329	17.539	8.074	9.465	17.000	8.500	8.500	92	95
Прих.од. усл. од Honda	000 ден.	1.258			1.307			1.350			96	93
DELL	ф.р.000 д.	246.438	5.694	240.744	221.016	4.621	216.395	142.131	14.214	127.917	112	173
Прих. од усл. од DELL	000 ден.	3.376			3.111			857			109	394
Автогуми	парчиња	5.065	2.301	2.764	6.079	2.471	3.608	6.000	1.622	4.378	83	84
Останати стоки	ф.р.000 д.	1.969.837	1.962.087	7.750	1.759.400	1.751.686	7.714	1.804.936	1.798.272	6.664	112	109



Биланс на состојба

(Извештај за финансиската состојба)

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА - АКТИВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	6.362.137	6.430.913	101
Нематеријални средства	7.923	5.128	65
Материјални средства	4.017.437	3.983.791	99
Недвижности	2.999.684	3.096.624	103
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	610.961	636.789	104
Биолошки средства			0
Останати материјални средства	406.792	250.378	62
Вложувања во недвижности	28.234	28.503	101
Долгорочни финансиски средства	2.308.543	2.413.491	105
Вложувања во подружници	285.611	285.611	100
Вложувања во придружени претпријатија	536.118	536.118	100
Побарувања по дадени долгорочни заеми	3.058	2.494	82
Вложувања во хартии од вредност	1.483.756	1.589.268	107
Останати долгорочни финансиски средства			0
Долгорочни побарувања			0
Одложено даночно средство			0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	1.774.864	2.063.578	116
Залихи	764.833	958.631	125
Побарувања од купувачите	401.885	362.725	90
Останати побарувања	186.758	300.311	161
Краткорочни вложувања	116		0
Пари и парични еквиваленти	261.348	262.623	100
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	159.924	179.288	112
ВКУПНО СРЕДСТВА - АКТИВА	8.137.001	8.494.491	104

КАПИТАЛ И ОБВРСКИ - ПАСИВА			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	4.396.316	5.040.847	115
Основна главнина и ревалоризациони резерви	3.312.662	3.355.678	101
Резерви	335.405	529.144	158
Акумулирана добивка (загуба)	748.249	1.156.025	154
Малцински удел			0
ОБВРСКИ	3.740.685	3.453.644	92
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	3.738.048	3.301.541	88
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	411.915	411.462	100
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	2.636.279	2.185.463	83
Краткорочни резервирања			0
Обврски кон државата	82.464	104.678	127
Останати краткорочни обврски	462.933	474.523	103
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	144.457	125.415	87
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења			0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	2.637	152.103	5.768
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност		150.000	0
Обврски кон снабдувачи0 и останати долгорочни обврски			0
Останати долгорочни резервирања	2.637	2.103	80
Одложени даночни обврски			0
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ - ПАСИВА	8.137.001	8.494.491	104

Податоците искажани во **Билансот на состојба** укажуваат на:

1. **Зголемување** на имотот на Друштвото за 4%;
2. **Зголемување** на капиталот на Друштвото за 15%
3. **Зголемување** на тековните средства на Друштвото за 16%
4. **Намалување** на обврските на Друштвото за 8%
5. **Намалување** на кредитната задолженост на Друштвото за 12%

III. ПОЛИТИКА НА ВЛОЖУВАЊА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗА ПОДДРШКА НА УСПЕШНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА „МАКПЕТРОЛ“ АД СКОПЈЕ

Во 2019 година, МАКПЕТРОЛ АД - Скопје реализираше вложувања во износ од 284.188.247 денари.

Позначајни се следните:

I ВЛОЖУВАЊА ВО ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ	215.506.740 ден
1. ВЛОЖУВАЊА ВО МАЛОПРОДАЖБА	188.667.503 ден
а) Вложувања во постојните бензински станици	156.193.213 ден
БС 001 ИНДУСТРИСКА	2.743.985
БС 002 ПАРТИЗАНСКА	2.381.804
БС 007 БС СИНГЕЛИЌ	67.697
БС 008 ВИЗБЕГОВО 1	64.575
БС 009 ВИЗБЕГОВО	172.104
БС 010 ТЕТОВО	1.768.473
БС 013 КУМАНОВО 1	52.856.165
БС 015 КРИВА ПАЛАНКА 1	423.557
БС 016 БИТОЛА 1	633.096
БС 017 БИТОЛА 2	4.538.329
БС 018 КАТЛАНОВО	28.400
БС 019 ДЕМИР ХИСАР	720.560
БС 022 БИЛЈАНИНИ ИЗВОРИ	80.830
БС 023 ПОДМОЉЕ	677.652
БС 025 ПРИЛЕП 1	309.735
БС 026 ПРИЛЕП 2	311.700
БС 028 КОЧАНИ 1	153.897
БС 029 КОЧАНИ 2	21.937
БС 034 ВЕЛЕС 1	1.143.945
БС 035 ВЕЛЕС 2	39.900
БС 036 ГРАДСКО 1	129.732
БС 037 НЕГОТИНО	3.712.896
БС 038 БС КАВАДАРЦИ	39.450
БС 039 ГЕВГЕЛИЈА 1	169.309
БС 042 ДЕМИР КАПИЈА	27.724
БС 043 БОГДАНЦИ	318.931
БС 044 ДОЈРАН	27.797
БС 045 ТРИ ЧЕШМИ ШТИП 1	55.722.334
БС 046 ГЕВГЕЛИЈА 2	39.900

БС 050 СТРУМИЦА	96.520
БС 053 ЛИСИЧЕ	25.706
БС 054 КИЧЕВО 1	439.058
БС 056 ГЕВГЕЛИЈА 3	251.378
БС 064 БУТЕЛ	170.047
БС 067 ДРАЧЕВО	49.010
БС 068 БС КИСЕЛА ВОДА	224.094
БС 072 ВЕЛЕС 3	28.258
БС 073 ШТИП 3	1.075.355
БС 074 ШТИП 4	234.999
БС 078 ДРЕНОВО	81.723
БС 081 РОМАНОВЦЕ	58.642
БС 082 ТЕТОВО	39.900
БС 083 КАВАДАРЦИ	38.625
БС 089 ГОСТИВАР	602.830
БС 090 МАВРОВО	24.574
БС 091 УДОВО 1	66.195
БС 093 ВАЛАНДОВО	27.797
БС 096 МАКЕДОНСКИ БРОД	324.757
БС 105 БИТОЛА 4	507.035
БС 114 БИГОРСКИ	785.413
БС 120 СТРУМИЦА 4	24.000
БС 121 ГРАДСКО 2	9.107.342
БС 133 БС ШТИП 8-МИ КИЛОМЕТАР	1.368.616
БС 135 ВЕЛГОШТИ ВИС	24.798
БС 139 ДЕЉАДРОВЦИ	1.319.291
БС 142 КРИВА ПАЛАНКА 2	39.900
БС 144 ТРАНСПОРТЕН ЦЕНТАР	522.152
БС 163 БУЧИЛА	236.142
БС 168 ВЕВЧАНИ	1.385.036
БС 169 КОЈЛИЈА	754.491
БС 192 ЖЕЛИНО	6.600.771
БС 193 ГРАДСКО 3	332.344
б) Вложувања во нови бензински станици	21.986.046 ден
БС 094 ПРИЛЕП 3	21.986.046
в) Останато	10.488.244 ден
ВЛОЖУВАЊА ВО ДУПЛЕКС ДИСПЕНЗЕРИ ЗА ТНГ	22.420
ВЛОЖУВАЊА ВО КАМЕРИ НА БЕНЗИНСКИ СТАНИЦИ	3.079.774
ВЛОЖУВАЊА ВО ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИ	93.981

ВЛОЖУВАЊА ВО НОВИ КОМПРЕСОРИ	3.780.000
ВЛОЖУВАЊА ВО НОВИ ЛЕД РЕФЛЕКТОРИ	998.822
ВЛОЖУВАЊА ВО ОПРЕМА ЗА ПОВРАТ НА ПАРЕА	103.250
ВЛОЖУВАЊА ВО ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ	863.772
ВЛОЖУВАЊА ВО ТОТЕМИ И ПИЛОНИ НА БС	1.010.080
ВЛОЖУВАЊА ВО УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА БЕНЗИНСКИ СТАНИЦИ	536.145

2. ВЛОЖУВАЊА ВО ГОЛЕМОПРОДАЖБА 26.839.237 ден

СКЛАД ИЛИНДЕН	7.265.875
РАБОТНА ЕДИНИЦА КУМАНОВО	734.008
ТНГ МИЛАДИНОВЦИ	4.891.828
СКЛАД ШТИП	27.797
РАБОТНА ЕДИНИЦА СТРУМИЦА	2.560
РАБОТНА ЕДИНИЦА КАВАДАРЦИ	21.919
РАБОТНА ЕДИНИЦА ОХРИД	75.862
АВИОСЕРВИС ОХРИД	604.564
АВИОСЕРВИС ПЕТРОВЕЦ	10.782.199
РАБОТНА ЕДИНИЦА КОЧАНИ	60.629
СКЛАД ТНГ ГОСТИВАР	2.367.791
РАБОТНА ЕДИНИЦА БИТОЛА	4.205

II ВЛОЖУВАЊА ВО НЕЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ 15.900.428 ден

ВЛОЖУВАЊА ХОТЕЛ МАВРОВО	35.136
ВЛОЖУВАЊА ХОТЕЛ СТРУГА	12.980.901
ВЛОЖУВАЊА ЦЕНТАР ДЕЛЛ	415.324
ВЛОЖУВАЊА ВО ТЕМКО	126.026
ВЛОЖУВАЊА ВО ЦЕНТАР ХОНДА	2.255.490
ВЛОЖУВАЊЕ ВО ЦЕНТАР ШПЕДИЦИЈА	87.551

III ОСТАНАТИ ВЛОЖУВАЊА 52.781.079 ден

1. ВЛОЖУВАЊА ВО ДЕЛОВНА ЗГРАДА - СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО	41.354.094
2. ВЛОЖУВАЊА ВО ДИРЕКЦИЈА ЗА ОДРЖУВАЊЕ, РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ	10.635.422
3. ВЛОЖУВАЊА ВО ДИРЕКЦИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА, КВАЛИТЕТ И ЕКОЛОГИЈА	791.563

ВКУПНО ВЛОЖУВАЊА ВО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА 284.188.247 ден

IV. ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ

Друштвото води резидуална политика на исплата на дивиденди. Друштвото прво ги планира средствата наменети за инвестирање, потоа ги оценува своите можности за финасирање, вклучувајќи ја можноста и за задолжување. Дивидендата што ќе биде дистрибуирана ќе биде еднаква на разликата меѓу можностите за финасирање и плановите за финансирање.

Согласно Одлуката бр. 0201-28/2-3 за плаќање на дивиденда по Годишна сметка на Друштвото за 2018 година, донесена на 23-тата Седница на Собранието на акционерите одржана на 8.6.2019 година, Друштвото изврши исплата на дивиденда на 8.7.2019 година.

Дивидендата е исплатена во бруто-износ од 135.348.200 денари, односно 1.300 денари бруто по акција.

V. ПОЛИТИКА НА ОДНОСОТ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА И ПОЛИТИКА НА УПРАВУВАЊЕТО СО РИЗИКОТ И ДРУГИ ИНДИКАТОРИ НА РАБОТЕЊЕТО

Тековното работење на Друштвото постојано е изложено на ризици од најразличен вид, особено од финансиски аспект, вклучувајќи и ризици од кредитирање поврзани со ефектите од промените на девизните курсеви и на каматните стапки. Друштвото придава особено внимание на непредвидливоста на пазарите при што работи на минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на работењето на Друштвото.

Управувањето со ризици го врши Управниот одбор врз основа на претходно одобрени политики и процедури.

Во продолжение се дадени некои позначајни индикатори за работењето на Друштвото во 2019 година:

ПРОФИТАБИЛНОСТ			
	О П И С	2019	2018
1	Однос на добивката пред оданочување и вкупната актива (во % со една децимала)	11,4%	10,5%
2	Однос на добивката за деловната година и вкупната актива (во % со една децимала)	10,3%	9,6%
3	Однос на добивката пред оданочување и капитал и резерви (во % со една децимала)	19,2%	19,5%
4	Однос на добивката за деловната година и капитал и резерви (во % со една децимала)	17,4%	17,7%
5	Добивка пред оданочување по работник (во денари)	528.353	480.563
6	Добивка за деловната година по работник (во денари)	478.556	437.390
7	Пренесена загуба и загуба за деловната година во однос на капитал и резерви (во % со една децимала)	0,0%	0,4%
8	Загуба за деловната година по работник (во денари)	0	0
9	Добивка за деловната година и амортизација во однос на вкупната актива (во % со една децимала)	13,2%	12,2%

ЕФИКАСНОСТ			
	О П И С	2019	2018
1	Денови на врзување на залихите (цел број)-однос помеѓу производот на вредноста на залихите и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	15	13
2	Денови на врзување на побарувањата (цел број) – однос помеѓу производот на вредноста на побарувањата и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	11	10
3	Денови на плаќање на обврските – однос помеѓу производот на вредноста на краткорочните обврски и бројот на деновите во годината спрема трошоците од редовното работење (цел број)	53	63

ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ			
	О П И С	2019	2018
1	Финансиска сигурност – учество на капиталот и резервите во вкупната пасива (во % со една децимала)	59,3%	54,0%
2	Степен на кредитна способност – однос помеѓу капиталот и резервите, долгорочни резервирања и долгорочни обврски со постојаните средства (во % со една децимала)	89,0%	74,4%
3	Степен на самофинансирање – однос помеѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и постојаните средства и залихите (во % со една децимала)	75,4%	66,4%
4	Степен на задолженост – однос на вкупните долгови со капиталот и резервите (во % со една децимала)	66,0%	81,8%

ЕКОНОМИЧНОСТ			
	О П И С	2019	2018
1	Однос помеѓу приходите и расходите од работењето (во % со една децимала)	104,1%	104,0%
2	Однос помеѓу финансиските приходи и финансиските расходи (во % со една децимала)	171,3%	118,0%
3	Однос помеѓу редовните и финансиските приходи и редовните и финансиските расходи (во % со една децимала)	104,4%	104,0%
4	Однос на добивката за деловната година и приходите од редовно работење (во % со една децимала)	3,9%	3,6%
5	Однос на добивката за деловната година и финансиските приходи (во % со една децимала)	604,6%	590,6%
6	Однос на загубата за деловната година и редовните и финансиските приходи (во % со една децимала)	0,0%	0,0%

ЛИКВИДНОСТ			
	О П И С	2019	2018
1	Моментна ликвидност – однос помеѓу паричните средства и хартиите од вредност и краткорочните обврски (во % со една децимала)	8,3%	7,3%
2	Тековна ликвидност - однос помеѓу тековните средства намалени за залихите и краткорочните обврски (во % со една децимала)	29,1%	23,7%
3	Општа ликвидност - однос помеѓу тековните средства и краткорочните обврски (во % со една децимала)	59,2%	44,9%

VI. ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ И ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

A. Назив и седиште на правното лице како заинтересирана страна

„ОИЛКО“ КДА - Скопје, ул. „10“ бр. 152 с. Миладиновци, Општина Илинден;

Б. Начин и постапка во која била одобрена зделката

По исполнување на условите од членот 457 и 460 од Законот за трговските друштва, зделката е одобрена со Одлука бр. 0201-28/4 за одобрување на зделка со заинтересирана страна, донесена на 23 - тата Седница на Собранието на акционерите на „Макпетрол“ АД Скопје одржана на 8.6.2019 година. Пред донесување на Одлуката, а во целост постапувајќи согласно член 460-а од Законот за трговските друштва, беше изготвен и доставен до Собранието Извештај за ангажман за уверување во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна на ОИЛКО КДА Скопје, изготвен од страна на овластен ревизор, Друштвото БЕНД ревизија и консалтинг ДОО Тетово, заведен под бр. 0302 - 2285/2 од 04.04.2019 година.

I МАКПЕТРОЛ АД – Скопје како продавач на стоки и давател на услуги ОИЛКО КДА – Скопје како купувач на стоки и корисник на услуги

П Р Е Д М Е Т	во денари без ДДВ	
	Одобрено со Одлука на Собрание	Остварено во 2019 година
Гориво за возила, потрошени материјали, делови и останати стоки и услуги	168.000.000	113.976.847
ВКУПНО:	168.000.000	113.976.847

**II МАКПЕТРОЛ АД Скопје е како купувач на стоки и корисник на услуги
ОИЛКО КДА – Скопје како продавач на стоки и давател на услуги**

ПРЕДМЕТ	во денари без ДДВ	
	Одобрено со Одлука на Собрание	Остварено во 2019 година
Транспортни услуги, закуп и останато	393.280.000	379.414.157
ВКУПНО :	393.280.000	379.414.157

VII. ИЗГЛЕДИ ЗА ИДНИОТ РАЗВОЈ НА МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ И НЕГОВИОТ ДЕЛОВЕН ПОТФАТ И АКТИВНОСТИТЕ ВО СФЕРАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО И РАЗВОЈОТ

Во 2020 година, МАКПЕТРОЛ АД -Скопје планира повеќе деловни потфати и активности во сферата на сопствениот развој:

- Проширување на мрежата на малопродажни објекти за автогас и КПГ – метан
- Реконструкција на дел од постојните бензински станици, согласно Планот за работа во 2020 година
- Изградба на една до две нови бензински станици и
- Инвестиции во складишен простор за нафтени деривати.

VIII. ИНФОРМАЦИЈА ВО ВРСКА СО СТЕКНУВАЊЕ СОПСТВЕНИ АКЦИИ

- Во 2019 година е извршено стекнување сопствени акции Согласно со Одлуката на акционерите за стекнување на сопствени акции со откуп бр. 0201-28/2-4 донесена на 23-тата Седница на Собранието на акционери одржано на 8.6.2019 година;
- Во 2019 година, Друштвото се стекна со 2.016 сопствени акции по номинален износ од 71.803 денари, со 1,79% учество во основната главнина на Друштвото и во вкупна противредност од 144.755.506 денари;
- Во претходната година, Друштвото се стекна со 4.704 сопствени акции по номинален износ од 41.143 денари, со 4,19% учество во основната главнина на Друштвото.
- Во предходните години, Друштвото се стекна со 10.818 сопствени акции по номинален износ од 44.346 денари, со 9,63% учество во основната главнина на Друштвото.

IX. ПРИМАЊА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР И НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ ОСТВАРЕНИ ВО 2019 ГОДИНА

Согласно одредбите од член 384 став 7 од ЗТД, МАКПЕТРОЛ АД Скопје објавува дека:

Во текот на 2019 година, членовите на Управниот одбор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје оствариле нето-примања по основ на плата и надоместоци на плата, по основ на други права, дел од учество во добивка, како и по основ на награди во вкупен износ од 41.239.999 денари.

Во текот на 2019 година, членовите на Надзорниот одбор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје, по основ на награда, оствариле нето-примања во вкупен износ од 1.920.000 денари.

Членови на Управниот одбор:

1. Андреја Јосифовски
2. Саша Лекиќ
3. Јован Трповски
4. Љупчо Георгиевски
5. Зоран Донеvски
6. Сашо Бошковски
7. Марија Јосифовска Спасовска



"МАКПЕТРОЛ"
Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтени деривати
Бр. 0501-20771
26 03 2020 20 год.
СКОПЈЕ 5



2019

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА УПРАВЕН ОДБОР
ЗА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ
НА МАКПЕТРОЛ АД И ПОДРУЖНИЦИ**

I. ГЛАВНИ ФАКТОРИ И ОКОЛНОСТИ КОИШТО ВЛИЈАЕЛЕ ВРЗ РАБОТЕЊЕТО, ПРОМЕНИ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО ВО ЧИШТО РАМКИ ДЕЈСТВУВА „МАКПЕТРОЛ“ АД СКОПЈЕ, ОДГОВОР НА ТИЕ ПРОМЕНИ И НИВНО ВЛИЈАНИЕ

Во 2019 година, во светот продолжи конфронтацијата помеѓу големите сили, како на политички така и на економски план. Состојбата во кризните региони (Украина, Сирија, Ирак, Либија, Иран и Балканот) е непроменета.

На економски план, САД отпочнаа трговска војна со Кина, а меѓусебните санкции на САД и ЕУ од една страна и Русија од друга, останаа во сила.

Обидите на САД да ја сопрат изградбата на двата гасовода „Северен поток 2“ и „Турски поток“, останаа без успех.

На светските берзи, цената на суровата нафта се движеше помеѓу 60 - 70 УСД/ барел.

Во 2019 година, и покрај решавањето на повеќедеценискиот спор околу името на нашата земја со Република Грција, Република Северна Македонија, за жал, не доби датум за отпочнување на преговори за членство во ЕУ.

Од друга страна пак, се потпиша Спогодба со НАТО која беше ратификувана од Парламентите на 28 земји членки на Алијансата, и по ратификација на истата од страна на Парламентите на Шпанија и на Република Северна Македонија, нашата земја ќе стане полноправна членка на НАТО.

Во 2019 година, Република Северна Македонија не бележи поголем напредок на економски план.

БДП бележи раст од 3,6%, трговскиот дефицит во размената со странство е на високо ниво, како и задолженоста на земјата кај странските и кај домашните кредитори.

На предлог на Владата на РСМ, во Собранието беа изгласани измени во даночната политика, со кои од 2020 година се враќа примената на рамниот данок наместо прогресивното оданочување.

Во 2019 година истече важноста на 20-годишниот купопродажен Договор на Рафинеријата ОКТА, со што престана да важи и Методологијата за формирање на рафинериските цени на нафтните деривати во земјата. Од тие причини, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги донесе нова методологија за формирање на малопродажните цени на нафтните деривати со примена од 27.5.2019 година.

Со новата методологија, за првпат по 15 години, се зголемија трговската маржа и трошоците за транспорт на нафтните деривати во земјата. Маржата кај светлите нафтени деривати (моторни бензини и дизел горива) се зголеми од 3,2 на 5,6 ден /литар, кај мазутот од 0,4 на 1,0 ден /килограм, додека транспортните трошоци кај моторните бензини и дизелот се зголемија од 0,5 на 0,75 ден/литар.

Од друга страна, сè уште не е донесен ниту еден од подзаконските акти за регулирање на пазарот со нафтени деривати, предвидени во Законот за енергетика, и понатаму оставајќи простор од страна на надлежните државни институции за постоење висок процент на криминал во нафтениот бизнис.

Она што особено треба да се потенцира е увозот на нафтени деривати со несоодветен квалитет кој предизвикува енормно загадување на животната средина.

Во 2019 година продолжи наградната игра на МАКПЕТРОЛ - „Верна лојалност“, но истовремено продолжија и нападите на вооружените грабежи на малопродажните објекти на МАКПЕТРОЛ АД Скопје.

Спорот помеѓу МАКПЕТРОЛ АД Скопје и Владата на РСМ околу сопственичката структура во АД „ГАМА“ - Скопје конечно резултираше со договор двете страни да бидат сопственици со по 50%, а судските спорови да се повлечат.

Овој Договор беше постигнат во Виена, во ноември 2019 година, со посредство на Секретаријатот на Енергетската заедница.

Согласно Законот за Енергетика и Третиот енергетски пакет, во процесот на Медијација беше договорено и прифатено од двете страни, до 25.12.2019 година, Владата на РСМ да ја купи акцијата на МАКПЕТРОЛ АД во АД ГАМА - Скопје и да стане единствен сопственик на Системот за пренос на природен гас во земјата. За оваа трансакција, Владата на РСМ требаше да му плати 32.773.905 евра на МАКПЕТРОЛ АД Скопје, односно 50% од вредноста на АД ГАМА - Скопје, утврдена со проценка, изготвена од Бирото за судски вештачења.

За нас од непознати причини, Владата на РСМ не ја реализираше Спогодбата постигната во Виена, за што МАКПЕТРОЛ АД Скопје го извести Секретаријатот на Енергетската заедница. Каква ќе биде нивната реакција и кои мерки ќе бидат преземени кон РСМ, останува да се види.

II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТИГНАТИОТ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ НА МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ ВО 2019 ГОДИНА

- **Остварени вкупни приходи во однос на претходниот период, кратка анализа на приходите и расходите и на остварениот финансиски резултат;**


Во овој период, „МАКПЕТРОЛ“ АД - Скопје и подружниците остварија **вкупни приходи** во износ од 23,1 милијарди денари, кој е поголем од минатогодишниот за 885.2 милион денари, односно остварен е пораст од 4%. Во структурата на приходите, најголем удел со 98,1% имаат приходите од продажба, од коишто 92,7% приходи се остваруваат од продажба на домашниот пазар.

Во истиот период, остварени се **вкупни расходи** во висина од 22,1 милијарди денари што претставува зголемување во однос на минатата година за 768 милиони денари или 3,6%.


На крајот на овој период, Друштвото и подружниците остварија позитивни финансиски резултати искажани преку **добивка** пред оданочување во износ од 968,2 милиони денари, односно добивка по оданочување во износ од 875,8 милион денари, која е поголема 13,3% од остварената добивка минатата година кога изнесуваше 773,2 милион денари.

Податоците за остварените вкупни приходи, бруто и нето добивките по години за Макпетрол АД и подружниците се прикажани во следниве табели и графикони:

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	во 000 ден.			
	2016	2017	2018	2019
ПРИХОДИ	16.725.214	19.011.980	22.179.088	23.064.360
РАСХОДИ	16.299.727	18.668.547	21.328.180	22.096.176



ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	во 000 ден.			
	2016	2017	2018	2019
БРУТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	425.487	343.433	850.908	968.184
ДАНОК НА ДОБИВКА	35.343	28.942	77.717	92.406
НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	390.144	314.491	773.191	875.778



Податоците за остварените бруто и нето добивки за Макпетрол АД и подружниците поединечно се прикажани во следнава табела:

Друштво во консолидација	добивка/загуба пред оданочување	данок на добивка	добивка/загуба после оданочување
Макпетрол АД - Скопје	969.528.077	91.377.165	878.150.912
Макпетрол Пром-Гас ДООЕЛ	14.641.547	1.029.445	13.612.102
Шампион Макпетрол ДООЕЛ	-3.342		-3.342
Телевизија Макпетрол Телма ДООЕЛ	-21.912.978		-21.912.978
Petrolmak Solun	9.990.611		9.990.611
Макпетрол ДОО Београд	1.038.488		1.038.488
Вкупно	973.282.403	92.406.610	880.875.793
пребивање меѓусебно	-14.770.003		-14.770.003
ОИЛКО КДА - конс. по метод на главнина	9.671.818		9.671.818
Се вкупно	968.184.218	92.406.610	875.777.608
добивка од повт. мерење на фин. средст.			105.511.920
загуба од преведување од странско работ.			-215.000
КОНСОЛИДИРАНА ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА			981.074.528

Основни **причини** за остварената **добивка** се следниве:

1. Зголемената продажба на енергенси во малопродажбата, особено продажбата на светлите деривати и метанот за 4% во споредба со минатата година и зголемување за 12% на прометот на останатиот малопродажен асортиман (ДАС).

Трендот на пораст на прометот на малопродажните објекти во извештајниот периодот е прикажан во следнава табела:

ПРОМЕТ НА МАЛО ПО КВАРТАЛИ ВО 2019 ГОДИНА

Деривати	2019					ВО	Индекс 19/18
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Вкупно	2018	
Бензини	10.536	12.729	16.109	12.198	51.572	49.972	103
Дизели	39.456	46.247	57.292	46.959	189.954	181.635	105
Бутан-пропан	995	977	1.131	1.200	4.303	3.935	109
Автоплин	3.689	4.376	4.918	4.411	17.394	17.050	102
Метан	124	141	193	232	690	403	171
Вкупно	54.800	64.470	79.643	65.000	263.913	252.995	104

- 2. Зголемување** на приходи од продажба на странски пазар за 15% ;
- 3. Зголемување** на залихите на готови производи и на недовршено производство за 479 %;
- 4. Зголемување** на останатите оперативни приходи за 75% при што најголемо учество имаат капиталната добивка и други приходи;
- 5. Зголемување** на приходи од вложувања, камати и курсни разлики во однос на истиот период од минатата година за 10%;
- 6. Зголемување** на оперативната добивка за 9%;
- 7. Намалените** расходи по основ на камати за 24%;
- 8. Зголемување** на добивките на Petrolmak Solun, Макпетрол ДОО Београд со истовремено задржување на приближно исто ниво на висина на добивка на Макпетрол Пром-Гас ДООЕЛ коишто износи се пребиваат со остварената загуба на Телевизија Макпетрол Телма ДООЕЛ.

Вкупниот обем на остварената продажба на трговската стока на Друштвото во 2019 година споредена со минатогодишната и планираната се прикажани во следниве табела и графикон:

ПРОДАДЕНА ТРГОВСКА СТОКА ВО 2019

Единична мера	Остварено 2019			Остварено 2018			План 2019			Индекси		
	Вкупно	Мало	Големо	Вкупно	Мало	Големо	Вкупно	Мало	Големо	ост.	план.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(2/5)	(2/8)	
Бензини	тони	52.036	51.572	464	50.517	49.972	545	48.803	48.229	574	103	107
Дизели	тони	199.088	189.954	9.134	192.061	181.635	10.426	196.001	185.501	10.500	104	102
Мазут	тони	5.981		5.981	6.985		6.985	8.000		8.000	86	75
Битумен	тони											
Млазно гориво	тони	27.196		27.196	22.943		22.943	24.030		24.030	119	113
Бутан-пропан	тони	4.954	4.303	651	4.522	3.935	587	4.678	4.078	600	110	106
Автоплин	тони	17.394	17.394		17.050	17.050		17.891	17.891		102	97
Вкупно деривати	тони	306.649	263.223	43.426	294.078	252.592	41.486	299.403	255.699	43.704	104	102
Биодизел	тони											
Глицерин-раст. пот.	тони											
Природен гас	тони	45.219		45.219	42.858		42.858	48.850		48.850	106	93
Природен гас	000м3	64.783		64.783	61.139		61.139	70.000		70.000	106	93
Метан	тони	1.448	690	758	800	403	197	581	401	180	241	249
Метан	000м3	2.074	989	1.086	858	575	281	832	574	258	242	249
Вкупно	тони	353.316	263.913	89.403	337.536	252.995	84.541	348.844	256.100	92.744	105	101
Масла	000 литри	1.178	1.123	55	1.137	1.085	52	1.167	1.110	57	104	101
Автомобили Honda	парчиња	38		38	50		50	50		50	76	76
Мотори Honda	парчиња	80	4	76	62	19	43	55	11	44	129	145
Резер. дел. Honda	ф.р.000 д.	16.112	7.783	8.329	17.539	8.074	9.465	17.000	8.500	8.500	92	95
Прих. од усл. од Honda	000 ден.	1.258			1.307			1.350			96	93
DELL	ф.р.000 д.	246.438	6.694	240.744	221.016	4.621	216.395	142.131	14.214	127.917	112	173
Прих. од усл. од DELL	000 ден.	3.376			3.111			857			109	394
Автогуми	парчиња	5.065	2.301	2.764	6.079	2.471	3.608	6.000	1.822	4.378	83	84
Останати стоки	ф.р.000 д.	1.969.837	1.962.087	7.750	1.759.400	1.751.686	7.714	1.804.936	1.798.272	8.664	112	109



Косолидиран Биланс на состојба

(Извештај за финансиската состојба)

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА - АКТИВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	6.226.127	6.289.796	101
Нематеријални средства	12.377	7.605	61
Материјални средства	4.090.645	4.046.986	99
Недвижности	3.009.887	3.096.624	103
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	673.865	699.882	104
Биолошки средства		0	0
Останати материјални средства	406.893	250.480	62
Вложувања во недвижности	28.234	28.503	101
Долгорочни финансиски средства	2.094.871	2.206.702	105
Вложувања во подружници			0
Вложувања во придружени претпријатија	604.794	614.466	102
Побарувања по дадени долгорочни заеми	6.321	2.968	47
Вложувања во хартии од вредност	1.483.756	1.589.268	107
Останати долгорочни финансиски средства			0
Долгорочни побарувања			0
Одложено даночно средство			0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	1.904.530	2.200.284	116
Залихи	778.602	975.746	125
Побарувања од купувачите	513.385	457.954	89
Останати побарувања	145.028	273.574	189
Краткорочни вложувања	116	0	0
Пари и парични еквиваленти	276.698	280.640	101
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	190.701	212.370	111
ВКУПНО СРЕДСТВА - АКТИВА	8.130.657	8.490.080	104

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	4.358.336	5.000.278	115
Основна главнина и ревалоризациони резерви	3.312.667	3.355.683	101
Резерви	323.617	517.140	160
Акумулирана добивка (загуба)	722.052	1.127.455	156
Малцински удел		0	0
ОБВРСКИ	3.772.321	3.489.802	93
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	3.769.684	3.337.699	89
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	434.117	437.272	101
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	2.636.279	2.185.463	83
Краткорочни резервирања		0	0
Обврски кон државата	84.690	106.459	126
Останати краткорочни обврски	469.044	483.090	103
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	145.554	125.415	86
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	2.637	152.103	5.768
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност			0
Обврски кон снабдувачи0 и останати долгорочни обврски		150.000	0
Останати долгорочни резервирања	2.637		0
Одложени даночни обврски		2.103	0
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ - ПАСИВА	8.130.657	8.490.080	104

Податоците искажани во **Консолидираниот Билансот на состојба** укажуваат на:

1. **Зголемување** на имотот на Групата за 4%;
2. **Зголемување** на капиталот на Групата за 15%
3. **Зголемување** на тековните средства на Групата за 16%
4. **Намалување** на обврските на Групата за 7,5%
5. **Намалување** на кредитната задолженост на Групата за 17%

III. ПОЛИТИКА НА ВЛОЖУВАЊА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗА ПОДДРШКА НА УСПЕШНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА „МАКПЕТРОЛ“ АД СКОПЈЕ

Во 2019 година, МАКПЕТРОЛ АД - Скопје реализираше вложувања во износ од 284.188.247 денари.

Позначајни се следните:

I ВЛОЖУВАЊА ВО ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ	215.506.740 ден
1. ВЛОЖУВАЊА ВО МАЛОПРОДАЖБА	188.667.503 ден
а) Вложувања во постојните бензински станици	156.193.213 ден
БС 001 ИНДУСТРИСКА	2.743.985
БС 002 ПАРТИЗАНСКА	2.381.804
БС 007 БС СИНГЕЛИК	67.697
БС 008 ВИЗБЕГОВО 1	64.575
БС 009 ВИЗБЕГОВО	172.104
БС 010 ТЕТОВО	1.768.473
БС 013 КУМАНОВО 1	52.856.165
БС 015 КРИВА ПАЛАНКА 1	423.557
БС 016 БИТОЛА 1	633.096
БС 017 БИТОЛА 2	4.538.329
БС 018 КАТЛАНОВО	28.400
БС 019 ДЕМИР ХИСАР	720.560
БС 022 БИЛЈАНИНИ ИЗВОРИ	80.830
БС 023 ПОДМОЉЕ	677.652
БС 025 ПРИЛЕП 1	309.735
БС 026 ПРИЛЕП 2	311.700
БС 028 КОЧАНИ 1	153.897
БС 029 КОЧАНИ 2	21.937
БС 034 ВЕЛЕС 1	1.143.945
БС 035 ВЕЛЕС 2	39.900
БС 036 ГРАДСКО 1	129.732
БС 037 НЕГОТИНО	3.712.896
БС 038 БС КАВАДАРЦИ	39.450
БС 039 ГЕВГЕЛИЈА 1	169.309
БС 042 ДЕМИР КАПИЈА	27.724
БС 043 БОГДАНЦИ	318.931
БС 044 ДОЈРАН	27.797
БС 045 ТРИ ЧЕШМИ ШТИП 1	55.722.334
БС 046 ГЕВГЕЛИЈА 2	39.900
БС 050 СТРУМИЦА	96.520

БС 053 ЛИСИЧЕ	25.706
БС 054 КИЧЕВО 1	439.058
БС 056 ГЕВГЕЛИЈА 3	251.378
БС 064 БУТЕЛ	170.047
БС 067 ДРАЧЕВО	49.010
БС 068 БС КИСЕЛА ВОДА	224.094
БС 072 ВЕЛЕС 3	28.258
БС 073 ШТИП 3	1.075.355
БС 074 ШТИП 4	234.999
БС 078 ДРЕНОВО	81.723
БС 081 РОМАНОВЦЕ	58.642
БС 082 ТЕТОВО	39.900
БС 083 КАВАДАРЦИ	38.625
БС 089 ГОСТИВАР	602.830
БС 090 МАВРОВО	24.574
БС 091 УДОВО 1	66.195
БС 093 ВАЛАНДОВО	27.797
БС 096 МАКЕДОНСКИ БРОД	324.757
БС 105 БИТОЛА 4	507.035
БС 114 БИГОРСКИ	785.413
БС 120 СТРУМИЦА 4	24.000
БС 121 ГРАДСКО 2	9.107.342
БС 133 БС ШТИП 8-МИ КИЛОМЕТАР	1.368.616
БС 135 ВЕЛГОШТИ ВИС	24.798
БС 139 ДЕЉАДРОВЦИ	1.319.291
БС 142 КРИВА ПАЛАНКА 2	39.900
БС 144 ТРАНСПОРТЕН ЦЕНТАР	522.152
БС 163 БУЧИЛА	236.142
БС 168 ВЕВЧАНИ	1.385.036
БС 169 КОЈЛИЈА	754.491
БС 192 ЖЕЛИНО	6.600.771
БС 193 ГРАДСКО 3	332.344
б) Вложувања во нови бензински станици	21.986.046 ден
БС 094 ПРИЛЕП 3	21.986.046
в) Останато	10.488.244 ден
ВЛОЖУВАЊА ВО ДУПЛЕКС ДИСПЕНЗЕРИ ЗА ТНГ	22.420
ВЛОЖУВАЊА ВО КАМЕРИ НА БЕНЗИНСКИ СТАНИЦИ	3.079.774
ВЛОЖУВАЊА ВО ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИ	93.981
ВЛОЖУВАЊА ВО НОВИ КОМПРЕСОРИ	3.780.000
ВЛОЖУВАЊА ВО НОВИ ЛЕД РЕФЛЕКТОРИ	998.822
ВЛОЖУВАЊА ВО ОПРЕМА ЗА ПОВРАТ НА ПАРЕА	103.250

ВЛОЖУВАЊА ВО ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ	863.772
ВЛОЖУВАЊА ВО ТОТЕМИ И ПИЛОНИ НА БС	1.010.080
ВЛОЖУВАЊА ВО УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА БЕНЗИНСКИ СТАНИЦИ	536.145

2. ВЛОЖУВАЊА ВО ГОЛЕМОПРОДАЖБА	26.839.237 ден
---------------------------------------	-----------------------

СКЛАД ИЛИНДЕН	7.265.875
РАБОТНА ЕДИНИЦА КУМАНОВО	734.008
ТНГ МИЛАДИНОВЦИ	4.891.828
СКЛАД ШТИП	27.797
РАБОТНА ЕДИНИЦА СТРУМИЦА	2.560
РАБОТНА ЕДИНИЦА КАВАДАРЦИ	21.919
РАБОТНА ЕДИНИЦА ОХРИД	75.862
АВИОСЕРВИС ОХРИД	604.564
АВИОСЕРВИС ПЕТРОВЕЦ	10.782.199
РАБОТНА ЕДИНИЦА КОЧАНИ	60.629
СКЛАД ТНГ ГОСТИВАР	2.367.791
РАБОТНА ЕДИНИЦА БИТОЛА	4.205

II ВЛОЖУВАЊА ВО НЕЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ	15.900.428 ден
--	-----------------------

ВЛОЖУВАЊА ХОТЕЛ МАВРОВО	35.136
ВЛОЖУВАЊА ХОТЕЛ СТРУГА	12.980.901
ВЛОЖУВАЊА ЦЕНТАР ДЕЛЛ	415.324
ВЛОЖУВАЊА ВО ТЕМКО	126.026
ВЛОЖУВАЊА ВО ЦЕНТАР ХОНДА	2.255.490
ВЛОЖУВАЊЕ ВО ЦЕНТАР ШПЕДИЦИЈА	87.551

III ОСТАНАТИ ВЛОЖУВАЊА	52.781.079 ден
-------------------------------	-----------------------

1. ВЛОЖУВАЊА ВО ДЕЛОВНА ЗГРАДА - СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО	41.354.094
2. ВЛОЖУВАЊА ВО ДИРЕКЦИЈА ЗА ОДРЖУВАЊЕ, РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ	10.635.422
3. ВЛОЖУВАЊА ВО ДИРЕКЦИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА, КВАЛИТЕТ И ЕКОЛОГИЈА	791.563

ВКУПНО ВЛОЖУВАЊА ВО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	284.188.247 ден
---	------------------------

IV. ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ

Друштвото води резидуална политика на исплата на дивиденди. Друштвото прво ги планира средствата наменети за инвестирање, потоа ги оценува своите можности за финасирање, вклучувајќи ја можноста и за задолжување. Дивидендата што ќе биде дистрибуирана ќе биде еднаква на разликата меѓу можностите за финасирање и плановите за финансирање.

Согласно Одлуката бр. 0201-28/2-3 за плаќање на дивиденда по Годишна сметка на Друштвото за 2018 година, донесена на 23-тата Седница на Собранието на акционерите одржана на 8.6.2019 година, Друштвото изврши исплата на дивиденда на 8.7.2019 година.

Дивидендата е исплатена во бруто-износ од 135.348.200 денари, односно 1.300 денари бруто по акција.

V. ПОЛИТИКА НА ОДНОСОТ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА И ПОЛИТИКА НА УПРАВУВАЊЕТО СО РИЗИКОТ И ДРУГИ ИНДИКАТОРИ НА РАБОТЕЊЕТО

Тековното работење на Друштвото постојано е изложено на ризици од најразличен вид, особено од финансиски аспект, вклучувајќи и ризици од кредитирање поврзани со ефектите од промените на девизните курсеви и на каматните стапки. Друштвото придава особено внимание на непредвидливоста на пазарите при што работи на минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на работењето на Друштвото.

Управувањето со ризици го врши Управниот одбор врз основа на претходно одобрените политики и процедури.

Во продолжение се дадени некои позначајни индикатори за работењето на Друштвото во 2019 година:

ПРОФИТАБИЛНОСТ			
	О П И С	2019	2018
1	Однос на добивката пред оданочување и вкупната актива (во % со една децимала)	11,40	10,47
2	Однос на добивката за деловната година и вкупната актива (во % со една децимала)	10,32	9,51
3	Однос на добивката пред оданочување и капитал и резерви (во % со една децимала)	19,36	19,52
4	Однос на добивката за деловната година и капитал и резерви (во % со една децимала)	17,51	17,74
5	Добивка пред оданочување по работник (во денари)	494.224	444.107
6	Добивка за деловната година по работник (во денари)	447.053	403.544
7	Пренесена загуба и загуба за деловната година во однос на капитал и резерви (во % со една децимала)	1,29	1,55
8	Загуба за деловната година по работник (во денари)	0	0
9	Добивка за деловната година и амортизација во однос на вкупната актива (во % со една децимала)	13,32	12,38

ЕФИКАСНОСТ			
ОПИС		2019	2018
1	Денови на врзување на залихите (цел број)-однос помеѓу производот на вредноста на залихите и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	16	13
2	Денови на врзување на побарувањата (цел број) – однос помеѓу производот на вредноста на побарувањата и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	12	11
3	Денови на плаќање на обврските – однос помеѓу производот на вредноста на краткорочните обврски и бројот на деновите во годината спрема трошоците од редовното работење (цел број)	53	63

ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ			
ОПИС		2019	2018
1	Финансиска сигурност – учество на капиталот и резервите во вкупната пасива (во % со една децимала)	58,90	53,60
2	Степен на кредитна способност – однос помеѓу капиталот и резервите, долгорочни резервирања и долгорочни обврски со постојаните средства (во % со една децимала)	90,31	75,40
3	Степен на самофинансирање – однос помеѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и постојаните средства и залихите (во % со една децимала)	76,16	67,02
4	Степен на задолженост – однос на вкупните долгови со капиталот и резервите (во % со една децимала)	67,28	83,21

ЕКОНОМИЧНОСТ			
ОПИС		2019	2018
1	Однос помеѓу приходите и расходите од работењето (во % со една децимала)	104,09	103,94
2	Однос помеѓу финансиските приходи и финансиските расходи (во % со една децимала)	154,38	103,88
3	Однос помеѓу редовните и финансиските приходи и редовните и финансиските расходи (во % со една децимала)	104,29	103,94
4	Однос на добивката за деловната година и приходите од редовно работење (во % со една децимала)	3,82	3,51
5	Однос на добивката за деловната година и финансиските приходи (во % со една децимала)	668,46	664,52
6	Однос на загубата за деловната година и редовните и финансиските приходи (во % со една децимала)	0,00	0,00

ЛИКВИДНОСТ			
О П И С		2019	2018
1	Моментна ликвидност – однос помеѓу паричните средства и хартиите од вредност и краткорочните обврски (во % со една децимала)	8,74	7,63
2	Тековна ликвидност - однос помеѓу тековните средства намалени за залихите и краткорочните обврски (во % со една децимала)	31,51	25,81
3	Општа ликвидност - однос помеѓу тековните средства и краткорочните обврски (во % со една децимала)	61,77	47,29

VI. ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ И ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

А. Назив и седиште на правното лице како заинтересирана страна

„ОИЛКО“ КДА - Скопје, ул. „10“ бр. 152 с. Миладиновци, Општина Илинден;

Б. Начин и постапка во која била одобрена зделката

По исполнување на условите од членот 457 и 460 од Законот за трговските друштва, зделката е одобрена со Одлука бр. 0201-28/4 за одобрување на зделка со заинтересирана страна, донесена на 23 - тата Седница на Собранието на акционерите на „Макпетрол“ АД Скопје одржана на 8.6.2019 година. Пред донесување на Одлуката, а во целост постапувајќи согласно член 460-а од Законот за трговските друштва, беше изготвен и доставен до Собранието Извештај за ангажман за уверување во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна на ОИЛКО КДА Скопје, изготвен од страна на овластен ревизор, Друштвото БЕНД ревизија и консалтинг ДОО Тетово, заведен под бр. 0302 - 2285/2 од 04.04.2019 година.

I МАКПЕТРОЛ АД – Скопје како продавач на стоки и давател на услуги ОИЛКО КДА – Скопје како купувач на стоки и корисник на услуги

ПРЕДМЕТ	во денари без ДДВ	
	Одобрено со Одлука на Собрание	Остварено во 2019 година
Гориво за возила, потрошени материјали, делови и останати стоки и услуги	168.000.000	113.976.847
ВКУПНО:	168.000.000	113.976.847

**II МАКПЕТРОЛ АД Скопје е како купувач на стоки и корисник на услуги
ОИЛКО КДА – Скопје како продавач на стоки и давател на услуги**

ПРЕДМЕТ	во денари без ДДВ	
	Одобрено со Одлука на Собрание	Остварено во 2019 година
Транспортни услуги, закуп и останато	393.280.000	379.414.157
ВКУПНО :	393.280.000	379.414.157

VII. ИЗГЛЕДИ ЗА ИДНИОТ РАЗВОЈ НА МАКПЕТРОЛ ГРУПАТА И НЕГОВИОТ ДЕЛОВЕН ПОТФАТ И АКТИВНОСТИТЕ ВО СФЕРАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО И РАЗВОЈОТ

Во 2020 година, МАКПЕТРОЛ АД -Скопје и подружниците планираат повеќе деловни потфати и активности во сферата на сопствениот развој:

- Проширување на мрежата на малопродажни објекти за автогас и КПГ – метан
- Реконструкција на дел од постојните бензински станици, согласно Планот за работа во 2020 година
- Изградба на една до две нови бензински станици и
- Инвестиции во складишен простор за нафтени деривати.
- Инвестиции во техничка и кадровска опременост на подружниците

VIII. ИНФОРМАЦИЈА ВО ВРСКА СО СТЕКНУВАЊЕ СОПСТВЕНИ АКЦИИ

- Во 2019 година е извршено стекнување сопствени акции Согласно со Одлуката на акционерите за стекнување на сопствени акции со откуп бр. 0201-28/2-4 донесена на 23-тата Седница на Собранието на акционери одржано на 8.6.2019 година;
- Во 2019 година, Друштвото се стекна со 2.016 сопствени акции по номинален износ од 71.803 денари, со 1,79% учество во основната главнина на Друштвото и во вкупна противредност од 144.755.506 денари;
- Во претходната година, Друштвото се стекна со 4.704 сопствени акции по номинален износ од 41.143 денари, со 4,19% учество во основната главнина на Друштвото.
- Во предходните години, Друштвото се стекна со 10.818 сопствени акции по номинален износ од 44.346 денари, со 9,63% учество во основната главнина на Друштвото.

IX. ПРИМАЊА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР И НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ ОСТВАРЕНИ ВО 2019 ГОДИНА

Согласно одредбите од член 384 став 7 од ЗТД, МАКПЕТРОЛ АД Скопје објавува дека:

Во текот на 2019 година, членовите на Управниот одбор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје оствариле нето-примања по основ на плата и надоместоци на плата, по основ на други права, дел од учество во добивка, како и по основ на награди во вкупен износ од 41.239.999 денари.

Во текот на 2019 година, членовите на Надзорниот одбор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје, по основ на награда, оствариле нето-примања во вкупен износ од 1.920.000 денари.

Членови на Управниот одбор:

1. Андреја Јосифовски
2. Саша Лекиќ
3. Јован Трповски
4. Љупчо Георгиевски
5. Зоран Донеvски
6. Сашо Бошковски
7. Марија Јосифовска Спасовска



The image shows seven handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal line corresponding to a name in the list. To the right of the signatures is a circular official stamp of the company. The stamp contains the text: 'Акционерско Друштво за промет со нафта и нафтови деривати' around the perimeter, 'МАКПЕТРОЛ' in the center, and 'СКОПЈЕ' below it. There is also a small number '2' in the center of the stamp.

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIV СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
20.6.2020 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 38 и 103 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXIV. седница, одржана на 20.6.2020 година, донесе

О Д Л У К А

за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2019 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2019 година

Член 1

Се усвојуваат:

- Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во деловната 2019 година и
- Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2019 година.

Годишните извештаи од ставот 1 на овој член се составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

"МАКПЕТРОЛ"
Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтени деривати
Бр. 0501-2813/
28. 04. 2020 20 год.
СКОПЈЕ 4



2019

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА НАДЗОРЕН ОДБОР

Надзорниот одбор, согласно надлежностите определени со Законот за трговските друштва (понатаму во текстот:ЗТД) и Статутот на Макпетрол АД Скопје (понатаму во текстот: Статутот) како орган овластен да врши надзор врз работата на Управниот одбор, во текот на 2019 година работеше објективно и професионално, извршувајќи ги надлежностите, согласно одредбите на ЗТД и на Статутот, при што во целост и во континуитет ја следеше работата на Управниот одбор на Макпетрол АД Скопје.

1.Следење и контрола над управувањето и раководењето со Друштвото во 2019 година

Надзорниот одбор, согласно овластувањата определени со ЗТД и со Статутот, редовно и целосно ја следеше работата на Управниот одбор, при што во целост и во континуитет беше во тек со секојдневното работење на Друштвото.

Надзорниот одбор е составен од членови кои се стручни и компетентни за одредени сегменти од работењето на Друштвото, што овозможи правилно и квалитетно следење на работата на Друштвото, односно раководењето и управувањето на Управниот одбор со Друштвото.

Во текот на работењето, Надзорниот одбор беше целосно и навремено информиран за работењето на Друштвото, преку периодични извештаи изготвени од стручните служби и од Управниот Одбор .

Надзорниот одбор ги разгледуваше периодичните извештаи и ги анализираше од сите аспекти, притоа компарирајќи ги со резултатите од минатата година, како и со планираните резултати.

Во својата работа, Надзорниот одбор на Друштвото ја вршеше контролната функција и преку Секторот за внатрешна ревизија кое е под директна надлежност на Надзорниот одбор. Годишниот извештај за 2019 година од Секторот за внатрешна ревизија е даден во прилог на овој Извештај.

2.Обем на контролата над управувањето и раководењето со Друштвото за 2019 година

Во текот на 2019 година, Надзорниот одбор одржа 16 (шестнаесет) седници на кои беше разгледувано управувањето со Друштвото од страна на Управниот одбор, при што носеше одлуки, даваше предлози и согласности на Управниот одбор, во рамките на своите овластувања, согласно ЗТД и Статутот.

Во 2019 година, Секторот за внатрешна ревизија спроведе 4 (четири) редовни ревизорски прегледи со издадени вкупно 19 (деветнаесет) препораки и активно ја следеше имплементацијата на издадените препораки.

Како генерален заклучок од спроведените постапки, Секторот за внатрешна ревизија издаде препораки до раководните лица за креирање и за спроведување интерни контроли и процеси, чија доследна имплементација ќе овозможи зголемување на ефикасноста во работењето.

Полугодишниот извештај на Секторот за внатрешна ревизија во која се презентирани активностите за периодот од 1 до 6 месец 2019 година, Надзорниот одбор го разгледа и утврди, со заедничка оценка на сите членови на Надзорниот одбор, дека Полугодишниот извештај е изработен согласно ЗТД и подзаконските акти.

Годишниот извештај за работата на Секторот за внатрешна ревизија за 2019 година е разгледан и усвоен од страна на Надзорниот одбор на седницата одржана на 21.2.2020 година, со заедничка оценка на сите членови на Надзорниот одбор дека Годишниот извештај е изработен согласно ЗТД, подзаконските акти и Годишниот план за 2019 година.

Надзорниот одбор го разгледа Годишниот план за работа на Секторот за внатрешна ревизија за 2020 година и го одобри истиот.

Надзорниот одбор, констатира дека Управниот одбор континуирано го следеше финансиското и материјално работење, приливот и одливот на средствата и притоа правилно ги согледуваше тековните услови на стопанисување и правилно преземаше мерки за ублажување на влијанието на неповолните услови во економијата на Република Северна Македонија врз работењето на Друштвото.

Управниот одбор, навремено и во согласност со ЗТД, ги има доставено до Надзорниот одбор Годишната сметка и Финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година, Извештајот на независните ревизори заедно со нивното мислење за објективноста на финансиските извештаи за 2019 година, Годишниот извештај на Управниот одбор за работата на Друштвото во 2019 година, како и Предлог-одлуката за распоредување на добивката според Годишната сметка на Друштвото за 2019 година.

Надзорниот одбор ги разгледа доставените материјали од страна на Управниот одбор, ги усвои со едногласно донесени одлуки и е согласен да се достават до Собранието на акционери на Друштвото на разгледување и одлучување.

На истата седница Надзорниот одбор го утврди и овој текст на Годишен извештај за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото во 2019 година.

Надзорниот одбор констатира дека во 2019 година Друштвото оствари вкупен приход во износ од 22,9 милијарди денари, со што е остварен пораст во однос на минатогодишниот од 4,1 %. Остварени се расходи во износ од 21,9 милијарди денари, односно пораст за истиот период од 3,8%. Друштвото оствари добивка по оданочување во износ од 878,1 милион денари, која е за 13% поголема во однос на минатата година, што се должи пред се на зголемената продажба на енергенси во малопродажба, особено продажбата на светлите деривати и метанот, како и значително зголемување на прометот на другиот малопродажен асортиман, за што треба да бидеме задоволни, а што е резултат на ангажманот на менаџерскиот тим, како и на сите вработени во Друштвото. Исто така зголемени се приходите од продажба на странскиот пазар за 15%. Зголемена е оперативната добивка за 9%, зголемени се приходи од вложувања, камати и курсни разлики во однос на истиот период од минатата година за 10%. Останатите оперативни приходи се зголемени за 75%, при што најголемо учество имаат капиталната добивка и други приходи. Остварениот финансиски резултат е 88% над планираниот. Надзорниот одбор констатира дека во Годишниот извештај на Управниот одбор за работата на Друштвото во 2019 година, реално и објективно се дадени резултатите од работењето на Друштвото.

Надзорниот одбор, ценејќи ги условите за работење и дејствување на Управниот одбор во 2019 година, оценува дека Управниот одбор во целост ги исполни своите надлежности дадени со Статутот и со ЗТД и му предлага на Собранието на акционерите на Макпетрол АД Скопје да го одобри работењето на секој член поединечно.

3. Резултатите од испитувањата извршени од ревизорите на Годишната сметка и на Финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година

Имајќи ги предвид обврските кои произлегуваат од ЗТД и од Статутот, извршена е ревизија на финансиските извештаи за 2019 година од страна на овластено, независно и реномирано друштво за ревизија „Grant Thornton“.

Ревизорите, преку своите извештаи, дадоа свое независно мислење за извршената ревизија на поединечните финансиски извештаи на Макпетрол АД Скопје, составени од Извештај за

финансиската состојба на 31 декември 2019 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што заврши во тој период, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки. Ревизијата е извршена во согласност со Меѓународните Стандарди за ревизија коишто бараат усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да биде планирана и извршувана на начин што ќе овозможи да се стекне разумно уверување дека поединечните финансиски извештаи не содржат материјално значајни грешки. Ревизијата вклучува спроведување на процедури, со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од процената на ревизорот, и истите вклучуваат процена на ризиците од постоење на материјално погрешни прикажувања во поединечните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и за објективно презентирање на поединечните финансиски извештаи на Друштвото, со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефикасноста на внатрешната контрола на Друштвото.

Мислењето на ревизорите е дека поединечните финансиски извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото до 31 декември 2019 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што заврши во тој период, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Ревизорите, поаѓајќи од одговорноста на Раководството на Друштвото, за изготвување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2019 година, во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва, се одговорни да изразат и мислење за конзистентноста на Годишниот извештај, со историските финансиски информации, објавени во Годишната сметка и во Финансиските извештаи на Друштвото, со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2019 година, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата од член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл.Весник на РМ број 158 од 2010 година).

Мислењето на ревизорите е дека и историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работетењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната

сметка и финансиските извештаи на Друштвото со состојбата на и за годината која завршува на 31 декември 2019 година.

**МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ
НАДЗОРЕН ОДБОР**

Претседател

Александар Спасовски



Членови:

1. Звонко Трифунов

2. Дејан Левески

3. Филип Чадиковски

независен член



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

за работата на Секторот за внатрешна ревизија
за периодот 01.01. - 31.12.2019 година

Доставен до:
- Надзорен Одбор
- Управен Одбор

февруари 2020 година

СОДРЖИНА

I.	Поставеност и усогласеност на внатрешната ревизија со законската регулатива	3
II.	Опис на извршени ревизорски прегледи во 2019 година	4
III.	Статус на наоди и препораки на Секторот за внатрешна ревизија од спроведени редовни ревизорски прегледи во 2019 година	5
IV.	Статус на имплементација на издадени препораки од ревизорски прегледи со датум на доспевање до 31.12.2019 година	5
V.	Вонредни ревизорски прегледи	6
VI.	Оценка на реализација на поставените цели со Годишниот план за работа на Секторот за внатрешна ревизија во 2019 година	6
VII.	Оценка на адекватноста и ефикасноста на системот на внатрешни контроли и општо мислење	7
VIII.	Дополнителни активности на внатрешната ревизија	8

I. Поставеност и усогласеност на внатрешната ревизија со законската регулатива

Организациската поставеност, правата и одговорностите на внатрешната ревизија се одредени од страна на Надзорниот Одбор на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје во согласност со член 415 - а од Законот за трговските друштва (Сл.весник на Р.М бр. 28/2004; 84/2005; 71/2006; 25/2007; 87/2008; 17/2009; 23/2009; 42/2010; 48/2010; 8/2011; 21/2011; 24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 120/2013; 187/2013; 38/2014; 41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015; 6/2016; 30/2016; 61/2016; и 120/18) и Меѓународните стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија (Сл.весник на Р.М бр.113/2014 година), а дефинирани се во Статутот, Повелбата за внатрешна ревизија и Правилникот за начинот на вршење на внатрешната ревизија во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје.

Годишниот извештај за работата на Секторот за внатрешна ревизија е изработен согласно член 415 - в од Законот за трговските друштва (Сл.весник на Р.М бр. 28/2004; 84/2005; 71/2006; 25/2007; 87/2008; 17/2009; 23/2009; 42/2010; 48/2010; 8/2011; 21/2011; 24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 120/2013; 187/2013; 38/2014; 41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015; 6/2016; 30/2016, 61/2016 и 120/18).

Извештајот ќе се достави на разгледување до Надзорниот и Управниот Одбор на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје.

I.I. Дефиниција и цел на внатрешната ревизија

Внатрешната ревизија е независна и објективна активност на уверување и советување, дизајнирана да додаде вредност и да го подобри работењето на Друштвото. Внатрешната ревизија му помага на Друштвото да ги оствари своите цели, преку користење на систематски, дисциплиниран пристап за проценка и подобрување на ефективностата на управувањето со ризиците, контролите и процесите на раководење.

Дефиницијата на внатрешната ревизија ги наведува фундаменталните цели, природа и опфат на внатрешната ревизија.

Целта на внатрешната ревизија е навремена детекција, изолирање и елиминирање на идентификувани ризици, а како резултат на ефикасно функционирање на интерната ревизија, во значителна мера може да се подобри деловниот потфат на Друштвото.

II. Опис на извршени ревизорски прегледи во 2019 година

Ревизорските прегледи во 2019 година беа извршени согласно Годишниот план за работа, одобрен од Надзорниот Одбор на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје со Одлука бр.0203 - 1/1 од 16.01.2019 година.

Во 2019 година беа спроведени (4) редовни ревизорски прегледи во следниве организациони единици прикажани во табеларниот преглед, подолу.

Р.б.	Назив на ревизија	Организациона единица	Период на извршување	Бр. на препораки
1.	Користење на службени мобилни телефони во „Макпетрол“ А.Д. – Скопје	Дирекција за Стандардизација, квалитет и екологија	21.01.2019 - 15.02.2019 година	4 Одлука од НО со бр. 0203 - 25/2 од 20.05.2019 година со која се прифаќа Конечниот извештај
2.	Побарувања од деловни партнери во „Макпетрол“ А.Д. – Скопје	Дирекција за Големопродажба; Дирекција за правни работи	04.03.2019 - 22.05.2019 година	4 Одлука од НО со бр. 0203 - 34/1 од 21.10.2019 година со која се прифаќа Конечниот извештај
3.	Набавка на канцелариски материјали во „Макпетрол“ А.Д. – Скопје	Дирекција за Информатички технологии	14.08.2019 - 04.09.2019 година	6 Одлука од НО со бр. 0203 - 43/1 од 26.12.2019 година со која се прифаќа Конечниот извештај
4.	Плати во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје	Дирекција за финансии; Дирекција за ИТ; Дирекција за човечки ресурси и внатрешна контрола	30.10.2019 - 13.12.2019 година	5 Конечен извештај доставен на разгледување и одобрување до НО на Друштвото

III. Статус на наоди и препораки на Секторот за внатрешна ревизија од спроведени редовни ревизорски прегледи во 2019 година

Секторот за внатрешна ревизија врз основа на наодите од спроведените ревизии издаде вкупно деветнаесет (19) препораки за подобрување на работењето во организационите единици.

Од вкупно деветнаесет (19) издадени препораки, имплементирани се шест (6) препораки и тринаесет (13) се недоспеани.

IV. Статус на имплементација на издадени препораки од ревизорски прегледи со датум на доспевање до 31.12.2019 година

Вработените во Секторот континуирано ја следеа имплементацијата на издадените препораки од спроведените ревизорски прегледи во 2019 година и испратија дописи до ревидираните субјекти се со цел да се оцени статусот на нивна имплементација. Внатрешната ревизија оценува дека раководните лица преземаат соодветни мерки за имплементирање на препораките и истите се реализираат во рамки на дадените рокови.

IV.I. Табеларен преглед на статус на наоди и препораки на Секторот за внатрешна ревизија со датум на доспевање до 31.12.2019 година

Реден бр.	Организациона единица	Издадени	Имплементирани	Недоспеани
1	Дирекција за набавка	3	/	3
2	Дирекција за развој и инвестиции - Сектор за маркетинг и развој	1	1	/
3	Дирекција за големопродажба	1	1	/
4	Дирекција за стандардизација, квалитет и екологија	3	1	2
5	Дирекција за дополнителен асортиман	1	/	1
	Вкупно	9	3	6

V. Вонредни ревизорски прегледи

Секторот за внатрешна ревизија во текот на 2019 година не спроведе вонредни ревизорски прегледи.

VI. Оценка на реализација на поставените цели со Годишниот план за работа на Секторот за внатрешна ревизија во 2019 година

Секторот за внатрешна ревизија од вкупно пет (5) предвидени ревизорски прегледи со Годишниот план за 2019 година реализираше четири (4) прегледи и за истите предаде конечни извештаи до Надзорниот Одбор и ревидираните субјекти.

Ревизорскиот преглед со назив „Управување со ризици во „Макпетрол“ А.Д. – Скопје“ се одложува за првата половина од 2020 година поради оправдани причини образложени од страна на Дирекција за Стандардизација, квалитет и екологија.

VI.I. Реализирани редовни ревизорски прегледи

Редовни ревизорски прегледи кои беа реализирани се: „Користење на службени мобилни телефони во „Макпетрол“ А.Д. – Скопје“, „Побарувања од деловни партнери во „Макпетрол“ А.Д. – Скопје“, „Набавка на канцелариски материјали во „Макпетрол“ А.Д. – Скопје“ и „Плати во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје“.

VI.II. Полугодишен извештај за работата на Секторот за внатрешна ревизија за период 01.01. - 30.06.2019 година

Секторот за внатрешна ревизија согласно Законот за трговските друштва член 415 - в и Правилникот за начинот на вршење на внатрешната ревизија член 14 изработи Полугодишен извештај за работата на Секторот за внатрешна ревизија за период 01.01. - 30.06.2019 година и го достави на разгледување до Надзорен Одбор со архивски бр.0302 - 5365/1 од 02.09.2019 година и до Управен Одбор со архивски број 0302 - 5425/1 од 04.09.2019 година.

VI.III.Оценка на планираното време за контрола и евентуално отстапување

Секторот за внатрешна ревизија успешно реализираше четири (4) редовни ревизорски прегледи предвидени со Годишниот план за работа на Секторот за внатрешна ревизија за 2019 година. Постои отстапување од Годишниот план во однос на реализација на една (1) ревизија заради доставени објективни причини од претстојниот ревидиран субјект.

VII. Оценка на адекватноста и ефикасноста на системот на внатрешни контроли и општо мислење

Внатрешните контроли во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје се делат на четири (4) категории, односно превентивни, детективни, директивни и корективни и истите функционираат на високо, средно и ниско ниво.

Контролите на ниво на Друштво се препознаваат во организациската структура, воспоставените политики (планови, кодекс, прирачници, процедури, правилници, работни упатства, обрасци и записи), информациски систем, поделбата на должности, нивоата на одобрување и изборот на кадар.

Соодветноста на контролите резултира со навремена идентификација, мониторинг и управување со ризици.

При издавање на оценка на адекватноста и ефикасноста на системот на внатрешни контроли, Секторот за внатрешна ревизија се придржуваше кон барањата на Меѓународните стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија и смета дека присуството на внатрешни контроли одговара во однос на барањата и потребите на Друштвото.

Секторот за внатрешна ревизија нагласува дека реализирање на издадените препораки во целост од спроведените ревизорски извештаи во 2019 година ќе резултира со дополнително зајакнување на внатрешниот контролен систем на начин кој што ќе контрибуира кон остварување на целта на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје.

Општо мислење

Општото мислење за спроведените редовни ревизорски прегледи е професионално расудување на Раководителот на Секторот за внатрешна ревизија и истото е издадено врз основа на исходот од спроведените ревизорски прегледи во 2019 година.

При издавање на општото мислење за спроведените ревизорски прегледи внатрешната ревизија опфати:

- усогласеност со легислативата;
- усогласеност со интерни акти;
- идентификација и оценка на системот на внатрешни контроли;
- идентификација и проценка на ризици;
- испитување на економичноста, ефикасноста и ефективностa во работењето;
- комплетност и точност на документација;
- рационално користење на ресурси.

Земајќи го предвид горенаведениот опфат, издадените препораки беа во насока на документирање на ревидираните процеси согласно Интегрираниот менаџмент систем, дефинирање на обврски и одговорности, ажурирање на интерни политики и воведување на системски пакети се со цел зголемување на ефективностa на работните процеси при користење на службени мобилни телефони, наплата на побарувања, набавка на канцелариски материјали и изработка на плата во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје.

VIII. Дополнителни активности на внатрешната ревизија

Вработените во Секторот за внатрешна ревизија присуствуваа на следниве обуки организирани од Здружението на внатрешни ревизори и KNOW RISK Solutions:

- Анализа и подобрување на деловните процеси;
- Основни показатели за спроведување на ревизија на успешност;
- Практична примена на резултатите од спроведената ревизија на успешност.

**СЕКТОР
ЗА
ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
Раководител,**

Марјан Ивановски



„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIV СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
20.6.2020 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 38 и 65 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXIV. седница, одржана на 20.6.2020 година, донесе

О Д Л У К А

за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2019 година

Член 1

Писмениот извештај на Надзорниот одбор за резултатите од контролата во кој ги соопштува:

1. Начинот на кој извршил контрола над управувањето и раководењето со Друштвото за 2019 година;
2. Обемот на контролата над управувањето и раководењето со Друштвото за 2019 година и
3. Резултатите од испитувањата извршени од ревизорите на годишните сметки за 2019 година

СЕ УСВОЈУВА.

Извештајот од ставот 1 на овој член заведен под број 0501-2813/1 од 28.4.2020 година, е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIV СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
20.6.2020 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXIV. седница, одржана на 20.6.2020 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2019 година

Член 1

Се одобрува работата и водењето на работењето на Друштвото во 2019 година на членовите на Управниот одбор на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, поименично и поединечно овде наведени :

1.	Јосифовски	Андреја	- претседател
2.	Лекиќ	Саша	- член
3.	Трповски	Јован	- член
4.	Доневски	Зоран	- член
5.	Јосифовска Спасовска	Марија	- член
6.	Георгиевски	Љупчо	- член
7.	Бошковски	Сашо	- член

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIV СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
20.6.2020 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXIV. седница, одржана на 20.6.2020 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2019 година

Член 1

Се одобрува работата во 2019 година на членовите на Надзорниот одбор на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, поименично и поединечно овде наведени :

- | | | | |
|----|------------|------------|------------------|
| 1. | Спасовски | Александар | - претседател |
| 2. | Трифонов | Звонко | - член |
| 3. | Левески | Дејан | - член |
| 4. | Чадиковски | Филип | - независен член |

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIV СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
20.6.2020 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXIV. седница, одржана на 20.6.2020 година, донесе

О Д Л У К А

за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулирана добивка на Друштвото

Член 1

Износот од 115.215.000 денари што со Одлука на Собранието бр. 0201–28/2-4 од 08.06.2019 година од 23.седница на Собранието, Одлука бр. 0201-27/2-2 од 09.06.2018 година од 22.седница на Собранието и со Одлука бр. 0202–29/2-1 од 10.06.2017 година од 21.седница на Собранието, е распореден во дел за посебни резерви за стекнување сопствени акции со откуп, се враќа во акумулирана добивка поради нивното неискористување.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIV СОБРАНИЕ
Бр. 0201–
20.6.2020 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 384 и 483 од Законот за трговските друштва и членовите 38 и 105 од Статутот на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје, Собранието на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје на XXIV седница, одржана на 20.6.2020 година, донесе

О Д Л У К А

за распоредување на добивката по Годишна сметка на Друштвото за 2019 година

Член 1

Тековната добивка за 2019 година во износ од 878.150.912 денари и акумулираната добивка од претходни години во износ од 393.088.984 денари, односно добивка во вкупен износ од 1.271.239.896 денари се распоредува на:

1. Дел за задолжителна општа резерва	43.907.545 ден.
2. Дел за исплата на дивиденда	202.758.000 ден.
3. Дел за посебни резерви за стекнување сопствени акции со откуп	23.500.000 ден.
4. Дел за исплата на членовите на Управниот одбор	19.000.000 ден.
5. Дел за исплата на раководните лица	6.350.000 ден.
6. Дел за исплата на вработените	60.000.000 ден.
7. Дел за пренос на добивката во наредната година	915.724.351 ден.

Се овластува Надзорниот одбор на Друштвото да ги утврди критериумите и поединечните износи за исплата на делот од добивката наменет за членовите на УО.

Се овластува Управниот одбор на Друштвото да ги утврди критериумите и поединечните износи за исплата на делот од добивката наменет за раководните лица и вработените.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIV СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
20.6.2020 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 487 и 490 од Законот за трговските друштва и членот 108 од Статутот на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје, Собранието на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје на XXIV седница, одржана на 20.6.2020 година, донесе

О Д Л У К А

за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2019 година (Дивиденден календар)

Член 1

На акционерите на „МАКПЕТРОЛ“ А.Д. - Скопје се одобрува плаќање на дивиденда во висина од **202.758.000** денари бруто, односно **2.000** денари бруто за една акција.

Дивидендата ќе биде исплатена во пари.

Член 2

За **датум на пресек** на акционерската книга според која се определува листа на акционери кои имаат право на исплата на дивиденда се утврдува **21.7.2020 година**.

Член 3

За **последен ден** на тргување со право на дивиденда се утврдува **17.7.2020 година**.

Член 4

За **прв ден** на тргување без право на дивиденда се утврдува **20.7.2020 година**.

Член 5

Исплата на дивидендата ќе се изврши до **30.9.2020 година**.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIV СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
20.6.2020 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членот 333 од Законот за трговските друштва и членот 19 од Статутот на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје, Собранието на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје на XXIV седница, одржана на 20.6.2020 година, донесе

О Д Л У К А

за стекнување сопствени акции со откуп

Член 1

Од распоредените средства за посебни резерви за купување на сопствени акции, во износ од 23.500.000 денари, се одобрува купување сопствени акции до висина од една десетина од основната главнина на Друштвото, по најниска просечна цена за една акција од 30.000 денари, а по највисока просечна цена за една акција од 120.000 денари.

Член 2

Купувањето на сопствените акции ќе се изврши на начин кој ќе биде во согласност со законските прописи, во корист на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје во рок од 12 месеци од денот на донесувањето на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIV СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
20.6.2020 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членот 336 од Законот за трговските друштва и членот 18 од Статутот на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје, Собранието на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје на XXIV седница, одржана на 20.6.2020 година, донесе

О Д Л У К А

за отуѓување сопствени акции

Член 1

Се одобрува отуѓување на сопствени акции на Макпетрол АД Скопје стекнати до одржувањето на годишното собрание на Друштвото на ден 20.6.2020 година, како и акциите кои ќе бидат купени согласно Одлуката на собрание на Друштвото од 20.6.2020 година.

Постапката за отуѓување на сопствени акции ќе се спроведе согласно одредбите од Законот за хартии од вредност.

Член 2

Целта поради која се отуѓуваат сопствените акции е одржување стабилност на Друштвото и усогласување со законските одредби.

Номиналната вредност на една обична акција на Макпетрол АД Скопје изнесува 511,29 Евра.

Член 3

Сопствените акции кои се предмет на отуѓување се со право на глас, по принципот една акција дава право на еден глас во Собранието на Друштвото.

Член 4

Купувачите на сопствени акции на Макпетрол АД Скопје, ги стекнуваат сите права од акциите согласно Статутот на Друштвото и законските прописи со денот на уписот во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Согласно законските одредби и Статутот на Друштвото, обичните акции им даваат право на нивните сопственици:

1. Право на глас во Собранието на Друштвото;
2. Право на исплата на дел од добивката (дивиденда);
3. Право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата,

односно од стечајната маса на Друштвото.

Член 5

Собранието на Друштвото го овластува Управниот одбор на Макпетрол АД Скопје поблиску да го определи начинот на продажба, цената, која не може да биде пониска од 60.000 денари за една акција, и другите потребни активности и податоци утврдени во Законот за хартии од вредност како и да изврши измени и дополнување на оваа Одлука.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIV СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
20.6.2020 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 479 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „ Макпетрол” А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол” А.Д. – Скопје на XXIV.седница, одржана на 20.6.2020 година, донесе

О Д Л У К А

за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година

Член 1

За ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година се определува ревизорската куќа **Grant Thornton** од Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

"МАКПЕТРОЛ"
Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтени деривати
Бр. 0202-7/1
10.03.2020 20 год.
СКОПЈЕ 5

**ДО
НАДЗОРЕН ОДБОР НА
„МАКПЕТРОЛ“ А.Д.-СКОПЈЕ**

ПРЕДМЕТ: Известување

Врз основа на членот 459 од Законот за трговските друштва, ние членовите на Управниот одбор на „Макпетрол, А.Д.-Скопје:

1. Андреја Јосифовски, Претседател
2. Саша Лекиќ, член
3. Јован Трповски, член
4. Зоран Донеvски, член
5. Сашо Бошковски, член
6. Марија Јосифовска Спасовска, член

го **ИЗВЕСТУВАМЕ** Надзорниот одбор на „Макпетрол“ А.Д.-Скопје, дека секој од нас поединечно и сите заедно сме заинтересирана страна во зделката, согласно членот 457 од Законот за трговските друштва и имаме интерес истата да се договори/склучи со ОИЛКО КДА-Скопје. Ова од причина што Андреја Јосифовски и Саша Лекиќ се комплементари, Јован Трповски е командитор и член на Надзорниот одбор, Марија Јосифовска Спасовска има интерес да се склучи зделката, а сите останати членови се командитори во Друштвото ОИЛКО КДА-Скопје.

Подносители на Известувањето:

1. Андреја Јосифовски, Претседател
2. Саша Лекиќ, член
3. Јован Трповски, член
4. Зоран Донеvски, член
5. Сашо Бошковски, член
6. Марија Јосифовска Спасовска



"МАКПЕТРОЛ"
Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтени деривати
Бр. 0203-10/
13. 03. 2020. 20 / год.
СКОПЈЕ 4

**ДО
СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА
„МАКПЕТРОЛ“ А.Д.-СКОПЈЕ**

ПРЕДМЕТ: Известување


Врз основа на членовите 457 и 459, а во врска со членот 349 од Законот за трговските друштва, ние членовите на Надзорниот одбор на „Макпетрол,, А.Д.-Скопје:

1. Александар Спасовски, претседател
2. Звонко Трифунов, член
3. Дејан Левески, член
4. Филип Чадииковски, независен член

го **ИЗВЕСТУВАМЕ** Собранието на „Макпетрол“ А.Д.-Скопје дека секој од нас поединечно сме заинтересирана страна во зделката, согласно членот 457 од Законот за трговските друштва и имаме интерес да се склучи зделка за деловна соработка со ОИЛКО КДА Скопје.

Подносителите на Известувањето:

1. Александар Спасовски, претседател
2. Звонко Трифунов, член
3. Дејан Левески, член
4. Филип Чадииковски, независен член





"МАКПЕТРОЛ"
Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтени деривати
СКОПЈЕ

Друштво за ревизија:
**БЕНД РЕВИЗИЈА
И КОНСАЛТИНГ
ДОО**
Бр. 08-11812
16.04.2020 год.
ТЕТОВО

Примено:	21.04.2020		
Доп. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
	0302-2681/2		

Аргументи знак:	
Рок на издавање:	год.
200	год. Потпис:

ИЗВЕШТАЈ

ЗА

**АНГАЖМАН ЗА УВЕРУВАЊЕ ВО ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ
НА ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА
НА МАКПЕТРОЛ АД Скопје**

Април 2020



СОДРЖИНА

Опис	Страна
Изјава од овластениот ревизор	3
1. Извештај на независниот ревизор за разумно уверување	4
1.1. Идентификување и опис на информациите за предметната материја - Предмет на зделката со заинтересирана страна	4
1.2. Идентификување на критериумите според кои е оценета предметната материја	7
1.3. Методи на вреднување	8
1.4. Инхерентни ограничувања	10
1.5. Одговорност на менаџментот	10
1.6. Одговорност на ревизорот	11
1.7. Изјава дека ангажманот е усогласен со МСАУ 3000	11
1.8. Резиме на извршената работа – Извршени процедури и извори кои се користени за утврдување на релевантните податоци кои се предмет на анализа	12
1.9. Изјава за независност и компетентност	14
1.10. Специфични ограничувања кои влијаат на заклучокот	14
1.11. Суштински прашања утврдени од наша страна	14
1.12. Фактори на ризик	15
2. Заклучок	15
Прилози:	
- Предлог Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна ОИЛКО КДА - Скопје	
- Критериумите и методите на вреднување при дефинирање на зделката од одговорната страна	



ИЗЈАВА ОД ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР

Јас Апостолова Добрила Овластен ревизор вработена во Бенд Ревизија и Консалтинг ДОО Тетово, под полна (материјална, морална и кривична) одговорност изјавувам дека немам конфликт на интереси со “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје и дека во последните три години не сум давала консултантски услуги на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје во смисла на Правилникот за подетално пропишување на условите и потребната документација за исполнување на условите за овластен ревизор кој дава мислење во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна.

Изјавил:

Тетово 15,04,2020

Овластен ревизор: Добрила Апостолова



ИЗВЕШТАЈ ЗА АНГАЖМАН ЗА РАЗУМНО УВЕРУВАЊЕ ВО ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

**До
Собранието на акционери на
МАКПЕТРОЛ АД Скопје**

1. Извештај на независниот ревизор за разумно уверување

Ние бевме ангажирани од МАКПЕТРОЛ АД Скопје за да извршиме Ангажман за разумно уверување и да издадеме заклучок во врска со Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна ОИЛКО КДА - Скопје (во понатамошниот текст: зделка со заинтересирана страна) за Годишното Собрание на акционери за 2020 година за одобрување на зделката со заинтересирана страна.

1.1. Идентификување и опис на информациите за предметната материја - Предмет на зделката со заинтересирана страна

МАКПЕТРОЛ АД Скопје остварува деловна соработка со ОИЛКО КДА Скопје при што МАКПЕТРОЛ АД Скопје ќе користи услуги за транспорт во вредност од околу 458.110.000,00 денари, закуп на транспортни средства (вагон цистерни, цистерна и полуприколки ADRT PED SHMITZ CARGOBULL за транспортирање на батерии со боци за компримиран природен гас) во вредност од околу 30.000.000,00 денари, и купување на други стоки и услуги во вредност од околу 5.000.000,00 денари или вкупно 493.110.000,00 денари.

ОИЛКО КДА Скопје се јавува како купувач на гориво за возила во износ од 130.000.000,00 денари, други стоки и услуги и тоа, резервни делови и потрошен материјал во вредност од околу 15.000.000,00 денари, услуги преку верна картичка во вредност од околу 5.000.000,00 денари и останати стоки и услуги во вредност од околу 18.000.000,00 денари или вкупна вредност од 168.000.000,00 денари. Вкупната вредност на зделката изнесува 661.110.000,00 денари.

Според содржината оваа зделка со заинтересирана страна според член 460а точка (1) од Законот за трговските друштва претставува кумулативна вредност на меѓусебно поврзани зделки, но според последните ревидирани годишни финансиски извештаи **претставува 7.78% од вредноста на активата на друштвото значи не надминува 10% од активата.**

- Забелешка: според ревидираните ФИ на МАКПЕТРОЛ АД Скопје износот на активата по ФИ за 2019 година изнесува 8.494.490.851.00 денари

Овој ангажман врз основа на претходното претставува договорна ревизија согласно член 4 точка 3 од Законот за ревизија ("Службен весник на РМ" бр.158/10,135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15, 23/16 и 83/18) каде што е наведено: "**Договорна ревизија**" е незадолжително испитување, постапки, проверки и уверувања на годишната сметка, финансиските извештаи, консолидираната годишна сметка и на други финансиски информации, кои се вршат врз основа на договор во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC и други релевантни објави на IFAC прифатени и објавени во Република Северна Македонија со цел да се изрази мислење, заклучок или уверување во врска со нивната вистинитост и непристрасност и нивната усогласеност со прифатената и друга рамка за финансиско известување.



Временската точка за која се однесува оценката или мерењето на зделката е со датумот на Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна, а временскиот период на кој се однесува зделката е период од една година.

Според содржината оваа зделка претставува кумулативна вредност на меѓусебно поврзани идни зделки. Конкретната зделка со заинтересирана страна која е предмет на одобрување содржи перспективни финансиски информации предвидени со Планот на Друштвото.

Табеларниот преглед на зделката е во продолжение:

Опис на Зделката со заинтересирана страна :

– Висина на трансакции

I МАКПЕТРОЛ АД како купувач на стоки и услуги	Планирана Вредност 2020	%
1. Транспортни услуги	458,110,000.00	69.29%
1.1. Превоз на бензини и дизели	328,727,246.00	49.72%
1.2. Превоз на авио гориво	18,104,099.00	2.74%
1.3. Превоз на мазут	3,634,500.00	0.55%
1.4. Превоз на Автоплин и ТНГ	78,967,200.00	11.94%
1.5. Превоз на Плински Боци	17,959,500.00	2.72%
1.6. Превоз на Био дизел	3,306,908.00	0.50%
1.7. Масла и мазива	3,690,000.00	0.56%
1.8. Антифриз и кристал кар	2,214,000.00	0.33%
1.9. Останато	1,506,547.00	0.23%
2. Закуп на транспортни средства	30,000,000.00	4.54%
3. Останати стоки и услуги	5,000,000.00	0.76%
Вкупно	493,110,000.00	74.59%
Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2019	8,494,490,851.00	
% од активата	5.81%	
II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги		
4. Гориво за возила	130,000,000.00	19.66%
5. Резервни делови и потрошен материјал	15,000,000.00	2.27%
6. Услуги преку Верна картички	5,000,000.00	0.76%
7. Останати стоки и услуги	18,000,000.00	2.72%
Вкупно	168,000,000.00	25.41%
Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2019	8,494,490,851.00	
% од активата	1.98%	
СЕ ВКУПНО	661,110,000.00	100.00%
Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2019	8,494,490,851.00	
% од активата	7.78%	



Во споредбениот преглед во продолжение се дадени остварените зделки помеѓу двете друштва во периодот 2016 до 2019 година на годишно ниво како и планирани и остварени зделки по години, идентификуваните промени и нивниот процент во однос на активата на друштвото според ревидираните финансиски извештаи за претходните години.

Остварените зделки помеѓу двете друштва во периодот 2016 до 2019 година на годишно ниво, идентификуваните промени, како и планирани и остварени зделки по години и нивниот процент во однос на активата на друштвото според ревидираните финансиски извештаи за претходната година изнесува:

I „МАКПЕТРОЛ“ АД како купувач на стоки и услуги	Остварено во 2016 година	Остварено во 2017 година	Остварено во 2018 година	Остварено во 2019 година
Транспортни услуги	273,877,633	260,298,616	268,864,670	350,736,610
Закуп на деловен простор	258,716	258,742	258,358	0
Закуп на транспортни средства	23,986,193	26,023,737	26,634,909	28,209,503
Останати стоки и услуги				468,044
Вкупно	298,122,542	286,581,095	295,757,937	379,414,157

II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги	Остварено во 2016 година	Остварено во 2017 година	Остварено во 2018 година	Остварено во 2019 година
Гориво за возила	69,598,495	80,600,454	91,334,902	94,719,733
Резервни делови и потрошен материјал	9,294,531	10,733,759	9,461,723	9,683,958
Услуги преку Верна картички	2,587,929	2,735,728	3,181,745	2,785,366
Останати стоки и услуги	11,327,166	9,106,820	3,794,072	6,787,790
Вкупно	92,808,121	103,176,761	107,772,442	113,976,847

КУМУЛАТИВНА ВРЕДНОСТ НА ЗДЕЛКАТА	390,930,663	389,757,856	403,530,379	493,391,004
ИМОТ (АКТИВА)	7,511,106,541	7,798,322,811	8,137,001,008	8,494,490,851
% НА ЗДЕЛКА ВО ОДНОС НА ИМОТ	5.20%	5.00%	4.96%	5.81%
КУМУЛАТИВНА ВРЕДНОСТ НА ЗДЕЛКА ПО ОДЛУКА	551,207,100	492,660,000	516,640,000	561,280,000
% НА ЗДЕЛКА РЕАЛИЗИРАНО ПЛАНИРАНО	70.92%	79.11%	78.11%	87.90%
% НА ЗДЕЛКА ПО ОДЛУКА	7.34%	6.32%	6.35%	6.61%

I „МАКПЕТРОЛ“ АД како купувач на стоки и услуги	Остварено во 2016 година	Остварено во 2017 година	Остварено во 2018 година	Остварено во 2019 година
Вкупен приход	16,561,126,353	18,810,647,394	22,001,133,038	22,897,242,248
% на учество во вкупен приход	1.80%	1.52%	1.34%	1.66%
Вкупни расходи	16,150,427,135	18,481,694,106	21,146,210,704	21,927,714,171
% на учество во вкупни расходи	1.85%	1.55%	1.40%	1.73%

II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги	Остварено во 2016 година	Остварено во 2017 година	Остварено во 2018 година	Остварено во 2019 година
% на учество во вкупен приход	0.56%	0.55%	0.49%	0.50%
% на учество во вкупни расходи	0.57%	0.56%	0.51%	0.52%
% на учество на вкупната зделка во вкупен приход	2.36%	2.07%	1.83%	2.15%
% на учество на вкупната зделка во вкупни расходи	2.42%	2.11%	1.91%	2.25%



Нефинансиските информации како што е техничката опременост на возилата особено во делот на мерните инструменти, изградениот систем за сведување на минимум на разликите при прием, потоа системот за централизирано следење на сите функции на возила и полуприколки каде што се сместени дериватите, се предмет на поголеми инхерентни ограничувања отколку финансиските информации, даваат повеќе квалитативни карактеристики на оваа постапка и методите за утврдување на вредноста на зделката.

1.2. Идентификација на критериумите според кои е оценета предметната материја:

– Висина на трансакции

I „МАКПЕТРОЛ“ АД како купувач на стоки и услуги	Вредност 2020	%	Критериум
1. Транспортни услуги	458,110,000.00	69.29%	
1.1. Превоз на бензини и дизели	328,727,246.00	49.72%	Не повисоко од максимално утврдената од страна на регулаторна комисија за енергетика
1.2. Превоз на авио гориво	18,104,099.00	2.74%	Не повисоко од максимално утврдената од страна на регулаторна комисија за енергетика
1.3. Превоз на мазут	3,634,500.00	0.55%	Според утврдени тарифници и склучен договор со краен потрошувач
1.4. Превоз на Автоплин и ТНГ	78,967,200.00	11.94%	Според утврдени тарифници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад
1.5. Превоз на Плински Боци	17,959,500.00	2.72%	Според утврдени тарифници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад
1.6. Превоз на Био дизел	3,306,908.00	0.50%	Оваа услуга за превоз се јавува доколку Макпетрол врши продажба на био гориво (ФАМЕ) франко купувач и е составен дел на продажната цена.
1.7. Масла и мазива	3,690,000.00	0.56%	Според утврдени тарифници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад
1.8. Антифриз и кристал кар	2,214,000.00	0.33%	Според утврдени тарифници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад
1.9. Останато	1,506,547.00	0.23%	Според утврдени тарифници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад
2. Закуп на транспортни средства	30,000,000.00	4.54%	Не повисоко од дадена понуда од австриски оператор и квалитативни карактеристики
3. Останати стоки и услуги	5,000,000.00	0.76%	Според утврдени тарифници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад
Вкупно	493,110,000.00	74.59%	
Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2019	8,494,490,851.00		
% од активата	5.81%		
II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги			
	Вредност 2020	%	Критериум
4. Гориво за возила	130,000,000.00	19.66%	Не повисоко од максимално утврдената од страна на регулаторна комисија за енергетика
5. Резервни делови и потрошен материјал	15,000,000.00	2.27%	Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени
6. Услуги преку Верна картички	5,000,000.00	0.76%	Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени
7. Останати стоки и услуги	18,000,000.00	2.72%	Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени
Вкупно	168,000,000.00	25.41%	
Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2019	8,494,490,851.00		
% од активата	1.98%		
СЕ ВКУПНО	661,110,000.00	100.00%	
Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2019	8,494,490,851.00		
% од активата	7.78%		

**Процентуално учество на критериумите и карактеристиките во утврдената вредност на зделката:**

КРИТЕРИУМ -УЧЕСТВО	%	Извор
Не повисоко од максимално утврдената од страна на регулаторна комисија за енергетика	72.88%	Службен весник на РМ
Според утврдени тарифиници и склучен договор со краен потрошувач	0.55%	Договори со крајни купувачи
Регулирани цени	73.43%	
Според утврдени тарифници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад	11.94%	Договор и тарифници со важност во 2019 и 2020 година и Податоци од МАКАМ ТРАНС
Според утврдени тарифници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад	4.34%	-“-
Според слични цени на закуп	0.00%	Пазар 3
Не повисоко од дадена понуда од австриски оператор и квалитативни карактеристики.	4.54%	Понуда на оператор
Пазарни цени - надворешни докази	20.82%	
Надворешни докази	94.25%	
Останати стоки и услуги	2.72%	Договор и тарифници со важност во 2019 и 2020 година и изедначеност со други купувачи
Резервни делови и потрошен материјал -	2.27%	Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени и изедначеност со други купувачи
Останати стоки и услуги - Според утврдени тарифници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад	0.76%	Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени и изедначеност со други купувачи, и Податоци од МАКАМ ТРАНС
Останато по пазарни цени	5.75%	
СЕ ВКУПНО	100.00%	

Критериумите и карактеристиките се однесуваат само на елементите на деловите од оваа зделка и корисниците за кој е наменет извештајот.

Критериумите се дискутирани со комуникација по електронска пошта со малцински акционери избрани по метода на примерок на 27.03.2020 година

1.3. Во Предлог Одлуката на МАКПЕТРОЛ АД Скопје се користени анализи и извори на информации и се употребени следните методи на вреднување:

- 1) - Метода на вреднување на трошоци плус согласно со Тарифни таблици како составен дел на Деловната соработка . Со ваквиот пристап е добиена вредност од 661.110.000,00 денари во 2020 година.
- 2) - Метода на вреднување – Пакет и блок цени според типови на транспорт според релација и тоа едномерна (полно во еден правец, а празно на враќање); Радијална релација – со кружно опслужување на повеќе пунктови и Циклична релација- која се состои од една главна и повеќе помошни прстенести релации. Со ваквиот пристап е добиена вредност од 661.109.605,00 денари.
- 3) - Метода на вреднување на % на учество на транспортни трошоци во однос на остварен вкупен приход и остварени расходи во изминатиот период применет на планираните износи во 2020 година. Со ваквиот пристап е добиена вредност од 633.123.211,00 денари.
- 4) - Метода на вреднување според просечни цени во однос на планирани количини во 2020 година Со ваквиот пристап е добиена вредност од 692.478.714,00 денари.



5) Врз основа на користените методи на вреднување добиената вредност за предвидените количини се движи помеѓу од 633.123.211,00 денари и 692.478.714,00 денари.

6) Сите 4 употребени методи се значајни и релевантни, но заради можната флукуација на цената на нафтните деривати крајниот износ на зделката е утврден согласно со точка 7 во продолжение.

7) За определување на крајниот износ е користен критериумот за утврдување на вредноста врз основа на Регулирани и споредливи пазарни цени со други купувачи според планираните количини за транспорт на нафтени деривати и природен гас во делот на транспорт, најсоодветен понудувач од аспект на закуп на вагон цистерни и возила за транспорт на природен гас кога МАКПЕТРОЛ АД Скопје се наоѓа во улога на купувач и Регулирани и споредливи пазарни цени според калкулација на Макпетрол АД во услови кога МАКПЕТРОЛ АД Скопје се наоѓа во улога на продавач. Со ваквиот пристап вредностите на зделката се следни :

I МАКПЕТРОЛ АД како купувач на стоки и услуги	Планирана Вредност 2020	%
1. Транспортни услуги	458,110,000.00	69.29%
1.1. Превоз на бензини и дизели	328,727,246.00	49.72%
1.2. Превоз на авио гориво	18,104,099.00	2.74%
1.3. Превоз на мазут	3,634,500.00	0.55%
1.4. Превоз на Автоплин и ТНГ	78,967,200.00	11.94%
1.5. Превоз на Плински Боци	17,959,500.00	2.72%
1.6. Превоз на Био дизел	3,306,908.00	0.50%
1.7. Масла и мазива	3,690,000.00	0.56%
1.8. Антифриз и кристал кар	2,214,000.00	0.33%
1.9. Останато	1,506,547.00	0.23%
2. Закуп на транспортни средства	30,000,000.00	4.54%
3. Останати стоки и услуги	5,000,000.00	0.76%
Вкупно	493,110,000.00	74.59%
Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2019	8,494,490,851.00	
% од активата	5.81%	
II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги		
4. Гориво за возила	130,000,000.00	19.66%
5. Резервни делови и потрошен материјал	15,000,000.00	2.27%
6. Услуги преку Верна картички	5,000,000.00	0.76%
7. Останати стоки и услуги	18,000,000.00	2.72%
Вкупно	168,000,000.00	25.41%
Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2019	8,494,490,851.00	
% од активата	1.98%	
СЕ ВКУПНО	661,110,000.00	100.00%
Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2019	8,494,490,851.00	
% од активата	7.78%	

Критериумите и методите на вреднување при дефинирање на зделката се во прилог на овој извештај.



1.4. Инхерентни ограничувања - ограничувања кои постојат заради неможност да се влијае и контролира вкупниот деловен амбиент, технички карактеристики и опременост на возила, ефективност на интерните контроли и слично.

- Отсутноста на перфектен пазар, воспоставена пракса за споредба за различни, но прифатливи техники за мерење може да резултира со материјално различно вреднување и може да влијае на споредливоста.
- Според содржината оваа зделка претставува кумулативна вредност на меѓусебно поврзани идни зделки. Конкретната зделка со заинтересирана страна која е предмет на одобрување содржи перспективни финансиски информации предвидени со Планот на Друштвото. Заради ваквата состојба дури и да се случат настаните кои се предвидени со хипотетичките претпоставки во однос на предвидената зделка, сепак фактичките резултати веројатно ќе се разликуваат од проекцијата бидејќи други предвидени настани не се случуваат како што се очекува (флукуација на цената на дериватите и физички обем на транспорт).
- Флукуација на цената на дериватите во 2018, 2019 и на почетокот на 2020 година
- Пандемијата предизвикана од вирусот ковид 19 силно влијае на понудата и побарувачката како и на цената на нафтените деривати, заради што фактичките резултати веројатно ќе се разликуваат од проекцијата бидејќи други предвидени настани не се случуваат како што се очекува (флукуација на цената на дериватите и физички обем на транспорт во однос на влијанието на пандемијата предизвикана од вирусот ковид 19)

1.5. Одговорност на менаџментот

Страните корисници на зделката со заинтересирана страна се обелоденети во Предлог одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна.

Заинтересираните страни во зделката со заинтересирана страна се обелоденети во Заклучокот на Управниот одбор бр. 0202-6/5 и Известувањето на членовите на Управниот Одбор бр. 0202-7/1 до Надзорниот Одбор од 10.03.2020 година како и Заклучокот на Надзорниот одбор бр. 0203-9/3 и Известувањето на членовите на Надзорниот одбор до Собранието бр. 0203-10/1 од 13.03.2020 врз основа Законот за Трговски Друштва.

Управниот Одбор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје е одговорен за подготовка на Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна во согласност со критериумите на Законот за трговски друштва и Законот за хартии од вредност, а посебно дека:

- зделката со заинтересирана страна е во согласност со важечките прописи во земјата
- зделката со заинтересирана страна е фер односно вредноста на зделката е утврдена според пазарните услови во согласност со важечките прописи во земјата
- во зделката со заинтересирана страна не постои несразмерност во заемните давања на страните
- во зделката со заинтересирана страна не постојат некои други факти и околности кои би можеле да претставуваат основ за причинување на штета
- во досегашните финансиски извештаи на МАКПЕТРОЛ АД Скопје реално се прикажани врските и зделките со заинтересирани страни
- од согледаните ризик фактори при реализирање на предметната зделка со заинтересирана страна не постојат индикации од аспект на можна измама и манипулација



Одговорноста вклучува и селекција и примена на соодветните методи и критериуми за подготовка на предлогот за уверување и употреба на претпоставките и проценките на индивидуалната одржливост на заклучоците во рамки на дадените околности. Одговорноста вклучува и дизајнирање и имплементација на системи и процеси релевантни за подготовка на предлогот.

1.6. Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да спроведеме ангажман за разумно уверување со цел да дадеме заклучок врз основа на нашата работа врз основа на нашите постапки за тоа :

- дали зделката со заинтересирана страна е во согласност со важечките прописи во земјата,
- дали зделката со заинтересирана страна е фер односно дали вредноста на зделката е утврдена според пазарни услови,
- дали постои несразмерност во заемните давања на страните,
- дали постојат и некои други факти и околности кои би можеле да претставуваат основ за причинување на штета,
- дали во досегашните Финансиски Извештаи на друштвото реално се прикажани врските и зделките со заинтересирани страни,
- дали и какви ризик фактори постојат при реализирање на предметната зделка со заинтересирана страна, особено од можна измама и манипулација.
- да дадеме препорака до малцинските акционери дали да ја поддржат зделката со заинтересирана страна согласно со Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапката за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии хартии од вредност котираат на берза (Сл. Весник на РМ 182/2015)

Ние ја извршивме нашата работа во согласност со меѓународниот стандард за уверување 3000 врз основа на добиените податоци до 15,04,2020 година. Овој стандард бара од нас да ги исполниме етичките барања и да го планираме и извршиме ангажманот за разумно уверување врз основа на материјалните аспекти за да го изразиме нашиот заклучок за ангажманот за уверување за тоа дали зделката во сите материјални аспекти е во согласност со критериумите на Законот за трговски друштва и Законот за хартии од вредност како и да дадеме препорака до малцинските акционери дали да ја поддржат зделката со заинтересирана страна.

Нашиот извештај е изготвен со цел да им помогне на акционерите на МАКПЕТРОЛ АД Скопје да ја оценат валидноста на Предлог Одлуката во однос на одобрување на зделка со заинтересирана страна врз основа на тврдењата на одговорната страна.

Овој Извештај вклучувајќи го и заклучокот, е подготвен за целите на усогласеност со рамката за трансакции со поврзани страни на МАКПЕТРОЛ АД Скопје. Ние не прифаќаме или превземаме одговорност кон никој друг освен кон акционерите на МАКПЕТРОЛ АД Скопје.

1.7. Изјава дека ангажманот е извршен согласно со МСАУ 3000

Овој извештај е изготвен во согласност со Меѓународниот стандард за уверување (МСАУ 3000), ангажмани за уверување кои не се ревизии или проверка на историски информации, кои се издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување, одредбите од членот 460-а став 2 а в.в. со став 3 од Законот за трговски друштва и Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии акции котираат на берза (Сл. Весник на РМ 67/2013)и



Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапката за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии хартии од вредност котираат на берза (Сл. Весник на РМ 182/2015)

Овој извештај се однесува на изнесеното во Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна по однос на точка на дневниот ред од Годишното Собрание на акционери за 2020 година и не се однесува на работењето на Компанијата како целина.

1.8. Резиме на извршената работа - Извршени процедури и извори кои се користени за утврдување на релевантните податоци кои се предмет на анализа

Во согласност со рамката на нашиот ангажман при нашата работа покрај другото ги спроведовме следните процедури и ги користевме следните извори на податоци:

- Интервју на повисокиот менаџмент, одговорен за подготовка на Предлог Одлуката за издржаност на зделката со заинтересирана страна.
- Интервју на одговорните лица за одредени делови на Предлог Одлуката за издржаност на зделката со заинтересирана страна.
- Увид и анализа на декларираниите износи во Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна.
- Утврдување на процент на износот на зделката со заинтересирана страна согласно со член 460а точка (1) од Законот за трговските друштва во однос на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.
- Увид и утврдување во однос на тоа дали во досегашните Финансиски Извештаи на Друштвото реално се прикажани врските и зделките со заинтересирани страни.
- Преглед и анализа на склучени договори и тарифни таблици, помеѓу Макпетрол АД и “ОИЛКО” КДА кои се релевантни за зделката со заинтересирана страна која е предмет на одобрување.
- Утврдување на вредноста на зделката со заинтересирана страна според утврдените критериуми, по делови и целосно врз основа на тестирање според метода на примерок согласно со член 460а од Законот за трговските друштва, бидејќи станува збор за кумулативни вредности на меѓусебни поврзани зделки.
- Увид и анализа на добиените податоци од Деловниот план на МАКПЕТРОЛ АД Скопје за 2020 година за вредноста на зделката со заинтересирана страна според Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна.
- Увид во постапка по јавен повик бр. 829 од 11.02.2020 година за услуга и закуп на вагон цистерни полуприколки за сопствени потреби, за период од една година за вршење на транспорт на светли и темни нафтени деривати, ТНГ и КПП (компримиран природен гас).
- Увид и анализа на одлука на ТАРИФА по видови на приклучни возила изразени во евра без пресметан ДДВ како просечен износ на авто ден од МАКАМ ТРАНС Скопје.
- Комуникација преку електронска пошта со дел од малцинските акционери од 27.03.2020 до 30.03.2020 по однос на критериумите, карактеристиките и вреднувањето на зделката
- Увид во Записник од 10,03,2020 година бр. 0202-6 на Управниот одбор на Макпетрол АД Скопје
- Увид во Заклучок број 0202-6/5 од 10,03,2020 и Известување бр. 0202-7/1 од 10,03,2020 на членовите на Управниот Одбор на Макпетрол АД Скопје
- Увид во Записник бр. 0203-9 од 13,03,2020 година на Надзорен одбор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје



- Увид во Заклучок број 0203-9/3 од 13.03.2020, Известување до собрание бр. 0203-10/1 од 13.03.2020 на членовите на Надзорниот Одбор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје
- Спротивставување на трошоци за транспорт по години како износи од извршените одлуки за зделка со заинтересирана страна во однос на остварени приходи и расходи на друштвото
- Увид во Извештај на ревизорите на Финансиските извештаи за 2018 и 2019 година
- Анализа на флукуацијата на цената на дериватите во 2017, 2018 и 2019 година според објавените податоци во Службен Весник на Република Македонија
- Аналитички и суштински постапки на проверка на податоците за остварени меѓусебни трансакции во 2018 и 2019 година.
- Увид во склучени договори за превоз ОИЛКО КДА со други купувачи.
- Конфирмација на меѓусебните побарувања и обврски
- Известување за непостоење на судски спорови во врска со зделката со заинтересирана страна.



1.9. Изјава за независност и компетентност

Нашиот ангажман го извршивме во согласност со Кодексот на етика на професионалните сметководители.

Ние потврдуваме дека нашиот ангажман го извршивме согласно со меѓународниот стандард за уверување 3000.

1.10. Специфични ограничувања кои влијаат на заклучокот

Не постојат било какви специфични ограничувања кои влијаат на формирање на заклучокот.

1.11. Суштински прашања утврдени од наша страна, кои се однесуваат на конкретната зделка:

- Во текот на нашата работа утврдивме дека во Република Македонија е ограничена конкуренцијата во однос на постоење на друг поединечен субјект со можност за комплетно опслужување на Макпетрол АД со расположливи транспортни капацитети во делот на транспорт на нафтени деривати, авто плин и метан на околу 126 бензински станици и 7 складишни капацитети, потоа опслужување на околу 2132 деловни партнери на Макпетрол и 775 испораки на екстра лесно масло на околу 775 клиенти физички лица.

- ОИЛКО КДА располага со 104 возила, кои се специјализирани за транспорт на светли и црни деривати, ТНГ и автоплин, боци со ТНГ и други стоки, компримиран природен гас, едно возило за зимска служба и 55 вагон цистерни.

- За целите на обезбедување на услуга и закуп на вагонцистерни и полуприколки за сопствени потреби, за период од една година за вршење на транспорт на светли и темни деривати, ТНГ и КПП е спроведен Јавен повик бр. 829 согласно со Решение бр.0302-829/1 од 06.02.2020 година. Јавниот повик е објавен во дневен весник на ден 11.02.2020 година. По објавениот Јавен повик согласно со извештајот за спроведена постапка и евалуација на понудите од страна на Комисијата за распишување на оглас за прибирање на понуди за транспортни и други услуги е констатирано дека понудувачот ОИЛКО КДА Скопје како единствен понудувач ги исполнува сите критериуми по тендерската документација.

- Вреднувањето и цените на транспортот се условени од следните фактори:

- Товарните карактеристики на производот
- Ризикот во транспортот врз основа на видот и карактеристиките на производот
- Должината на релацијата
- Степенот на искористеност на транспортното средство
- Бројот на линиите во транспортот
- Стабилноста на товарот
- Начинот на враќање на транспортното средство
- Поставените барања на Макпетрол АД за соодветна координација и неприфаќање на пореметување во координацијата во работата, чекање, губење на работното време, зголемување на трошоците на производите и продажните цени.
- Набавка на гориво и потрошни материјали од мрежата на Макпетрол АД.



1.12. При реализација на оваа зделка ги лоциравме следните фактори на ризик

Врз основа на извршените процедури при ангажман за разумно уверување, во однос на зделката која е предмет на одобрување на Годишното собрание на акционери за 2020 на МАКПЕТРОЛ АД Скопје ние ги забележавме следните ризик фактори при реализација на оваа зделка.

- Непостоење на перфектен пазар за транспорт на нафтени деривати и природен гас
- Ограничена конкуренција со соодветни транспортни капацитети во Република Македонија.
- Ограничување на достап на податоци во однос на % на учество на транспортни трошоци на другите учесници на пазарот во прометот со нафтени деривати и природен гас

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашиот заклучок.

2. Заклучок

Според наше мислење врз основа на извршените процедури при ангажман за разумно уверување, како што е опишано погоре, во однос на Предлог одлуката за зделка со заинтересирана страна која е предмет на одобрување на Годишното Собрание за 2020 на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје, базирана на тврдењата на одговорната страна, зделката е објективно искажана во сите материјални аспекти, а особено што:

- Зделката со заинтересирана страна е во согласност со важечките прописи во земјата.
- Зделката со заинтересирана страна е фер, односно вредноста на зделката е утврдена според пазарните услови кои се во согласност со важечките прописи во земјата.
- Не постои несразмерност во заемните давања на страните.
- Не постојат некои други факти и околности кои би можеле да претставуваат основ за причинување на штета.
- Во досегашните Финансиски Извештаи на друштвото се реално прикажани врските и зделките со заинтересирани страни и ревизорите на финансиските извештаи изразиле мислење без резерва по однос на истите.
- Не постојат ризик фактори при реализирање на предметната зделка со заинтересирана страна, особено од аспект на можна измама и манипулација, освен ризик факторите опишани погоре.

Врз основа на претходното ние даваме препорака до малцинските акционери на друштвото да ја поддржат зделката на седницата на Собранието на акционери, која одлука дополнително претставува услов за склучување на оваа зделка и делегирање на надлежност за реализација на зделката на одговорните лица во Друштвото.

Препораката произлегува од погоре изнесеното, а во врска со одредбата од член 3 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии хартии од вредност котираат на берза (Сл. Весник на РМ 182 од 21 октомври 2015 година) и се изведува заклучок дека



зделката е во согласност со императивните прописи на националното законодавство и истата е фер утврдена според пазарните услови и дадени околности во сите материјални аспекти, посебно поради настапување на одложениот услов - целосно спроведување на постапката за зделка со заинтересирана страна согласно со законските прописи, од кое одобрување зависи постоењето на целата зделка.

Овој заклучок со препорака ние го базираме не само раководејќи се од образложението на Органот на управување, туку посебно врз основа на критериумите за утврдување на вредноста на зделката и тоа посебно заради критериумот за утврдени цени за транспортни услуги на деривати од страна на Регулаторна комисија за енергетика и споредливите цени за извршени услуги од други превозници и продажби на добра на други купувачи и фактот дека предметот на зделката е утврден ивозможен и извршлив во услови на одобрување- потврдување на зделката, заради реализација на предметната зделка.

Истовремено нашиот заклучок, без присуство на елементите на измама, заблуда и присила, а со цел да им послужи на акционерите за одлучување за одобрување на оваа зделка со заинтересирана страна, произлегува и од увид во последните ревидирани финансиски извештаи во кои се содржани врските и зделките со заинтересирани страни, и истите се реално прикажани, како и од спроведените суштински постапки по одредените делови од реализираните зделки со заинтересирана страна во 2018 и 2019 година.

Нагласување на прашање

Ние обрнуваме внимание на точка 1.1. од овој извештај, Предмет на зделката со заинтересирана страна. Според содржината оваа зделка со заинтересирана страна претставува кумулативна вредност на меѓусебно поврзани идни зделки. Сакаме да Ви обрнеме внимание дека оваа зделка содржи идни финансиски информации предвидени со Планот на друштвото, без да го менуваме заклучокот.

Тетово 15.04.2020
Овластен ревизор
Добрила Апостолова



Бенд Ревизија и Консалтинг ДОО Тетово
Управител
Душко Апостоловски

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIV СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
20.6.2020 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 457 и 460 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXIV. седница, одржана на 20.6.2020 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на зделка со заинтересирана страна

Член 1

Се одобрува деловна соработка (зделка) со ОИЛКО КДА-Скопје, и тоа:

I. ОИЛКО КДА-Скопје како продавач на стоки и давател на услуги:

Предмет	Вредност	Услови
1. Транспортни услуги	458.110.000	Пазарни
2. Закуп на транспортни средства	30.000.000	Пазарни
3. Останати стоки и услуги	5.000.000	Пазарни
Вкупно :	493.110.000	

Износот од **493.110.000** денари, претставува **5,81 %** од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи, која изнесува **8.494.490.851** денари.

II. „ОИЛКО“ КДА-Скопје како купувач на стоки и корисник на услуги

Предмет	Вредност	Услови
1. Гориво за возила	130.000.000	Пазарни
2. Резерни делови и потрошен материјал	15.000.000	Пазарни
3. Услуги преку Верна картички	5.000.000	Пазарни
4. Останати стоки и услуги	18.000.000	Пазарни
Вкупно:	168.000.000	

Вредностите на зделката се изразени во денари, без пресметан ДДВ.

Износот од **168.000.000** денари, преставува **1,98** % од вредноста на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи, која изнесува **8.494.490.851** денари.

Вкупната вредност на деловната соработка изнесува **661.110.000** денари, без пресметан ДДВ, што преставува **7,78** % од вредноста на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи, која изнесува **8.494.490.851** денари.

Член 2

Се овластуваат директорите на соодветните дирекции во Друштвото, заради реализацијата на деловната соработка опишана во членот 1 на оваа одлука, да склучат договори и анекси кон веќе склучените договори, со важност за период од најмалку 12 месеци од денот на нивното склучување.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од денот на склучувањето на договорите и анексите од членот 2 на оваа одлука.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIV СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
20.6.2020 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 22, 383 и 418 од Законот за трговските друштва и членот 125 од Статутот на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје, Собранието на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје на XXIV седница, одржана на 20.6.2020 година, донесе

О Д Л У К А
за измена и дополнување на Статутот на Макпетрол АД Скопје

Член 1

Во Статутот на Макпетрол АД Скопје (пречистен текст), објавен во Билтен бр.1784 од 11.6.2019 година, се вршат следните измени и дополнувања:

Во членот 67, после ставот 5, се додаваат ставовите 6 и 7 кои гласат:

„Членовите на Надзорниот одбор, согласноста од претходниот став на овој член можат да ја дадат по пат на кореспонденција, со враќање на потпишана предлог одлука во оригинал или по електронска пошта (e-mail).

Членовите на Надзорниот одбор можат да учествуваат и одлучуваат на седница на Надзорниот одбор преку двонасочна аудио и видео комуникација во живо, која на членовите им овозможува да се обраќаат од кое било одалечено место.“

Ставовите 6, 7, 8 и 9 стануваат ставови , 8, 9, 10 и 11.

Член 2

Во членот 80, после ставот 3 се додаваат ставовите 4 и 5 кои гласат:

„Членовите на Управниот одбор, согласноста од претходниот став на овој член можат да ја дадат по пат на кореспонденција, со враќање на потпишана предлог одлука во оригинал или по електронска пошта (e-mail).

Членовите на Управниот одбор можат да учествуваат и одлучуваат на седница на Управниот одбор преку двонасочна аудио и видео комуникација во живо, која на членовите им овозможува да се обраќаат од кое било одалечено место.“

Ставовите 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 6, 7, 8 и 9 .

Член 3

По членот 90 се додава нов член 90-а и гласи:

„Управниот одбор, со одобрение на Надзорниот одбор, може да овласти еден или повеќе членови на управниот одбор да го застапуваат Друштвото.

Овластувањето за застапувањето може да биде повлечено во секое време од Надзорниот одбор.

Управниот одбор, со претходна согласност на Надзорниот одбор, може да овласти еден или повеќе раководни работници да го застапуваат Друштвото во рамките на својот делокруг на работа и дадените овластувања.

Овластувањето за застапување од претходниот став може да биде повлечено во секое време од страна на Управниот одбор.

Во случаите од ставот 1 на овој член другите членови на управниот одбор се исклучени од застапувањето.

Ограничувањето на овластувањето за застапување немаат правно дејство спрема трети лица.“

Член 4

Се овластува Надзорниот одбор на Макпетрол АД Скопје да подготви пречистен текст на Статутот.

Да се овласти регистрационен агент да поднесе Пријава за упис на измените на Статутот на Макпетрол АД Скопје до Централниот регистар на Р. Северна Македонија и да достават пречистен текст на Статутот на Друштвото.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Собранието на Макпетрол АД Скопје го разгледа предлогот за измена на Статутот на Макпетрол АД Скопје, како и одредбите со кои, со измените и дополнувањата се поедноставува процесот на одлучување, организација и управување на Друштвото што придонесува за унапредување на работењето на Друштвото, истите се усогласени со Законот за трговските друштва, по што во согласност со членот 125 од Статутот на Макпетрол АД Скопје, донесе одлука како во диспозитивот.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ



www.makpetrol.com.mk